

beko

Perilica Rublja

Upute za uporabu

Машина за перење алишта

Упатство за употреба



B7WFU69416WB ES

Molimo, prvo pročitajte ovaj priručni!

Poštovani korisniče,







Zahvaljujemo na odabiru proizvoda Beko . Nadamo se da ćete biti zadovoljni sjajnim rezultatima ovog proizvoda koji je proizveden primjenom visokokvalitetne i najsuvremenije tehnologije. Stoga vas molimo, pročitajte pažljivo ovaj priručnik u cijelosti kao i ostalu isporučenu dokumentaciju prije uporabe proizvoda.

Pridržavajte se svih upozorenja i informacija u korisničkom priručniku. Tako štite sebe i proizvod od mogućih opasnosti.

Čuvajte korisnički priručnik. Ako proizvod odlučite proslijediti nekom drugom tada mu prosljedite i ovaj priručnik. U uputama za upotrebu navedeni su pojmovi upozorenja, načini upotrebe i rješavanja poteškoća.

Simboli i definicije

U ovom korisničkom priručniku korišteni su sljedeći simboli:

	Opasnost koja može rezultirati smrću ili ozljedom.
	Važne informacija i korisni savjeti o načinu korištenja.
	Pročitajte korisnički priručnik.
	Materijali koji se mogu reciklirati.
	Upozorenje na vruću površinu.
	
UPOZORENJE	Opasnost koja može rezultirati materijalnim oštećenjem proizvoda ili njegovog okruženja.

Sadržaj

1 Sigurnosne upute	5	5.6.4 Stavljanje deterdženta ili omekšivača u pogrešan odjeljak.....	21
1.1 Namjena.....	5	5.7 Savjeti za učinkovito pranje	21
1.2 Sigurnost djece, ranjivih osoba i kućnih ljubimaca	5	5.8 Prikazano trajanje programa.....	22
1.3 Električna sigurnost.....	6	6 Rukovanje proizvodom	22
1.4 Sigurno rukovanje.....	7	6.1 Upravljačka ploča	23
1.5 Sigurna instalacija	7	6.2 Simboli na zaslonu	24
1.6 Sigurno rukovanje.....	9	6.3 Tablica programa i potrošnje.....	25
1.7 Sigurno održavanje i čišćenje.....	10	6.4 Odabir programa	27
2 Važne napomene za zaštitu okoliša	11	6.5 Programi.....	27
2.1 Sukladnost s Direktivom o gospodarenju otpadnim električnim i elektroničkim uređajima i opremom (WEEE Directive):.....	11	6.6 Odabir temperature.....	30
2.2 Informacija o pakiranju	11	6.7 Odabir brzine centrifuge.....	30
3 Tehničke specifikacije	12	6.8 Izbor pomoćnih funkcija.....	31
4 Instalacija	14	6.8.1 Pomoćne funkcije	31
4.1 Odgovarajuća lokacija za instalaciju.....	14	6.8.2 Funkcija/Programi odabrani pritiskom funkcijskih tipki na 3 sekunde.....	33
4.2 Sastavljanje poklopca donje ploče.....	14	6.9 Vrijeme završetka	34
4.3 Uklanjanje transportnih sigurnosnih vijaka.....	15	6.10 Pokretanje programa.....	35
4.4 Spajanje na vodovod.....	15	6.11 Zaključavanje vrata perilice rublja	35
4.5 Spajanje odvodnog crijeva na odvod	16	6.12 Promjena odabira nakon početka rada programa	36
4.6 Podešavanje postolja	16	6.13 Poništavanje programa	37
4.7 Priključivanje na električnu mrežu	17	6.14 Završetak programa	37
4.8 Pokretanje.....	17	6.15 Funkcija HomeWhiz i funkcija daljinskog upravljanja.....	37
5 Prethodna priprema	17	6.15.1 Podešavanje aplikacije HomeWhiz	38
5.1 Sortiranje rublja	17	6.15.2 Postavljanje perilice rublja povezane s drugim računom.....	39
5.2 Priprema rublja za pranje.....	17	6.15.3 Brisanje podudarnosti računa HomeWhiz	39
5.3 Savjeti o uštedi energije i vode.....	18	6.15.4 Funkcija daljinskog upravljanja i njena upotreba.....	40
5.4 Stavljanje rublja	18	6.15.5 Prikaz vrijednosti potrošnje u aplikaciji HomeWhiz.....	40
5.5 Ispravna količina rublja	18	6.15.6 Rješavanje problema.....	41
5.6 Upotreba deterdženta i omekšivača.....	18	7 Čišćenje i održavanje	41
5.6.1 Automatsko doziranje	19	7.1 Čišćenje ladice za deterdžent	41
5.6.2 Odabir doze, otkazivanje ili korištenje deterdženta u prahu .	20	7.2 Čišćenje vrata perilice i bubnja	42
5.6.3 Ponestaje deterdženta i/ili omekšivača	21	7.3 Čišćenje kućišta i upravljačke ploče	43
		7.4 Čišćenje filtera za dovod vode.....	43
		7.5 Pražnjenje preostale vode i čišćenje filtra pumpe	43
		8 Rješavanje problema	44

1 Sigurnosne upute

Ovaj odjeljak sadrži sigurnosne upute neophodne za sprječavanje opasnosti od nastanka tjelesnih ozljeda i materijalnih oštećenja.

Naša tvrtka neće se smatrati odgovornom za štete koje mogu nastati zbog ne pridržavanja ovih uputa.

- Instalaciju i popravak uvijek treba izvršiti ovlašteni servis.
- Koristite samo originalne rezervne dijelove i pribor.
- Na popravljajte te ne zamjenjujte niti jedan dio proizvoda sami osim ako to nije izričito navedeno u korisničkom priručniku.
- Ne mijenjajte proizvod.

1.1 Namjena

- Vijek trajanja ovog proizvoda je 10 godina. Tijekom ovom razdoblja, rezervni će dijelovi biti dostupni za pravilan rad uređaja.
- Ovaj proizvod napravljen je za uporabu u kućanstvu. Nije namijenjen za komercijalnu upotrebu i ne smije se upotrebljavati za bilo što osim za namijenjenu svrhu.

- Proizvod se smije koristiti samo za pranje i ispiranje rublja s odgovarajućim oznakama
- Ovaj uređaj namijenjen je uporabi u kućanstvu te za slične primjene. Na primjer;
 - u kuhinjama za osoblje u robnim kućama, uredima ili drugim radnim prostorima;
 - na farmama;
 - za goste hotela, motela i drugih oblika smještaja,
 - u pansionima i smještajnim objektima poput hostela,
 - zajedničkim prostorijama u stambenim zgradama ili praonicama.

1.2 Sigurnost djece, ranjivih osoba i kućnih ljubimaca

- Ovaj proizvod mogu koristiti djeca starija od 8 godina te osobe sa smanjenim sa smanjenim tjelesnim, osjetilnim ili mentalnim sposobnostima ili s nedostatnim iskustvom i znanjem, ako su pod nadzorom osobe odgovorne za njihovu sigurnost ili ako im ona daje potrebne upute za rad s

uređajem na siguran način te ako shvaćaju moguće opasnosti.

- Djeca mlađa od 3 godine moraju se udaljiti od uređaja osim ako nisu stalno pod nadzorom.
- Električni proizvodi su opasni za djecu i kućne ljubimce. Djeca i kućni ljubimci ne smiju se igrati s, penjati se na ili ulaziti u proizvod. Prije upotrebe provjerite unutrašnjost proizvoda.
- Koristite se zaključavanjem zbog djece kako biste spriječili djecu da diraju proizvod.
- Nemojte zaboraviti zatvoriti vrata za punjenje kad izlazite iz prostorije gdje se proizvod nalazi. Djeca i kućni ljubimci mogu se zaglaviti unutar proizvoda i ugušiti se.
- Djeca ne smiju obavljati čišćenje i korisničko održavanje bez nadzora odrasle osobe.
- Ambalažni materijal držite izvan dohvata djece. Opasnost od ozljede ili gušenja.
- Sve deterdžente i aditive koje koristite u proizvodu držite izvan dohvata djece.

- Zbog sigurnosti djece presiječite strujni kabel te slomite i deaktivirajte mehanizam brave na vratima prije zbrinjavanja proizvoda.



1.3 Električna sigurnost

- Proizvod se treba isključiti tijekom instalacije, održavanja, čišćenja i popravaka. Isključite proizvod ili isključite osigurač.
- Ako je strujni kabel oštećen mora ga zamijeniti osoblje ovlaštenog servisa kako bi se izbjegle moguće opasnosti.
- Ne gurajte strujni kabel ispod proizvoda ili stražnjeg dijela proizvoda. Na strujni kabel ne stavljajte teške predmete. Ne savijajte, ne gnječite i ne dodirujte strujni kabel s izvorom topline.
- Koristite samo originalni kabel. Ne koristite presječene ili oštećene kabele.
- Ne koristite produžni kabel, razdjelne utičnice ili adaptor za rukovanje proizvodom.
- Produžni kabele, utičnice s više utičnica, adapteri ili prijenosni izvori napajanja mogu se pregrijati i izazvati požar. Pazite da utičnice i prijenosne izvore napajanja ne postavljate blizu ili iza proizvoda.

- Utikač treba biti lako dostupan. Ako to nije moguće, tada na električnu instalaciju treba postaviti mehanizam koji udovoljava električnim propisa za odspajanje svih priključaka sa strujne mreže (osigurače, sklopke, glavnu sklopku, itd.).
- Utikač ne dirajte mokrim rukama.
- Prilikom iskopčavanja uređaja, ne držite strujni kabel, već utikač.
- Pripazite da utikač nije vlažan, prljav ili prašnjav.
- Nikada ne spajajte svoj proizvod na uređaje za uštedu električne energije. Takvi sustavi su štetni za proizvod.
- Za podizanje ili pomicanje proizvoda ne držite dijelove poput vrata proizvoda. Gornji dozator treba biti dobro pričvršćen prije pomicanja.
- Proizvod prenosite u uspravnom položaju. Ako se ne može nositi uspravno, nagnite ga na desnu stranu u pogledu sprijeda.
- Pazite da se crijeva kao i strujni kabel ne presavijaju, priklješte ili zgnječe dok se uređaj postavlja na mjesto nakon instalacije ili čišćenja.

1.4 Sigurno rukovanje

- Iskopčajte proizvod isključite iz strujne mreže prije pomicanje, uklonite otvor za ispuštanje vode i priključke na vodovod. Ispustite svu vodu koja je preostala u proizvodu.
- Ovaj proizvod je težak, ne pomičite ga sami. Proizvod može izazvati ozljede ako padne na vas. Pazite da proizvod ne padne dok ga nosite.

1.5 Sigurna instalacija

- Pogledajte informacije u priručniku i upute za instalaciju te pripremite proizvod za instalaciju te pripazite je li električna mreža, voda iz vodovoda i priključak za vodu odgovarajući. Ako nisu, nazovite kvalificiranog električara ili vodoinstalatera koji će obaviti potrebne prilagodbe. Za ove postupke odgovoran je kupac.
- Prije početka instalacije obavezno isključite osigurač kako biste deaktivirali napajanje za vod na koji će se proizvod spojiti.

- Ovaj proizvod je namijenjen za korištenje na visinama koje ne prelaze 2000 metara nadmorske visine.
- Provjerite postoje li oštećenja na proizvodu prije same instalacije. Ne instalirajte uređaj koji je oštećen.
- Uvijek nosite osobnu zaštitnu opremu (rukavice, itd.) tijekom instalacije, održavanja i popravka proizvoda. Postoji opasnost od ozljeda.
- Ako ruke stavite u nepokrivene otvore, tada može doći do ozljeda. Zatvorite otvore namijenjene sigurnosnim transportnim vijcima s plastičnim čepovima.
- Ne instalirajte i ne ostavljajte proizvod na mjestima gdje će biti izložen vanjskim vremenskim uvjetima.
- Ne instalirajte proizvod na mjestima gdje temperatura pada ispod 0 °C.
- Ne stavljajte proizvode na tepih ili slične površine. To može izazvati opasnost od požara jer ispod proizvoda nema zraka.
- Proizvod postavite na ravnu i čvrstu površinu i uravnotežite ga pomoću podesivih nožica.
- Proizvod spojite na uzemljeni utikač zaštićen osiguračem odgovarajućeg napona u skladu s nazivnom oznakom. Pripazite neka uzemljenje obavi stručni električar. Ne koristite proizvod koji nije uzemljen u skladu s lokalnim/ nacionalnim propisima.
- Proizvod ukopčajte u utičnicu čije vrijednosti napona i frekvencija odgovaraju onima naznačenim na nazivnoj pločici.
- Nemojte ukopčati proizvod u utičnice koje su labave, napukle, prljave, masne ili u utičnice koje su izvan otvora za utičnicu te kojima prijete opasnost od kontakta s vodom.
- S proizvodom trebate koristiti novi komplet crijeva, koji je isporučen s proizvodom. Ne koristite ponovno stare komplete crijeva. Ne radite priključke na crijeva.
- Crijevo za dovod vode spojite izravno na slavinu za vodu. Tlak iz slavine treba biti minimalno 0,1 MPa (1 bar) i maksimalno 1MPa (10 bara). Za ispravan rad proizvoda brzina protoka vode iz slavine treba biti 10 do 80 litara u minuti. Ako je tlak vode veći od 1 MPa (10 bara), tada treba pričvrstiti ventil za regulaciju tlaka. Maksimalna dozvoljena temperature je 25°C.

- Kraj crijeva za ispuštanje vode pričvrstite na odvod prljave vode, umivaonik ili kadu.
- Strujni kabel i crijeva postavite tako da ne predstavljaju opasnost od spoticanja.
- Proizvod ne instalirajte iza vrata, kliznih vrata ili na mjestima gdje će spriječiti potpuno otvaranje vrata.
- Ako će se na proizvod postaviti sušilicu, pričvrstite potrebnu priključnu napravu koju možete nabaviti u ovlaštenom servisu.
- Postoji opasnost od kontakta električnih dijelova kada se ukloni gornji dozator. Ne rastavljajte gornji dozator proizvoda.
- Proizvodi postavite barem 1 cm dalje od rubova ostalog namještaja.
- na koji je spojen), zatvorite slavinu za vodu i nazovite ovlašteni servis.
- Na ili pored proizvoda ne postavljajte izvore zapaljenja (svijeće koje gore, cigarete, itd.) ili izvore topline (glačala, peći, itd.). Pored proizvoda ne stavljajte zapaljive/eksplozivne materijale.
- Ne penjite se na proizvod.
- Iskopčajte proizvod i zatvorite slavinu ako proizvod nećete koristiti duže vrijeme.
- Iz dozatora za deterdžent mogu prskati deterdžent/ materijali za održavanje ako se otvori dok uređaj radi. Opasno je ako deterdžent dođe u dodir s kožom i očima.
- Pripazite da kućni ljubimci ne uđu unutar proizvoda. Prije upotrebe provjerite unutrašnjost proizvoda.
- Nemojte na silu otvarati vrata za punjenje. Kada pranje završi vrata će se otvoriti. Ako se vrata ne otvore, primijenite rješenja za pogrešku „Vrata se ne mogu se otvoriti.” u odjeljku rješavanje problema.
- Ne perite odjeću zaprljanu benzinom, kerozinom, benzenom, razrjeđivačem, alkoholom ili drugim zapaljivim ili eksplozivnim materijalima ili industrijskim kemikalijama.

1.6 Sigurno rukovanje

- Kada koristite uređaj, koristite samo deterdžente, omekšivače i dodatke primjerene perilici rublja.
- Ne koristite kemijska otapala s ovim proizvodom. Ovi materijali predstavljaju opasnost od eksplozije.
- Ne koristite oštećeni ili neispravn proizvod. Iskopčajte proizvod (ili isključite osigurač

- Deterdžent za suho čišćenje ne koristite izravno te ne perite, ispirite i ne koristite centrifugu kod odjeću sa deterdžentom za suho pranje.
- Ruke ne stavljajte u okretni bubanj. Pričekajte dok se bubanj potpuno ne zaustavi.
- Ako se odjeća pere na visokim temperaturama, voda za pranje koja se ispušta opeći će vam kožu ako dođe u dodir s njom, npr. kada je odvodno crijevo spojeno na slavinu. Ne dirajte vodu koja se ispušta.
- Poduzmite sljedeće mjere opreza i spriječite stvaranje biofilma i neugodnih mirisa:
 - Pripazite da prostorija u kojoj se nalazi perilica rublja bude dobro prozračena.
 - Obrišite brtvu na vratima i staklo vrata sa suhom i čistom krpom na kraju programa.
- Staklo na vratima zagrijava se tijekom pranja na visokim temperaturama. Stoga, ne dirajte stakleni dio vrata tijekom pranja, posebno zabranite djeci da to rade.
- Prije odlaganja istrošenih i neupotrebljivih predmeta:
 1. Isključite utikač i izvadite ga iz utičnice.
 2. Odrežite kabel za napajanje i izvucite ga s utikačem iz uređaja.
 3. Razbijte mehanizam za zaključavanje vrata za punjenje kako biste ih učinili neispravnim.
 4. Ne dopustite djeci da se igraju sa zastarjelim proizvodom.



1.7 Sigurno održavanje i čišćenje

- Prije čišćenja ili servisiranja perilice odspojite je iz utičnice ili prekinite napajanje na osiguraču.
- Ako trebate pomaknuti proizvod radi čišćenja, nemojte povlačiti poklopac. Poklopac se može slomiti i uzrokovati ozljede!
- Ne stavljajte ruke, noge i metalne predmete ispod ili iza proizvoda. To može prouzročiti zaglavljivanje, a svaki oštar rub može prouzročiti osobnu ozljedu.
- Čistom, suhom krpom obrišite strane materijale ili prašinu s krajeva utikača. Prilikom čišćenja utikača nemojte koristiti mokru ili vlažnu krpu. U protivnom postoji opasnost od požara ili strujnog udara.

- Ne perite proizvod s uređajima za tlačnim peraćima, prskanjem pare, vode ili lijevanjem vode. Postoji opasnost od strujnog udara.
- Ne koristite oštre ili abrazivne alate za čišćenje proizvoda. Prilikom čišćenja ne koristite sredstva za čišćenje namijenjena kućanstvu, sapun, deterdžent, plin, benzin, razrjeđivač, alkohol, polir, itd.
- Sredstva za čišćenje sadrže otapala koja mogu izazvati otrovne pare (npr. otapalo za čišćenje. Ne koristite sredstva za čišćenje koja sadrže otapala.
- Nakon čišćenja u ladici za deterdžent mogu preostati ostaci deterdženta.
- Ne rastavljajte filter niti pumpu za odvod dok proizvod radi.
- Temperatura u proizvodu može narasti do 90°C. Filter očistite nakon što se voda u uređaju ohladi i tako izbjegnite rizik od opekline.

2 Važne napomene za zaštitu okoliša

2.1 Sukladnost s Direktivom o gospodarenju otpadnim električnim i elektroničkim uređajima i opremom (WEEE Directive):



Ovaj proizvod je sukladan s Direktivom EU o gospodarenju otpadnim električnim i elektroničkim uređajima i opremom (EU WEEE Directive) (2012/19/EU). Na ovom

proizvodu nalazi se klasifikacijski simbol otpadne električne i elektroničke opreme (WEEE).

Ovaj proizvod proizveden je od visokokvalitetnih dijelova i materijala koji se mogu ponovo koristiti i koji su pogodni za recikliranje. Po završetku vijeka trajanja ne zbrinjavajte proizvod s normalnim kućanskim i drugim otpadom. Odnosite ga od sabirnog centra za recikliranje električne i elektroničke opreme. Za više informacija o sabirnim centrima molimo posavjetujte se s tijelima lokalnih vlasti.













































Sukladnost s Direktivom o ograničavanju opasnih tvari (RoHS Directive):

Ovaj proizvod je sukladan Direktivi EU o ograničavanju opasnih tvari (RoHS Directive) (2011/65/EU). Ne sadrži štetne i zabranjene tvari naznačene u Direktivi.

2.2 Informacija o pakiranju

Ambalažni materijal proizvoda proizveden je od recikliranih materijala u skladu s nacionalnim odredbama o zaštiti okoliša. Ambalažni materijal ne zbrinjavajte zajedno s kućanskim i drugim otpadom. Odnosite ga u sabirne centre ambalažnog materijala koje su odredile lokalne vlasti.

Tablica simbola

											
Prepranje	Brzo	Brzo+	Dodatno ispiranje	Ekstra vode	Protiv gužvanja	Uklanjanje dlaka kućnih ljubimaca	Para	Noćni način rada	Natapanje	Zadržavanje ispiranja	Zadržavanje ispiranja
											
Automatsko doziranje	Odabir tekućeg deterdženta	Odabir omekšivača	Ispiranje	Centrifuga + izbacivanje	Izbacivanje vode	Temperatura	Centrifuge	Bez Centrifuge	Voda iz slavine (Hladna)	Nema vode	Odgoda vremena
											
Zaključavanje zbog djece	Zaključavanje zbog djece	Uključi / isključi	Start / Pauza	Razina zaprljanosti	Dodavanje odjeće	Preuzet program	Pranje	Ok (Kraj)	Poništi	Protiv gužvanja+	Sušenje
											
Namakanje	Ekstra suho	Suho za ormar	Suho za glačanje	Vremenski programirano sušenje	Čišćenje i nošenje	Intenzivno	Režim vode	Ušteda vode			



Prvo pročitajte „Sigurnosne upute“!



Pri odabiru programa perilica rublja automatski prepoznaje stavljenju količinu rublja.

Tijekom ugradnje proizvoda, a prije prve upotrebe, treba izvršiti kalibraciju kako bi se omogućilo precizno detektiranje količine rublja.

U tu svrhu odaberite program Čišćenje bubnja* i poništite funkciju centrifuge. Pokrenite program bez rublja. Pričekajte da program završi, što će trajati oko 15 minuta.

*Naziv programa može se razlikovati ovisno o modelu. Za odgovarajući odabir programa pregledajte dio s opisom programa.

- Molimo, kontaktirajte najbliži ovlašteni servis u vezi s instalacijom uređaja.
- Pazite da instalaciju i električni priključak proizvoda izvrši ovlašteni servis. Proizvođač neće biti odgovoran za postupke koje izvrše neovlaštene osobe.
- Priprema lokacije i elektroinstalacija, instalacija vodovoda i kanalizacije na mjestu za instalaciju odgovornost su klijenta.
- Pazite da se crijeva za dovod i odvod vode kao i kabel napajanja ne presavijaju, priklješte ili zgnječe dok se uređaj gura na mjesto nakon instalacije ili čišćenja.
- Prije instalacije vizualno provjerite postoje li nedostaci na proizvodu. Ne instalirajte uređaj koji je oštećen. Oštećeni proizvodi predstavljaju rizik za vašu sigurnost.

4.1 Odgovarajuća lokacija za instalaciju

- Stavite proizvod na čvrst i ravan pod. Ne stavlajte ga na tepih s dugim nitima ili na druge slične površine. Postavljanje na neodgovarajući pod može izazvati probleme s bukom i vibracijom.
- Ukupna težina perilice rublja i sušilice - potpuno napunjena - kada su montirane jedna iznad druge ne smije premašivati približno 180 kilograma. Stavite proizvod na čvrst i ravan pod koji ima dovoljnu nosivost.
- Ne stavlajte proizvod na kabel napajanja.
- Ne instalirajte proizvod na mjestima gdje temperatura pada ispod 0 °C. Zamrzavanje može oštetiti proizvod.
- Ostavite minimalni razmak od 1 cm između proizvoda i namještaja.
- Ako proizvod instalirate na površinu sa stubama, nikad ga ne stavlajte blizu ruba.
- Ne stavlajte proizvode na povišene površine.
- Ne stavlajte izvore topline kao što su štednjaci, glačala, pećnice, grijalice, itd. na uređaj i ne upotrebljavajte ih na proizvodu.


4.2 Sastavljanje poklopca donje ploče



Kod nekih modela su osnovni dijelovi proizvoda potpuno zatvoreni. Ovi proizvodi nemaju utikače i poklopce.

- Za povećanje ugodnog zvuka proizvoda, pričvrstite poklopac A nakon što ste uklonili ambalažu od pjene.


Poklopac A



Lagano nagnite uređaj prema natrag. Naslonite jezičce poklopca A na donju ploču. Završite sastavljanje okretanjem poklopca


- Poklopac B i čep mogu se dodatno nabaviti. Ako je dostupno, pričvrstite poklopac B i čep.

Poklopac B



Naslonite jezičce poklopca B na donju ploču. Završite sastavljanje okretanjem poklopca

Čep




Umetnite čep gurajući ga prstima.

4.3 Uklanjanje transportnih sigurnosnih vijaka

1. Olabavite sve transportne sigurnosne vijke pomoću odgovarajućeg ključa dok se ne počnu lagano okretati.
2. Savijte unutarnji dio pritiskajući ga na dijelu za hvatanje i povucite taj dio van.

3. Plastične poklopce isporučene u vrećici s korisničkim priručnikom koristite za prekrivanje otvora na stražnjoj ploči.



OBAVIJEST

Uklonite transportne sigurnosne vijke prije početka rada proizvoda. U suprotnom, uređaj će se oštetiti.



OBAVIJEST

Držite transportne sigurnosne vijke na sigurnom mjestu tako da ih možete ponovno koristiti ako u budućnosti budete premještali proizvod.

Instalirajte transportne sigurnosne vijke obrnutim redoslijedom od postupka rastavljanja. Nikad ne pomičite proizvod bez montiranih transportnih sigurnosnih vijaka.

4.4 Spajanje na vodovod




OBAVIJEST

Modeli s jednostrukim dovodom vode ne smiju se spajati na slavinu s toplom vodom. U tom slučaju rublje će se oštetiti ili će se proizvod prebaciti na zaštitni način rada i neće raditi.

Na novom proizvodu ne koristite stare ili korištene cijevi za dovod vode. To može izazvati curenje vode iz uređaja što će zaprljati rublje.

1. Rukom zategnite sve matice crijeva. Nikada nemojte upotrebljavati alat za zatezanje matica.
2. Do kraja otvorite slavine nakon što se spojili crijevo i provjerite curi li voda na priključnim točkama. Ako dolazi do curenja zatvorite slavinu i uklonite

maticu. Provjerite brtvu i ponovno pažljivo zategnite maticu. Da biste spriječili curenje vode i posljedična oštećenja, zatvorite slavine kada se stroj ne upotrebljava.




4.5 Spajanje odvodnog crijeva na odvod

1. Kraj odvodnog crijeva spojite izravno na odvod, umivaonik ili kadu.



Ako se tijekom pražnjenja crijevo za odvod vode pomakne to može izazvati poplavu. Postoji i opasnost od opekлина zbog velike temperature pranja. Kako bi se spriječile takve situacije i osiguralo da proizvod prima i ispušta vodu bez problema treba dobro pričvrstiti odvodnu cijev.

2. Spojite crijevo za odvod na najmanju visinu od 40 cm i najveću visinu od 100 cm.
3. Instaliranje crijeva za odvod vode u razini poda ili blizu poda (niže od 40 cm) i naknadno njegovo podizanje otežava odvod vode i zbog toga rublje može biti iznimno vlažno. Stoga se pridržavajte visina opisanih na slici.



4. Da biste spriječili vraćanje prljave vode u proizvod i osigurali jednostavno izbacivanje vode, ne uranjajte kraj crijeva u prljavu vodu ili ga ne stavljajte u odvod više od 15 cm.
5. Kraj crijeva ne smije se savijati, na njega se ne smije stajati i ne smije ga se prignječiti između odvoda i proizvoda. U protivnom, može doći do problema s odvodom vode.
6. Ako je duljina crijeva prekratka, koristite ga tako da dodate originalno produžno crijevo. Ukupna dužina crijeva ne smije biti duža od 3,2 m. Spriječite curenje vode i uvijek dobro pričvrstite priključak između produžnog crijeva i odvodnog crijeva proizvoda pomoću odgovarajuće spojnice tako da ne ispadne i tako izazove curenje.


4.6 Podešavanje postolja



UPOZORENJE

Da biste osigurali tihi rad stroja s manje vibracija, on mora stajati ravno i u ravnoteži na svojim nožicama. Uravnotežite proizvod podešavanjem nožica. U suprotnom proizvod se može pomaknuti s mjesta i izazvati lom i probleme s vibracijom. Izbjegnite oštećenje osovinskih matica i ne koristite nikakav alat za otpuštanje matica.

1. Rukom otpustite vijke za zaključavanje na nožicama.
2. Prilagodite nožice dok proizvod ne stoji stabilno i u ravnoteži.
3. Sve sigurnosne matice ponovno zategnite rukom.



4.7 Priključivanje na električnu mrežu

Spojite uređaj na uzemljenu utičnicu zaštićenu osiguračem od 16 A. Naša tvrtka neće biti odgovorna za štetu nastalu zbog korištenja proizvoda koji nije uzemljen u skladu s lokalnim propisima.


- Spajanje treba biti u skladu s nacionalnim odredbama.
- Kabela infrastruktura električnih priključaka proizvoda treba biti odgovarajuća i sukladna zahtjevima proizvoda. Preporučuje se koristiti zaštitnu strujnu sklopku.
- Kabel napajanja mora biti lako dostupan nakon instalacije.
- Ako je trenutna vrijednost osigurača ili sklopke u kući manja od 16 ampera, neka ovlašteni električar instalira osigurač od 16 ampera.
- Naponi navedeni u „Tehničkim specifikacijama” moraju biti jednaki naponu vaše mreže.
- Ne spajajte preko produžnih kabela ili razvodnika. Zbog priključnog kabela može doći do pregrijavanja ili izgaranja.



Ako je strujni kabel oštećen mora ga zamijeniti osoblje ovlaštenog servisa kako bi se izbjegle moguće opasnosti.

4.8 Pokretanje

Prije početka upotrebe proizvoda pripazite i provedite pripreme opisane u dijelu „Upute za zaštitu okoliša” i „Instalacija”. Da biste pripremili proizvod za pranje rublja, prvo izvršite program za čišćenje bubnja. Ako ovaj program nije dostupan na proizvodu tada primijenite postupak opisan u odjeljku „Čišćenje vrata za stavljanje rublja i bubnja”.



U perilici je ostalo malo vode zbog postupaka provjere kvalitete u proizvodnji. To nije štetno za proizvod.

5 Prethodna priprema



Prvo pročitajte „Sigurnosne upute”

5.1 Sortiranje rublja

- Sortirajte rublje prema vrsti tkanine, boji, tome koliko je prljavo te dopuštenoj temperaturi vode.
- Uvijek se pridržavajte uputa navedenih na etiketama odjevnih predmeta.

5.2 Priprema rublja za pranje

- Rublje s metalnim dodacima kao što su žice, kopče remena ili metalni gumbi oštetit će perilicu. Uklonite metalne dijelove ili odjeću s metalnim dodacima perite tako da je stavite u vreću za pranje ili jastučnicu.

- Iz džepova izvadite sve predmete poput novčića, olovki i spajalica, preokrenite džepove i očetkajte ih. Takvi predmeti mogu oštetiti perilicu ili uzrokovati buku.
- Odjeću manje veličine, kao što su čarapice za bebe i najlonske čarape, stavite u vreću za pranje rublja ili jastučnicu.
- Zavjese stavite bez da ih sabijate. Uklonite vješalice za zavjese. Elementi pričvršćeni na zavjese mogu izazvati potezanje i kidanje zavjesa.
- Zakopčajte patentne zatvarače, zašijte labave gumbe te zakrpajte poderane i pohabane dijelove.
- Proizvode s oznakom „perivo u perilici” ili „perivo na ruke” perite samo odgovarajućim programom.

- Ne perite bijelo i obojeno rublje skupa. Novo, tamno pamučno rublje spušta puno boje. Perite ga odvojeno.
- Postojane mrlje moraju se pravilno tretirati prije pranja.
- Hlače i osjetljivo rublje perite okrenuto naopako.
- Rublje izloženo materijalima poput brašna, kamenca, prašine, mlijeka u prahu itd. potrebno je dobro istresti prije stavljanja u perilicu. Takva prašina i prah na rublju mogu se nakupiti na unutarnjim dijelovima perilice i uzrokovati oštećenje.

5.3 Savjeti o uštedi energije i vode

Sljedeće informacije pomoći će vam da koristite proizvod na ekološki način i način koji štedi energiju/vodu.

- Radite s maksimalnim kapacitetom punjenja za odabrani program, ali nemojte ga preopteretiti. Pogledajte „Tablica programa i potrošnje“.
 - Pridržavajte se preporuka za temperaturu na pakiranju deterdženta.
 - Lagano zaprljano rublje perite na niskim temperaturama.
 - Odaberite brze programe za malo zaprljano i male količine rublja.
 - Nemojte koristiti pretpranje ili visoke temperature za rublje koje nije jako prljavo ili zamrljano.
 - Ako ćete rublje sušiti u sušilici, odaberite najveću brzinu centrifuge preporučenu za vaš program pranja.
 - Nemojte koristiti više deterdženta nego što je preporučeno na pakiranju deterdženta.
 - Značajka automatskog doziranja deterdženta vašeg proizvoda dozira potrebnu količinu deterdženta ovisno o veličini punjenja i vašem odabiru programa. Kada je ova značajka aktivna, vaša perilica štedi vodu tijekom faze ispiranja u programima za pamuk, sintetiku, ekspresno, mini, brzo, automatsko i razumno pranje*.
- *Programi se mogu razlikovati ovisno o modelu koji ste kupili.

5.4 Stavljanje rublja

1. Otvorite vrata za punjenje.
2. Rublje stavite u perilicu tako da ne bude zbijeno.
3. Pritisnite vrata za punjenje dok ne čujete zvuk zaključavanja. Pazite da ništa na zapne za vrata. Vrata za punjenje zaključana su dok program radi. Kada program završi s radom vrata će se otvoriti. Tada možete otvoriti vrata za punjenje. Ako se vrata ne otvore, primijenite rješenja za pogrešku „Vrata se ne mogu otvoriti.“ u odjeljku rješavanje problema.

5.5 Ispravna količina rublja

Maksimalni kapacitet punjenja ovisi o vrsti rublja, njegovom stupnju zaprljanosti i odabranom programu pranja.

Perilica automatski prilagođava količinu vode težini rublja stavljenog u perilicu.



Slijedite upute u dijelu "Tablica programa i potrošnje energije. Učinak pranja smanjuje se kada je uređaj prepunjen. Štoviše, može doći do problema s bukom i vibracijom.


5.6 Upotreba deterdženta i omekšivača



OBAVIJEST

Kada koristite deterdžent, omekšivač, škrob, izbjeljivač, izbjeljivač i sredstvo za uklanjanje kamenca, pažljivo pročitajte upute proizvođača na pakiranju i poštujujte preporučeno doziranje. Koristite čašicu za doziranje, ako postoji. Nemojte koristiti sredstva za pranje kao što su gelirani, netekuću tekući deterdženti itd. u ladici za deterdžent ili spremnicima za doziranje.

Deterdžent, omekšivač i druga sredstva za pranje



Ladica za deterdžent sastoji se od tri odjeljka:

- (1) Odjeljak za tekući deterdžent
 - (2) Odjeljak za deterdžent u prahu
 - (3) Odjeljak za omekšivač
- Prije pokretanja programa pranja dodajte deterdžent i omekšivač.
 - Ne ostavljajte ladicu za deterdžent otvorenu dok je program pranja u tijeku.
 - Ako koristite vrećicu deterdženta ili kuglicu za doziranje, nemojte odabrati program s pretpranjem. Stavite vrećicu deterdženta ili kuglicu za doziranje izravno između odjeće unutar bubnja.
 - Ne postoji odjeljak za pretpranje niti opcija pretpranja.

Odabir deterdženta

Vrsta deterdženta koju ćete koristiti ovisi o programu pranja, vrsti i boji tkanine.

- Koristite posebne deterdžente za obojeno i bijelo rublje.
- Osjetljivo rublje perite samo posebnim deterdžentima za osjetljivo rublje (tekući deterdžent, šampon za vunu itd.) i na preporučenim programima.
- Preporuča se korištenje tekućeg deterdženta pri pranju tamne odjeće i popluna.
- Vuneno rublje perite posebnim deterdžentom koji se koristi samo za vunu i na preporučenom programu.

- Pogledajte opise programa za različite preporučene programe za različite tkanine.
- Sve preporuke o deterdžentima vrijede za odabrani temperaturni raspon programa.



Koristite samo deterdžente, omekšivače i aditive namijenjene perilicama rublja. Nemojte koristiti tekuće deterdžente ili druga sredstva za čišćenje da omekšate rublje.

Nemojte koristiti prirodni sapun za pranje ruku u perilici rublja.

5.6.1 Automatsko doziranje


Početno podešavanje

Uključite stroj tipkom za uključivanje/


isključivanje. Simbol doziranja (📏) pojaviti će se u programima u kojima je dopušteno doziranje deterdženta. Ako su spremnici tekućeg deterdženta ili omekšivača prazni, simbol doziranja će treptati u programima u kojima je doziranje dopušteno.


Punjenje tekućeg deterdženta i omekšivača


1. Otvorite ladicu za deterdžent povlačenjem prema sebi.



2. Za punjenje tekućeg deterdženta (lijevo) i omekšivača (desno), otvorite poklopac odgovarajućeg spremnika prema gore kao što je prikazano na slici.



3. Prilikom punjenja tekućeg deterdženta ili omekšivača, nemojte prekoračiti oznaku «Max».
4. Zatvorite poklopac pretinca.
5. Lagano gurnite ladicu za deterdžent da je zatvorite.
6. Nakon zatvaranja ladice za deterdžent, trepćući simbol doziranja () će svijetliti neprekidno.
7. To znači da su pretinci uspješno napunjeni i da je ladicu za deterdžent na mjestu.



Preporučujemo punjenje odjeljka za deterdžent tekućim deterdžentima koji se mogu koristiti i za obojeno i za bijelo rublje. Ako simbol deterdženta nastavi treptati iako su pretinci za deterdžent napunjeni, ladicu za deterdžent nije ispravno umetnuta. Gurnite ladicu kako biste bili sigurni da je čvrsto umetnuta.



OBAVIJEST

Kada je ladicu za deterdžent puna deterdženta i/ili omekšivača, nemojte povlačiti stroj, pomicati ga ili naginjati u stranu ili unatrag. Prije izvođenja bilo kojeg od ovih postupaka, morate izvaditi ladicu za deterdžent iz stroja. Ako želite pokrenuti program kada u ladici za deterdžent nema deterdženta, morate prekinuti doziranje tekućeg deterdženta i oprati deterdžentom u prahu. U spremnik za doziranje tekućeg deterdženta treba stavljati samo tekući deterdžent i samo omekšivač u spremnik za doziranje omekšivača. Stavljanje bilo kojih drugih tekućih i praškastih kemikalija u ove spremnike može oštetiti vaše rublje ili stroj.

5.6.2 Odabir doze, otkazivanje ili korištenje deterdženta u prahu







U nekim programima nije moguće odabrati tekući deterdžent. U tim slučajevima mora se koristiti deterdžent u prahu. Za više informacija pogledajte tablicu programa. Ako se deterdžent u prahu koristi u programima u kojima radi sustav za doziranje deterdženta, željena količina deterdženta stavlja se u odjeljak za deterdžent u prahu. Ako se koristi odjeljak za deterdžent u sredini, odabir doze tekućeg deterdženta mora biti deaktiviran. Stroj mjeri količinu punjenja i određuje pravu količinu deterdženta ovisno o količini punjenja i prethodno napravljenim odabirima. Uzeti deterdžent se ne vidi tijekom pranja, uzima se izravno s vodom preko rublja.





Ako želite koristiti drugi tekući deterdžent s drugačijim svojstvima od onog u spremniku za doziranje tekućeg deterdženta, tekući deterdžent s navedenim drugačijim svojstvima treba staviti u odjeljak za praškasti deterdžent u sredini i treba deaktivirati odabir doziranja tekućeg deterdženta.

Omekšivač će se uzeti iz sustava za doziranje.

Simboli za doziranje tekućeg deterdženta i omekšivača na zaslonu postaju aktivni ili neaktivni ovisno o odabranom programu.

	Prvo mjesto na zaslonu znači da je tekući deterdžent aktivan, omekšivač uključen. Ako simbol tekućeg deterdženta i omekšivača svijetli, to znači da je aktivno doziranje tekućeg deterdženta i omekšivača.
	
	Ako su simboli tekućeg deterdženta i omekšivača aktivni na zaslonu; kada prvi put pritisnete tipku za automatsko doziranje, tekući deterdžent će se uključiti, a omekšivač
	

će se isključiti. Ako simbol omekšivača ne svijetli, to znači da se omekšivač neće koristiti u koraku ispiranja.

	Kada po drugi put pritisnete tipku za automatsko doziranje, uključit će se deterdžent u prahu i omekšivač. Ako simbol tekućeg deterdženta ne svijetli, to znači da se može prati deterdžentom u prahu.
	
	Kada treći put pritisnete tipku za automatsko doziranje, deterdžent u prahu će se uključiti, a omekšivač će se isključiti. Kada ga pritisnete četvrti put, vratit će se na prvo mjesto.
	

5.6.3 Ponestaje deterdženta i/ili omekšivača

Kada deterdžent ili omekšivač stavljen u ladicu za deterdžent završi, simbol doziranja na zaslonu treperi. Kada ovaj simbol treperi, potrebno je dodati deterdžent ili omekšivač koji smanjuje u spremnik za doziranje. Proizvod će moći dozirati dovoljno za još 2 do 3 ciklusa od prvog trenutka kada simbol zatreperi.

5.6.4 Stavljanje deterdženta ili omekšivača u pogrešan odjeljak

U slučaju da ste stavili deterdžent ili omekšivač u pogrešan odjeljak, pogledajte „Čišćenje ladice za deterdžent“.

5.7 Savjeti za učinkovito pranje

	Odjeća			
	Svijetle boje i bijelo	Boje	Crno/tamne boje	Osjetljivo/vuna/svila
	(Preporučeni raspon temperature na temelju razine zaprljanosti: 40-90 °C)	(Preporučeni raspon temperature na temelju razine zaprljanosti: hladno -40 °C)	(Preporučeni raspon temperature na temelju razine zaprljanosti: hladno -40 °C)	(Preporučeni raspon temperature na temelju razine zaprljanosti: hladno -30 °C)

Razina prljavosti	<p>Jako prljavo</p> <p>(otporne mrlje kao što su mrlje od trave, kave, voća i krvi.)</p>	<p>Mrlje će možda trebati prethodno tretirati ili će trebati obaviti pretpranje.</p> <p>Za jako prljavu odjeću mogu se upotrebljavati preporučene doze deterdženta u prahu i tekućeg deterdženta preporučene za bijelo rublje. Preporučuje se upotreba deterdženata u prahu za čišćenje mrlja od gline i zemlje te mrlja koje su osjetljive na izbjeljivače.</p>	<p>Za jako prljavu odjeću mogu se upotrebljavati preporučene doze deterdženta u prašku i tekućeg deterdženta preporučenih za odjeću u boji. Preporučuje se upotreba deterdženata u prahu za čišćenje mrlja od gline i zemlje te mrlja koje su osjetljive na izbjeljivače. Preporučuje se upotreba deterdženata koji ne sadrže odstranjivač boje.</p>	<p>Za jako prljavu odjeću mogu se upotrebljavati preporučene doze tekućih deterdženata koji odgovaraju odjeći u boji i odjeći tamnih boja.</p>	<p>Preporučuje se upotreba tekućih deterdženata proizvedenih za osjetljivu odjeću. Odjeća od vune i svile mora se prati posebnim deterdžentima za vunu.</p>
	<p>Uobičajeno zaprljana odjeća</p> <p>(Na primjer, mrlje na ovratnicima i manžetama)</p>	<p>Za uobičajeno prljavu odjeću mogu se upotrebljavati preporučene doze deterdženta u prahu i tekućeg deterdženta za bijelo rublje.</p>	<p>Za uobičajeno prljavu odjeću mogu se upotrebljavati preporučene doze deterdženta u prašku i tekućeg deterdženta za rublje u boji. Preporučuje se upotreba deterdženata koji ne sadrže odstranjivač boje.</p>	<p>Za srednje prljavu odjeću mogu se upotrebljavati preporučene doze tekućih deterdženata koji odgovaraju odjeći u boji i odjeći tamnih boja.</p>	<p>Preporučuje se upotreba tekućih deterdženata proizvedenih za osjetljivu odjeću. Odjeća od vune i svile mora se prati posebnim deterdžentima za vunu.</p>
	<p>Slabo zaprljana odjeća</p> <p>(Nema vidljivih mrlja.)</p>	<p>Za slabo prljavu odjeću mogu se upotrebljavati preporučene doze deterdženta u prahu i tekućeg deterdženta preporučene za bijelo rublje.</p>	<p>Za slabo prljavu odjeću mogu se upotrebljavati preporučene doze deterdženta u prašku i tekućeg deterdženta koji odgovaraju odjeći u boji. Preporučuje se upotreba deterdženata koji ne sadrže odstranjivač boje.</p>	<p>Za slabo prljavu odjeću mogu se upotrebljavati preporučene doze tekućih deterdženata koji odgovaraju odjeći u boji i odjeći tamnih boja.</p>	<p>Preporučuje se upotreba tekućih deterdženata proizvedenih za osjetljivu odjeću. Odjeća od vune i svile mora se prati posebnim deterdžentima za vunu.</p>

5.8 Prikazano trajanje programa


Dok odabirete program, na zaslonu uređaja prikazano je trajanje programa. Trajanje programa automatski se podešava za vrijeme njegova trajanja ovisno o količini rublja u perilici, količini pjene koja se stvara, neravnomjerno raspoređenom rublju u perilici, promjenama u strunom napajanju, tlaku vode i postavkama programa.

POSEBNI SLUČAJ: Na početku programa za pamuk i pamuk eco na zaslonu je prikazano vrijeme trajanja programa za do pola napunjenu perilicu. Što je uobičajeno punjenje za ovaj program. Stvarnu količinu rublja perilica će prepoznati 20 – 25 minuta nakon početka programa. Ako perilica prepozna da ste je napunili više od pola, program pranja automatski će se podesiti, a vrijeme trajanja programa produžiti. Promjenu možete pratiti na zaslonu.


6 Rukovanje proizvodom



Prvo pročitajte „Sigurnosne upute“!



- | | |
|---|---------------------------------|
| 1 Gumb odabira programa | 2 Svjetla razine temperature |
| 3 Svjetla pokazatelja razine centrifuge | 4 Zaslona |
| 5 Tipka za početak rada / pauzu | 6 Gumb za daljinsko upravljanje |
| 7 Gumb podešavanja vremena završetka | 8 Gumb pomoćne funkcije 3 |
| 9 Gumb pomoćne funkcije 2 | 10 Gumb pomoćne funkcije 1 |
| 11 Gumb za postavljanje brzine centrifuge | 12 Gumb podešavanja temperature |



- | | | | |
|----|--|----|----------------------------------|
| 1 | Pokazatelj temperature | 2 | Pokazatelj brzine centrifuge |
| 3 | Informacije o trajanju | 4 | Indikator jedinice doziranja |
| 5 | Simbol zaključanih vrata | 6 | Pokazatelj slijeda programa |
| 7 | Pokazatelj za dodavanje rublja | 8 | Pokazatelj nedostatka vode |
| 9 | Indikator bežične veze | 10 | Pokazivač daljinskog upravljanja |
| 11 | Pokazivač aktivirane odgode početka rada | 12 | Pokazivač pomoćne funkcije 3 |
| 13 | Simbol aktivirane blokade za djecu | 14 | Pokazivač pomoćne funkcije 2 |
| 15 | Pokazivač pomoćne funkcije 1 | 16 | Pokazatelj rada bez centrifuge |
| 17 | Pokazatelj zadržavanja ispiranja | 18 | Pokazatelj hladne vode |



Vizualni prikazi koji se upotrebljavaju za opis uređaja u ovom dijelu shematski su i možda ne odgovaraju u potpunosti svojstvima vašeg uređaja.

6.3 Tablica programa i potrošnje

Program	Temperatura °C	Maks. težina (kg)	Potrošnja vode (l)	Potrošnja energije (kWh)	Maks. brzina	Pomoćne funkcije				Temperatura °C
						Automatsko doziranje	Protiv gužvanja+	Brzo / intenzivno	Para	
Cottons	90	9	102	2,60	1400	•	•	•	•	Hladno - 90
	60	9	102	2,00	1400	•	•	•	•	Hladno - 90
	40	9	100	1,30	1400	•	•	•	•	Hladno - 90
Eco 40-60	40***	9	68.0	0,823	1400	•				40-60
	40***	4,5	47.0	0,416	1400	•				40-60
	40***	2,5	35.0	0,255	1400	•				40-60
Synthetics	60	3	70	1,35	1200	•	•	•	•	Hladno - 60
	40	3	68	0,85	1200	•	•	•	•	Hladno - 60
Xpress/SuperXpress	90	9	70	2,50	1400	•	•	•	•	Hladno - 90
	60	9	70	1,35	1400	•	•	•	•	Hladno - 90
	30	9	70	0,20	1400	•	•	•	•	Hladno - 90
Xpress/SuperXpress + Brzo / intenzivno	30	2	40	0,10	1400	•	•	•	•	Hladno - 90
GentleCare	40	1,5	55	0,56	800	•				Hladno - 40
DarkCare/Jeans	40	3,5	83	0,85	1200	•	•	•	•	Hladno - 40
DrumClean	90	-	80	2,33	600	•			*	90
Shirts	60	3	70	1,40	800	•	•	•	*	Hladno - 60
Hygiene+	90	9	135	3,20	1400	•			*	20-90
SteamTherapy	-	1	1,5	0,11	-				*	-
AutoProgram	60	9	-	-	1400	•	•			Hladno - 60
ColdWash	-	4,5	50	0,30	1400	•				Hladno
Downloaded Program *****										
Miješano	40	3,5	85	0,90	800	•	•	•	•	Hladno - 40
Ručnici	60	3	109	1,45	800	•			•	Hladno - 60
Zavjese	40	2	79	0,69	800	•				Hladno - 40
Odjeća od perja	60	2	89	1,31	800	•			•	Hladno - 60
Donje rublje	30	1	64	0,29	600	•				Hladno - 30
Odjeća za slobodno vrijeme / sportska odjeća	40	3,5	85	0,90	1200	•				Hladno - 40

• : Može se odabrati.

* : Automatski odabrano, ne može se opozvati.

*** : Program eco 40-60 je testni program u skladu s odabranom temperaturom od 40 ° C, EU odredba EU / 2019/2014 i EN 60456: 2016 / A11: 2020 standard.

*** : Program otkriva vrstu i količinu rublja za automatsko prilagođavanje potrošnje vode, energije i vremena trajanja programa.

***** : Naveden programi mogu se upotrebljavati s aplikacijom HomeWhiz. Potrošnja energije može se povećati zbog povezivanja.

- : Za maksimalno punjenje pogledajte opis programa.



Prije prve uporabe pročitajte dio o instalaciji u korisničkom priručniku. Pomoćne funkcije u tablici mogu se razlikovati ovisno o modelu vaše perilice.

Potrošnja vode i struje može se razlikovati od onih prikazanih u tablici, ovisno o promjenama u tlaku vode, tvrdoći i temperaturi vode, temperaturi okoline, vrsti i količini rublja, izboru dodatnih funkcija i brzine centrifuge te promjenama u naponu struje. Proizvođač može promijeniti obrazac odabira pomoćnih funkcija. Mogu se dodati novi uzorci odabira ili se mogu ukloniti postojeći.

Brzina centrifuge uređaja može se razlikovati ovisno o programu; ova brzina ne može prijeći maksimalnu brzinu centrifuge uređaja.

Količina buke i vlage varira ovisno o brzini centrifuge; kada je odabrana veća brzina centrifuge tijekom faze centrifuge, rublje sadrži manje vlage na kraju programa, ali se javlja veća buka.



Dok odabirete program na zaslonu perilice možete vidjeti trajanje pranja. Trajanje prikazano na zaslonu može se razlikovati od stvarnog trajanja ciklusa pranja za 1 – 1,5 sati u ovisno o količini rublja koju ste stavili u perilicu. Trajanje će se automatski ažurirati ubrzo nakon što pranje započne. Uvijek odaberite najnižu prikladnu temperaturu. Najučinkovitiji programi u vezi s uštedom energije su općenito oni koji se izvode na niskim temperaturama i koji traju dulje.

Podaci o brzini centrifuge navedeni u tablici programa označavaju opciju brzine centrifuge prikazanu na upravljačkoj ploči.

Vrijednosti potrošnje (HR)

	Odabir temperature °C	Brzina centrifuge (ciklus/min)	Kapacitet (kg)	Trajanje programa (h: min)	Potrošnja energije (kWh/ciklus)	Potrošnja vode (litra/ciklus)	Temperatura rublja (°C)	Postotak preostale vlage (%)
Eco 40-60	40	1351	9,0	03:48	0,823	68,0	34	52,8
	40	1351	4,5	02:53	0,416	47,0	28	52,9
	40	1351	2,5	02:53	0,255	35,0	24	55,6
Cottons	20	1400	9,0	03:30	0,700	100,0	20	53,9
	60	1400	9,0	03:30	2,000	102,0	60	53,9
Synthetics	40	1200	3,0	02:15	0,850	68,0	40	40,0
Xpress/SuperXpress	30	1400	9,0	00:28	0,200	70,0	23	62,0

Vrijednosti temperature navedene za programe, osim za program Eco 40-60, samo su informativne.


6.4 Odabir programa

1. Odaberite program koji odgovara vrsti, količini i razini prljavosti rublja u skladu s „Tablicom programa i potrošnje“.



Programi su ograničeni najvećom brzinom centrifuge koja odgovara određenoj vrsti tkanine. Prilikom odabira programa uvijek pazite na vrstu tkanine, boju, stupanj zaprljanosti i dozvoljenu temperaturu vode.

2. Odaberite željeni program pomoću tipke za odabir programa.



6.5 Programi

• Funkcija automatskog dodatnog ispiranja

Vaš uređaj provjerava zamućenost vode u nekim koracima ispiranja i dodaje do 2 dodatna koraka ispiranja ako je potrebno da se deterđent ispere iz odjeće.

• CustomWash

Ovo je pametna značajka koja vam omogućuje da personalizirate programe pranja putem aplikacije HomeWhiz. Nakon što je odabrani program dovršen, možete ga ocijeniti pomoću ove značajke na HomeWhizu. Program možete personalizirati putem aplikacije prema svojoj procjeni.



Nakon ažuriranja ovom značajkom može doći do promjena u potrošnji energije, vode i trajanju programa. Programi koji podržavaju ovu značajku označeni su ovim simbolom značajke u aplikaciji HomeWhiz.

• EnergySpin

Osigurava učinkovitiju upotrebu vašeg deterđenta s velikim mehaničkim kretanjem tijekom pranja. Tako čuva vašu kvalitetu pranja bez potrebe za dugotrajnim zagrijavanjem rublja i smanjuje vašu potrošnju energije.

Ova se tehnologija koristi u programima koji sadrže simbole ili boje prikazane na ploči.

• Eco 40-60

Kod programa eco 40-60, možete prati uobičajeno zaprljano pamučno rublje za koje je naznačeno da se pere zajedno na temperaturi od 40°C ili 60°C. Ovaj program je standardni testni program u skladu s EU ekološki prihvatljivim dizajnom te propisima o energetske oznakama. Iako ovaj program pere dulje od drugih programa, on je učinkovitiji kada je riječ o potrošnji energije i vode. Stvarna temperatura vode može se razlikovati od navedene temperature pranja. Kada u perilicu stavite manje rublja (npr. ½ kapaciteta ili manje), trajanje programa može se automatski skratiti. Na ovaj način, potrošnja energije i vode biti će manja.

• Cottons

U ovom programu možete prati izdržljivo pamučno rublje (plahte, posteljinu, ručnike, kućne ogrtače, donje rublje itd.) Pritiskom na gumb funkcije brzog pranja znatno se skraćuje trajanje programa, ali intenzivnim pokretima pranja omogućuje se snažan učinak pranja. Ako funkcija brzog pranja nije odabrana, omogućit će se izvanredan učinak pranja i ispiranja za jako prljavo rublje.

• Synthetics

U ovom programu možete prati rublje (poput košulja, bluza, tkanina od sintetike / miješanog pamuka itd.). Pritiskom na gumb funkcije brzog pranja znatno se skraćuje trajanje programa te se omogućuje učinkovitije pranje rublja koje nije puno prljavo. Ako funkcija brzog pranja nije

odabrana, omogućit će se izvanredan učinak pranja i ispiranja za jako prljavo rublje.

• GentleCare

Upotrebljavajte za pranje vunenog/ osjetljivog rublja. Odaberite odgovarajuću temperaturu koja je u skladu s etiketama na vašoj odjeći. Rublje će se oprati vrlo nježnim pokretima da se odjeća ne bi oštetila.

• Hygiene+

Primjena koraka pare na početku programa omogućava lako omekšavanje prljavštine. Program upotrebljavajte za pranje rublja (dječje odjeće, plahti, posteljine, donjeg rublja, pamučne odjeće itd.) kojemu je potrebno antialergijsko i higijensko pranje na visokoj temperaturi s intenzivnim i dugotrajnim ciklusom pranja. Osigurana je visoka razina higijene zahvaljujući primjeni pare prije programa, dugom razdoblju zagrijavanja i dodatnom koraku ispiranja.

• Odjeća od perja

Ovaj program upotrebljavajte za pranje kaputa, prsluka, jakni itd. od perja s etiketom „perivo u perilici“. Zahvaljujući posebnim profilima centrifuge voda ulazi u zračne raspore među perjem. Na kraju programa primjenjuje se para kako bi krupno rublje poput ručnika omekšalo.

• Spin+Drain

Ovaj program možete koristiti za uklanjanje vode iz odjeće/unutrašnjosti uređaja.

• Rinse

Ovaj program koristite kada želite obaviti odvojeno ispiranje ili štirkanje

• SteamTherapy

Ovaj program koristite za smanjenje nabora i vremena glačanja male količine pamučnog, sintetičkog ili miješanog rublja bez mrlja.



Ovo nije program za pranje. Ne stavljajte kemikalije poput deterdženta, izbjeljivača, odstranjivača mrlja, itd. u ladicu za deterdžent kad ovaj program radi.

• Zavjese

Upotrebljavate ovaj program za pranje tila i zavjesa. Budući da njihova mrežasta tkanina stvara mnogo pjene, stavite malu količinu deterdženta u glavni odjeljak za pranje. Zahvaljujući posebnom profilu centrifuge u ovom programu, til i zavjese manje se gužvaju. Nemojte stavljati veću količinu zavjesa od naznačene da ih ne biste oštetili.



Preporučujemo da u ovom programu upotrebljavate posebne deterdžente za zavjese u odjeljku za praškasti deterdžent br.

• Shirts

U ovom programu možete zajedno prati košulje izrađene od pamuka, sintetike i kombinacije sintetičkih vlakana. Smanjuje nabore. Na kraju programa primjenjuje se para kako bi funkcija smanjenja nabora bila što učinkovitija. Zahvaljujući posebnom profilu centrifuge i pari koja se primjenjuje na kraju programa košulje imaju manje nabora. Kada je odabrana funkcija za brzo pranje, izvršava se algoritam pretpranja.

• Kemijska sredstva za pretpranje nanesite izravno na odjeću ili ih dodajte zajedno s deterdžentom u odjeljak za deterdžent u prahu. Na taj način možete postići isti učinak kao i kod uobičajenog pranja, ali u mnogo kraćem vremenu. Produžit će se rok trajanja vaših košulja. Ne koristite deterdžent za pretpranje ako planirate koristiti funkciju odgode. Deterdžent za pretpranje može se izliti na odjeću i izazvati mrlje.

** Preporučuje se u ciklusu koristiti najviše 6 košulja i tako minimizirati njihovo gužvanje prilikom korištenja ovog ciklusa. Kada se pere više od 6 košulja, tada može doći do različite razine zgužvanosti i vlažnosti košulja na kraju ciklusa.

• Xpress/SuperXpress

Koristite ovaj program za pranje neznatno prljave pamučne odjeće ili pamučne odjeće bez mrlja u kratkom vremenu, ali ne ručnike

i teške tkanine od pamuka. Kada je odabrana funkcija za brzo pranje, trajanje programa može se skratiti na 14 minuta. Ako odaberete funkciju za brzo pranje, smijete prati najviše 2 (dva) kg rublja.

• DarkCare/Jeans

Upotrebljavajte ovaj program radi zaštite boje tamne odjeće ili traperera. Omogućuje visok učinak pranja s posebnim kretanjem bubnja čak i pri niskoj temperaturi. Za rublje tamnije boje preporučuje se upotreba tekućeg deterdženta ili šampona za vunu. Nemojte prati osjetljivu odjeću koja sadrži vunu itd.

• DrumClean

Kako bi se osigurala potrebna higijena redovito čistite bubanj (jednom svaka 1 ili 2 mjeseca). Prije programa se nanosi para kako bi se omekšali ostaci u bubnju. Ovaj program uključite kada je uređaj potpuno prazan. Za postizanje boljih rezultata koristite prašak za uklanjanje kamenca (sredstva za čišćenje bubnja) prikladan za perilicu rublja, kad se odabere funkcija deterdženta u prahu. Vrata ostavite napola otvorena nakon što program završi kako bi se unutrašnjost stroja osušila.



Ovo nije program za pranje. Ovo je program za održavanje. Ne uključujte ovaj program kada je nešto u perilici. Kada pokušavate rukovati uređajem, on automatski prepoznaje postoji li rublje unutar bubnja te može prekinuti ili nastaviti rad programa ovisno o modelu uređaja. Ako se program nastaviti neće se postići učinkovito čišćenje.

• Miješano

U ovom programu možete zajedno prati pamučnu i sintetičku odjeću bez odvajanja.

• AutoProgram

Upotrebljavajte za pranje često pranog pamuka, sintetike ili miješane odjeće (pamuk i sintetika). Program prepoznaje vrstu, količinu i razinu zaprljanosti rublja kojeg stavljate u uređaj i automatski

prilagođava potrošnju vode, trajanje programa i količinu deterdženta ako proizvod ima funkciju automatskog doziranja.



UPOZORENJE

Ne perite vunenu i osjetljivu odjeću u ovom programu.

Maksimalna temperatura za pranje u automatskom programu ovisi o razini prljavosti i vrsti rublja te iznosi 60 °C. Učinak pranja možda neće biti na željenoj razini za jako prljavo bijelo rublje i otporne mrlje (ovratnik, čarape, mrlja od znoja itd.). U tom slučaju, preporučuje se odabrati program za pamučnu odjeću s pretpranjem te podesiti temperaturu između 50 i -60°C. Mnogo se vrsta odjeće pravilno otkriva i sigurno pere na automatskom programu.

• Donje rublje

Ovaj program možete upotrebljavati za pranje osjetljive odjeće prikladne za ručno pranje te za pranje osjetljivog ženskog rublja. Male količine osjetljive odjeće moraju se prati u mreži za pranje. Moraju se zakopčati kukice, gumbi i patentni zatvarači.

• Sportska odjeća

Ovaj program možete upotrijebiti za pranje sportske odjeće i odjeće za vanjsku upotrebu od pamuka / sintetičke mješavine te za pranje pokrivača za odbijanje vode poput tkanine gore-tex itd. Tako se omogućuje nježno pranje odjeće zahvaljujući posebnim kružnim pokretima.

• ColdWash

Upotrebljavajte za pranje umjereno zaprljanog i izdržljivog pamučnog/sintetičkog rublja. Zahvaljujući algoritmu pranja posebno razvijenom za ovaj program, učinkovito pranje osigurano je bez izlaganja rublja visokim temperaturama.

• Downloaded Program

Poseban program koji vam omogućuje da prema želji preuzmete različite programe. U početku program ćete vidjeti pomoću aplikacije HomeWhiz kao zadani. Međutim,


aplikaciju HomeWhiz možete koristiti za odabir programa iz predmemorirane grupe programa te ga promijeniti i koristiti ga.

i Ako želite koristiti funkcije HomeWhiz i daljinskog upravljanja, tada trebate odabrati program preuzimanja. Detaljne informacije možete pronaći u funkciji HomeWhiz i daljinskog upravljanja.

• Ručnici

Program upotrebljavajte za pranje izdržljivog pamučnog rublja poput ručnika. Stavite ručnike u perilicu i pritom pazite da ih stavite tako da ne dolaze u dodir s gumom na vratima ili staklom.

6.6 Odabir temperature



Kad god izaberete novi program, temperatura predviđena za taj program pojavit će se na pokazatelju temperature. Moguće je da preporučena vrijednost temperature nije maksimalna temperatura koja se može odabrati za trenutni program.


Pritisnite gumb podešavanje temperature i promijenite temperaturu. Temperatura će se postepeno smanjiti.

i U programima u kojima nije dopuštena promjena temperature ništa se ne može promijeniti.



Također, temperaturu možete promijeniti nakon početka pranja. Promjena je moguća samo ako to dopuštaju koraci pranja.

i Ako listate do opcije za pranje hladnom vodom i ponovno pritisnete tipku za podešavanje temperature, na zaslonu će se pojaviti preporučena maksimalna temperatura za taj program. Ponovno pritisnite tipku za podešavanje temperature da biste smanjili temperaturu.

6.7 Odabir brzine centrifuge



Svaki put kad odaberete novi program pokazatelj brzina centrifuge pokazuje preporučenu brzinu centrifuge odabranog programa. Kod odabira novog programa, preporučena brzina centrifuge odabranog programa prikazana je na pokazatelju brzine centrifuge.

Promijenite brzinu centrifuge pritiskom na gumb podešavanje brzine centrifuge. Brzina centrifuge smanjuje se postupno. Zatim se, ovisno o modelu proizvoda na zaslonu prikazuju opcije „Zadržavanje ispiranja“  i „Bez centrifuge“ .

Ako nećete odmah izvaditi odjeću iz perilice nakon završetka programa tada možete koristiti funkciju zaustavljanje ispiranja i tako spriječite gužvanje odjeće kada u perilici nema ode.

Ova funkcija drži rublje u zadnjoj vodi za ispiranje. Ako želite staviti svoje rublje na centrifugu nakon funkcije za zadržavanje ispiranja:

1. Podesite brzinu centrifuge.
 2. Pritisnite početak / pauzu. Program će se nastaviti. Stroj ispušta vodu i rublje se stavlja na centrifugu.
- Ako želite ispuštiti vodu na kraju programa bez korištenja centrifuge tada koristite funkciju bez centrifuge.



U programima u kojima nije dopuštena promjena brzine centrifuge ništa se ne može promijeniti.


Možete promijeniti brzinu centrifuge nakon početka pranja ako to dopuštaju koraci pranja. Promjene nisu moguće ako to koraci ne dopuštaju.

Namakanje

Ako nećete odmah izvadići odjeću iz perilice nakon završetka programa tada možete koristiti funkciju zaustavljanje ispiranja i zadržati rublje u zadnjoj vodi za ispiranje te spriječiti gužvanje odjeće kada u perilici nema vode. Pritisnite tipku Početak/Pauza nakon ovog procesa ako želite izbaciti vodu bez centrifuge. Program će se nastaviti i završiti nakon ispuštanja vode.

Ako želite staviti na centrifugu rublje koje je u vodi, prilagodite brzinu centrifuge i pritisnite gumb za početak/pauzu. Program će se nastaviti. Voda se ispušta, odjeća se cijedi, a program završava s radom.

6.8 Izbor pomoćnih funkcija



Odaberite željene dodatne funkcije prije početka programa. Kada odaberete program, zajedno s njim zasvijetlit će ikone simbola pomoćne funkcije koja je odabrana.



Kada se pritisne gumb pomoćne funkcije koja se ne može odabrati s trenutnim programom, tada će perilica rublja ispuštiti zvučni signal upozorenja.

Neke se funkcije ne mogu zajedno odabrati. Ako je druga pomoćna funkcija u sukobu s prvom, ranije odabranom prije pokretanja perilice, opozvat će se prva odabrana funkcija, a druga pomoćna funkcija ostat će uključena. Na primjer, ako želite odabrati brzo pranje, nakon što ste odabrali funkciju dodavanja više vode tada će se funkcija dodavanja više vode poništiti, a funkcija brzog pranja ostat će aktivna.

Nije moguće odabrati pomoćnu funkciju koja nije kompatibilna s programom. (Pogledajte „Tablicu programa i potrošnje“) Neki programi imaju pomoćne funkcije koje moraju raditi istodobno. Te se funkcije ne mogu opozvati. Okvir pomoćne funkcije neće biti osvijetljen, bit će osvijetljen samo unutrašnji dio.

6.8.1 Pomoćne funkcije

• Brzo / intenzivno

Pomoću ove funkcije možete skratiti ili produžiti trajanje programa. Ovisno o odabranom programu, može biti razlika u povećanju i smanjenju vremena. Ako ne svijetli svijetlo BRZO ili INTENZIVNO, tada se prikazuje trajanje odgovarajućeg programa za normalno zaprljanu odjeću. Ovisno o odabranom programu, funkcija intenzivnog pranja može se odabrati automatski. U tom slučaju na ploči će svijetliti LED svjetlo intenzivnog pranja. Možete koristiti odabir intenzivnog pranja za postizanje bolje učinkovitosti pranja prilikom pranja jako prljavog rublja. Možete smanjiti vrijeme slabo zaprljane odjeće pritiskom na gumb brzo/intenzivno u sklopu programa kada je odabrana funkcija intenzivnog pranja. Kada jednom

pritisnete gumb, tada će LED svjetlo prestati svijetliti i isteklo je vrijeme odgovarajućeg programa za normalno zaprljanu odjeću. Kada drugi put pritisnete isti gumb, zasvijetlit će LED svjetlo brzog načina pranja, vrijeme će se malo smanjiti te će se prikazati minimalno trajanje programa, koje je prikladno za pranje slabo zaprljane odjeće. Trajanje programa može se skratiti za 50% kada se odabere ova funkcija. Zahvaljujući optimiziranim koracima pranja, visokoj mehaničkoj agilnosti i optimalnoj potrošnji vode, postiže se visoka učinkovitost pranja unatoč kraćem trajanju.

• Para

Ova funkcija pomaže smanjiti gužvanje pamučne, sintetičke i miješane odjeće, skraćuje vrijeme glačanja i omekšavanjem uklanja prljavštinu.

*Pod uvjetima primjene funkcije pare na kraju programa, odjeća može biti toplija na kraju pranja. Ovo je očekivano u skladu s radnim uvjetima programa.



Kada aktivirate funkciju pare, ne koristite tekuće deterdžent ako ne postoji spremnik za tekući deterdžent ili funkcija doziranja tekućeg deterdženta. Postoji opasnost da će na odjeći ostati mrlje.

• Automatsko doziranje

Željenu dozu i deterdžent možete promijeniti pomoću gumba ove dodatne funkcije. Za više informacija pogledajte dio „Odabir doze, poništavanje i upotreba deterdženta u prahu“

• Postavka automatskog doziranja

Ovu funkciju možete koristiti za mijenjanje količine doziranja tekućeg deterdženta i omekšivača. Pritisnite tipku za automatsko doziranje za aktiviranje funkcije. Pripazite na količinu rublja, jačinu zaprljanosti rublja i tvrdoću vode te koristite dovoljnu količinu deterdženta prilikom pranja. Za automatsko doziranje, kako bi

uređaj dozirao odgovarajuću dozu deterdženta, morate definirati preporučene količine navedene na pakiranju deterdženta koje će se koristiti u uređaju. Za više informacija o tome pogledajte dio „Promjena postavki doziranja tekućeg deterdženta i omekšivača“.

Tvrdoću vode možete saznati od tvrtke za distribuciju vode na vašem području ili je možete odrediti sami pomoću testa za utvrđivanje tvrdoće vode. Proizvođači deterdženta preporučuju koristiti više deterdženta što je voda tvrđa.

Uzimajući u obzir tvrdoću vode, možete definirati referentnu vrijednosti između 15 -200 ml za 4-5 kg srednje zaprljanog rublja. Veličina doze automatski će se podesiti na temelju prepoznatih karakteristika rublja.

Za meku vodu / vodu srednje tvrdoće:

Slabo zaprljana odjeća: a ml.

Srednje zaprljana odjeća: **b ml.**

Jako zaprljana odjeća: c ml.

Za iznimno tvrdu vodu:

Slabo zaprljana odjeća: d ml.

Srednje zaprljana odjeća: **e ml.**

Jako zaprljana odjeća: f ml.

Proizvođači deterdženta navode preporuke za upotrebu slične ovim u gornjoj tablici. Vrijednost koju trebate definirati za uređaj je srednje zaprljana odjeća. Ovisno o tvrdoći vode definirajte vrijednost **b** ili **e** na uređaju.

Ako je količina rublja koje će se prati različita od 4-5 kg, tada ne trebate mijenjati postavku doziranja. Uređaj će automatski podesiti veličinu doze na temelju težine rublja.



Ako promijenite vrstu deterdženta koju koristite, preporučujemo vam da ponovno podesite dozu kako bi se postigli najbolji rezultati.

Preporuka programa prema razini zaprljanosti rublja

Za slabo zaprljanu odjeću možete koristiti funkciju „Brzo“. Kada odaberete funkciju „Brzo“ vaš uređaj će podesiti doziranje deterdženta za slabo zaprljanu odjeću.

Za jako zaprljanu odjeću možete koristiti funkciju „Intenzivno“. Kada odaberete funkciju „Intenzivno“ vaš uređaj će podesiti doziranje deterdženta za vrlo zaprljanu odjeću.

Razina zaprljanosti kod automatskog programa

Kod proizvoda koji imaju funkciju automatskog dodatnog ispiranja, otkrivanje prljavštine se izvodi kao dio automatskog programa. Ovisno o prepoznatoj razini zaprljanosti trajanje programa i veličina doze deterdženta će se promijeniti.

Promjena postavki doziranja tekućeg deterdženta i omekšivača:



1. Pritisnite tipku za automatsko doziranje. Kada je tekući deterdžent uključen, a omekšivač tkanine isključen, zaslon za postavljanje tekućeg deterdženta postaje aktivan. Kada je tekući deterdžent isključen, a omekšivač tkanine uključen, zaslon za postavljanje tekućeg deterdženta postaje aktivan. Zasljetlit će LED svjetlo zaslona aktivne postavke.



2. Pritisnite gumbе „+“ i „-“ i promijenite referentne vrijednosti doze.
3. Kada se završi postupak podešavanja veličine doze, tada se možete vratiti na glavni izbornik pritiskom bilo kojeg gumba. Za sve programe doziranje će

se izvršiti na temelju najnovijih postavki koje ste odabrali dok ne odaberete novu postavku.

• Daljinsko upravljanje

S pomoću ove tipke pomoćne funkcije perilicu možete povezati s pametnim uređajima. Za detaljne informacije pogledajte funkciju HomeWhiz i funkciju daljinskog upravljanja.

• Prilagođeni program

Ova pomoćna funkcija može se koristiti samo kod programa za pamučno i sintetičko rublje zajedno s aplikacijom HomeWhiz. Ako je ova funkcija aktivirana u izborniku HomeWhiz „Personalize“ (Osobne postavke), programu možete dodati do pet dodatnih koraka ispiranja. Možete odabrati i upotrijebiti neke od pomoćnih funkcija koje nemate na perilici. Možete produljiti ili skratiti vrijeme programa za pamučno i sintetičko rublje unutar sigurnog raspona.



Kada odaberete dodatnu funkciju posebnog programa tada je učinkovitost pranja i potrošnja energije različita od navedene vrijednosti.

6.8.2 Funkcije/Programi odabrani pritiskom funkcijskih tipki na 3 sekunde

• Protiv gužvanja+

Ova se funkcija odabire kada se pritisne gumb odgovarajuće pomoćne funkcije na 3 sekunde te zasvijetli svjetlo odgovarajuće koraka slijeda programa. Kada odaberete ovu funkciju bubanj se okreće do 8 sati i sprječava gužvanje rublja na kraju programa. Možete otkazati program i izvaditi rublje u bilo kojem trenutku unutar 8 sati rada. Pritisnite tipku za odabir funkcije ili tipku za uključivanje/isključivanje perilice da biste otkazali funkciju. Svjetlo slijeda programa ostat će uključeno do opoziva funkcije ili do završetka koraka. Ako se funkcija ne opozove, ostat će aktivna i u sljedećim ciklusima pranja.

• Blokada za zaštitu djece

Funkciju blokade za djecu koristite za sprječavanje da djeca diraju uređaj. Tako ćete izbjeći bilo kakvu promjenu programa.



Možete uključiti i isključiti stroj uz pomoć tipke za uključivanje/isključivanje kada je zaključavanje zbog djece uključeno. Kad ponovno uključite stroj, program će nastaviti s mjesta gdje je stao. Kada je zaključavanje zbog djece omogućeno, začut će se zvučno upozorenje ako se pritisnu tipke. Zvučno upozorenje prestaje ako se gumbi pritisnu pet puta zaredom.

Aktiviranje blokade za djecu:

Pritisnite i držite gumb odgovarajuće pomoćne funkcije 3 sekunde. Nakon što se završi prikazivanje odbrojavanja "3-2-1" na zaslonu će se prikazati simbol blokade za djecu. Kada je prikazano ovo upozorenje možete pustiti gumb dodatne funkcije 3.

Deaktiviranje blokade za djecu:

Pritisnite i držite gumb odgovarajuće pomoćne funkcije 3 sekunde. Nakon što završi prikazivanje odbrojavanja "3-2-1" sa zaslona će nestati simbol blokade za djecu.

• Bežična veza

Svoj stroj i pametne uređaje možete uskladiti s bežičnom vezom. Time ćete s pomoću pametnog uređaja moći saznati podatke o perilici i upravljati njome.

Za aktiviranje bežične veze:

Pritisnite i držite tipku daljinskog upravljača 3 sekunde. Nakon odbrojavanja "3-2-1" na zaslonu se pojavljuje se simbol "On" (Uključeno). Kada se prikaže ova obavijest, prestanite pritisnati gumb daljinskog upravljača. Ikona bežične veze treperi kada se proizvod povezuje s internetom. Ako je veza uspješno uspostavljena ikona će nastaviti stalno svijetliti.

Za deaktivaciju bežične veze:

Pritisnite i držite tipku daljinskog upravljača 3 sekunde. Nakon odbrojavanja "3-2-1" na zaslonu se pojavljuje se simbol "Off" (Isključeno).



Da biste mogli omogućiti bežičnu vezu, postavljanje stroja treba biti dovršeno putem aplikacije HomeWhiz. Nakon postavljanja, bežična veza će se automatski omogućiti ako pritisnete gumb "Remote Control" (Daljinski upravljač).

6.9 Vrijeme završetka

Prikaz vremena

Kada se odabere funkcija vremena završetka, preostalo vrijeme do početka programa prikazuje se po satima poput 1h, 2h te se preostalo vrijeme potrebno za završetka programa nakon što ste pokrenuli program prikazuje u satima i minutama, na primjer 01:30.




Trajanje programa može biti različito od vrijednosti u odjeljku „Tablica programa i potrošnje” ovisno o tlaku vode, tvrdoći i temperaturi vode, sobnoj temperaturi, količini i vrsti rublja, odabranim pomoćnim funkcijama i promjenama napona.




Nakon određenog razdoblja nakon aktiviranja funkcije vremena završetka, uređaj prelazi u način rada pripravnosti te neka LED svjetla na zaslonu više ne svijetle. LED svjetla svijetle prilikom unosa korisnika.


Pomoću funkcije vremena završetka vrijeme završetka rada programa može se podesiti na 24 sata. Nakon što pritisnete gumb vrijeme završetka prikazuje se predviđeno vrijeme završetka. Ako je podešeno vrijeme završetka, tada svijetli pokazatelj vremena završetka.



Za aktiviranje funkcije vremena završetka i završavanje programa u određenom vremenu morate pritisnuti gumb početak/pauza nakon što ste podesili vrijeme.




Ako želite poništiti funkciju vremena završetka pritisnite gumb uključivanje/isključivanje i isključite uređaj.



Kad aktivirate funkciju Vrijeme završetka, nemojte dodati tekući deterdžent u odjeljak za praškasti deterdžent br. 2. Postoji opasnost da će na odjeći ostati mrlje


1. Otvorite vrata kroz koja stavljate rublje, stavite rublje u uređaj i ulijte deterdžent, itd..
2. Odaberite program za pranje, temperaturu, brzinu centrifuge i po potrebi pomoćne funkcije.
3. Po želji podesite vrijeme završetka pritiskom na gumb vrijeme završetka. Svijetli pokazatelj vremena završetka.
4. Pritisnite početak / pauzu. Odbrojavanje vremena počinje.




Tijekom odbrojavanja vremena završetka možete dodati još rublja. Na kraju odbrojavanja isključuje se pokazatelj vremena završetka, ciklus pranja počinje i vrijeme odabranog programa pojavljuje se na zaslonu.

6.10 Pokretanje programa

1. Pritisnite tipku početak / pauzu da biste pokrenuli program.
2. Svjetlo gumba početak/pauza koje nije svijetlilo prije početka rada programa sada neprekidno svijetli označavajući kako je program počeo s radom.



3. Vrata za punjenje su zaključana. Znak za zaključana vrata pojavljuje se na zaslonu nakon što se zaključaju vrata za punjenje.



4. Svjetla pokazatelja slijeda programa na zaslonu pokazuju trenutni korak programa.

6.11 Zaključavanje vrata perilice rublja

Na vratima perilice rublja postoji sustav za zaključavanje koji sprječava otvaranje vrata perilice rublja kada razina vode nije odgovarajuća.

Znak „Zaključana vrata” pojavljuje se na zaslonu kada su vrata za punjenje zaključana.




i Kada je odabrana funkcija daljinskog upravljanja, vrata će se zaključati. Za otvaranje vrata trebate deaktivirati funkciju daljinskog pokretanja pritiskom na gumb daljinskog pokretanja ili promjenom položaja programa.

Otvaranje vrata perilice rublja u slučaju nestanka struje:


i U slučaju nestanka struje možete upotrijebiti ručicu za hitne slučajeve na vratima za punjenje ispod poklopac filtra pumpe da biste ručno otvorili vrata za punjenje.

! Da biste izbjegli prelijevanje vode, prije nego što otvorite vrata za punjenje provjerite je li voda ostala u stroju.

1. Isključite i iskopčajte uređaj iz napajanja.
2. Otvorite poklopac filtra pumpe.



3. Gurnite prema dolje ručicu za otvaranje perilice vrata u hitnom slučaju pomoću alata i oslobodite je. Zatim otvorite vrata perilice rublja.
4. Ako se vrata perilice rublja ne otvore, tada ponovite prethodni korak.




6.12 Promjena odabira nakon početka rada programa


Dodavanje rublja nakon početka programa



Ako je razina vode u uređaju odgovarajuća kad pritisnete gumb početak/pauza tada će se deaktivirati zaključavanje vrata, vrata će se otvoriti i vi ćete moći dodati rublje. Simbol zaključavanje vrata na zaslonu isključit će se kad se zaključavanje vrata deaktivira. Nakon dodavanja rublja zatvorite vrata i ponovno pritisnite gumb početak/pauza za nastavak ciklusa pranja.




Ako razina vode u uređaju nije odgovarajuća kada pritisnete gumb početak/pauza tada se zaključavanje vrata ne može deaktivirati te simbol zaključavanja vrata na zaslonu i dalje svijetli.



i Ako je temperatura vode unutar stroja viša od 50°C, ne možete deaktivirati zaključavanje vrata zbog sigurnosnih razloga, čak i ako je razina vode odgovarajuća.

Prebacivanje stroja na pasivni režim rada:

Pritisnite gumb početak/pauza i prebacite uređaj u način prekinutog rada. Znak za pauzu bljeskat će na zaslonu.



Promjena odabira programa nakon početka programa:

Promjena programa nije dopuštena kad trenutni program radi. Možete odabrati novi program nakon prebacivanja trenutačnog programa na pasivni režim.



Odabrani program kreće ispočetka.

Promjena pomoćne funkcije, brzine i temperature:

Ovisno o korak do kojeg je program došao možete poništiti ili aktivirati dodatne funkcije. Pogledajte dio „Dodatne funkcije“. Također možete promijeniti postavke brzine i temperature. Pogledajte „Odabir brzine centrifuge“ i „Odabir temperature“.



Vrata za punjenje neće se otvoriti ako je temperatura vode u stroju visoka ili ako je razina vode iznad osnovne linije vrata perilice rublja.

6.13 Poništavanje programa

Program je poništen kada se okretni gumb odabira programa okrene na različiti program ili se uređaj isključi i ponovno uključi pomoću okretnog gumba odabira programa.



Ako okrenete okretni gumb odabira programa, kada je aktivirana blokada za zaštitu djece, tada se program neće poništiti. Trebate prvo poništiti blokadu za zaštitu djece.

Ako želite otvoriti vrata perilice rublja nakon što ste poništili program, ali ne možete otvoriti vrata perilice jer je razina vode u uređaju iznad osnovne linije vrata perilice rublja, tada okrenite okretni gumb odabira programa na program pumpa+centrifuga i isпустite vodu iz uređaja.

6.14 Završetak programa

Kada je program gotov, na zaslonu se pokazuje znak za završetak.

Ako ne pritisnete nijednu tipku 10 minuta, stroj će se isključiti. Isključeni su zaslon i svi pokazatelji.

Ako pritisnete tipku za uključivanje/isključivanje, prikazat će se dovršeni koraci programa.

6.15 Funkcija HomeWhiz i funkcija daljinskog upravljanja

Svoju perilicu rublja možete provjeriti s pametnih uređaja i dobiti informacije o statusu svoje perilice zahvaljujući funkciji HomeWhiz. Možete izvršiti mnoge radnje na svojoj perilici sa svog pametnog uređaja pomoću aplikacije HomeWhiz. Dodatno, neke značajke možete upotrebljavati samo pomoću funkcije HomeWhiz.

Aplikaciju HomeWhiz možete preuzeti iz trgovine aplikacijama vašeg pametnog uređaja i koristiti funkciju Wi-Fi vaše perilice.

Za korištenje aplikacije, osigurajte da je vaš pametni uređaj povezan s internetom.

Ako aplikaciju koristite prvi put, dovršite registraciju korisničkog računa slijedeći upute u aplikaciji. Možete koristiti sve proizvode iz svog domaćinstva za koje je omogućen HomeWhiz putem ovog računa nakon dovršetka registracije.

Bluetooth na vašem pametnom uređaju trebao bi biti uključen i vaš bi uređaj trebao biti povezan s internetom tijekom postavljanja. Vaš pametni uređaj trebao bi biti u blizini perilice rublja. Nakon postavljanja, Bluetooth se može isključiti ili vaš pametni uređaj ne mora biti u blizini perilice. Svoj proizvod možete koristiti pod uvjetom da je vaš pametni uređaj povezan s internetom.

Možete dodirnuti karticu „Uređaji“ u aplikaciji za prikaz uređaja uparenih s vašim računom. Na ovoj stranici možete izvršiti operaciju korisničkog uparivanja ovih proizvoda.

Nakon što je aplikacija postavljena, s funkcijom HomeWhiz, vaša perilica rublja može vam dati trenutne obavijesti o statusu putem vašeg pametnog uređaja.

Vaša perilica rublja će Vam slati obavijesti putem aplikacije HomeWhiz u sljedećim slučajevima:

- na kraju programa,
- kada se otvore vrata perilice rublja,
- u slučaju upozorenja o nestanku vode,
- u slučaju sigurnosnog upozorenja,



Ya korištenje značajke HomeWhiz, provjerite je li aplikacija HomeWhiz instalirana na vašem pametnom uređaju i je li vaša perilica rublja povezana s kućnom Wi-Fi mrežom. Kada vaša perilica rublja nije spojena na mrežu, radi kao perilica bez funkcije HomeWhiz.

Vaš će proizvod raditi s vezom na bežičnu mrežu u vašoj kućnoj mreži. Naredbe dobivene od aplikacije omogućit će se preko ove mreže. Stoga snaga bežičnog signala u blizini lokacije uređaja mora biti odgovarajuća.

Radi na frekvencijskom obujmu aplikacije HomeWhiz od 2,4 GHz. Posjetite www.homewhiz.com i saznajte više o Android i iOS verzijama koje podržavaju aplikaciju HomeWhiz.




Sve sigurnosne mjere opisane u dijelu pod nazivom „**OPĆENITE SIGURNOSNE UPUTE**“ korisničkog priručnika vrijede i za daljinsko upravljanje pomoću aplikacije HomeWhiz.


6.15.1 Podešavanje aplikacije HomeWhiz

Morate uspostaviti vezu između vašeg proizvoda i aplikacije kako bi aplikacija radila. Slijedite korake u nastavku za uspostavljanje ove veze.

1. Ako prvi put dodajete uređaj, dodirnite karticu „Uređaji“ u aplikaciji HomeWhiz. Odaberite gumb „DODAJ UREĐAJ“ (dodirnite ovdje za podešavanje novog uređaja) u gornjem desnom uglu. Podešavanje obavite slijedeći korake u nastavku i korake u aplikaciji HomeWhiz.
2. Za pokretanje podešavanja pripremite je li uređaj isključen. Istovremeno pritisnite i držite gumb za uključivanje/isključivanje i gumb funkcije daljinskog upravljanja 3 sekunde da biste perilicu prebacili na način postavljanja aplikacije HomeWhiz.



3. Tijekom postupka postavljanja HomeWhiza, na ekranu će se prikazati animacija, a ikona bežične veze nastavit će treperiti sve dok vaš uređaj uspješno uspostavi internetsku vezu. U ovom načinu rada aktivan je samo gumb Uklj./Isklj. Ostali gumbi nisu aktivni.




- Slijedite upute na zaslonu aplikacije HomeWhiz.
- Pričekajte dok se instalacija ne završi. Kada se podešavanje dovrši dajte naziv perilice rublja. Sada, možete pogledati proizvod koji ste dodali u aplikaciju HomeWhiz.




Perilica rublja automatski će se isključiti ako ne utvrdi da je podešavanje bilo uspješno u roku od 5 minuta. U tom slučaju, morate ponovno započeti postupak podešavanja. Ako se problem i dalje pojavljuje obratite se ovlaštenom servisu.

Perilicu možete upotrebljavati s više pametnih uređaja. Za to preuzmite aplikaciju HomeWhiz i na druge pametne uređaje. Kada pokrenete aplikaciju, morat ćete se prijaviti putem računa koji ste prethodno kreirali i uparili s perilicom. U protivnom pročitajte dio „Podešavanje perilice rublja povezane s drugim računom“.



Aplikacija HomeWhiz možda će od vas zahtijevati unos broja proizvoda koji je prikazan na naljepnici proizvoda. Naljepnicu proizvoda možete pronaći unutar vrata uređaja. Broj proizvoda bit će prikazan na ovoj naljepnici.



6.15.2 Postavljanje perilice rublja povezane s drugim računom

Ako je perilica rublja koju želite koristiti prethodno uvedena u sustav s računom neke druge osobe, tada trebate uspostaviti novu vezu između aplikacije HomeWhiz i proizvoda.

- Preuzmite aplikaciju HomeWhiz na novi pametni uređaj koji želite upotrebljavati.
- Stvorite novi račun i prijavite se na njega putem aplikacije HomeWhiz.
- Slijedite korake opisane za podešavanje aplikacije HomeWhiz i nastavite s postupkom postavljanja.




S obzirom na to da značajka HomeWhiz i funkcija daljinskog upravljanja vašeg proizvoda rade putem Bluetooth ili Wi-Fi tehnologije, ovisno o modelu vašeg proizvoda, važno je napomenuti da samo jedna aplikacija HomeWhiz može kontrolirati vaš proizvod u bilo kojem trenutku.

6.15.3 Brisanje podudarnosti računa HomeWhiz

Slijedite sljedeće korake kako biste izbrisali perilicu koja je prethodno povezana s tuđim računom.

- Uključite svoj stroj pomoću tipke za uključivanje/isključivanje.
- Kada vaš stroj radi, pritisnite i držite tipku za funkciju daljinskog upravljača i tipku za postavljanje vremena završetka 5 sekundi.



- Nakon odbrojavanja na zaslonu čut ćete zvuk upozorenja od proizvoda koji vas obavještava o zahtjevu. Brisanje podudaranja trajat će nekoliko sekundi.

Nakon ove radnje ne možete koristiti funkciju HomeWhiz svoje perilice dok ne izvršite drugu postavku.

Vaš proizvod ne mora biti povezan s internetom kako bi izbrisao podudarni račun. Vaš zahtjev će biti primljen. Ovo podudaranje automatski će se izbrisati kada se proizvod prvi put poveže s internetom.

6.15.4 Funkcija daljinskog upravljanja i njena upotreba

Nakon postavke funkcije HomeWhiz automatski će se uključiti Wi-Fi. Za aktiviranje ili deaktiviranje Wi-Fi veze, pogledajte dio „Povezivanje Wireless-a“. Ako isključite, pa uključite perilicu dok je Wireless povezivanje aktivno, ono će se automatski ponovno spojiti. U slučajevima promjene mrežne lozinke ili isključivanja modema, Wireless povezivanje će se automatski isključiti. U tom slučaju morate ponovno uključiti Wireless povezivanje ako želite upotrebljavati funkciju daljinskog upravljanja.


Status Wireless povezivanja možete pratiti na zaslону za praćenje svog statusa povezivanja. Ako simbol neprekidno svijetli, tada imate uspostavljenu vezu s internetom. Ako simbol treperi, to znači da se uređaj pokušava povezati. Ako je simbol isključen, to znači da nemate vezu.



Kada je Wireless veza uključena na vašem proizvodu, moći će se odabrati funkcija daljinskog upravljanja.

Ako ne možete odabrati funkciju daljinskog upravljanja, provjerite status veze. Ako se veza ne može uspostaviti ponovite postavke početnog podešavanja na uređaju.

Ako želite daljinski upravljati perilicom rublja, morate aktivirati funkciju daljinskog upravljanja pritiskom na gumb Daljinski upravljač na upravljačkoj ploči. Kada se uspostavi pristup proizvodu, tada ćete vidjeti zaslon sličan onome dolje.



Kad je daljinsko upravljanje aktivirano, možete jedino upravljati uređajem, isključiti ga i pratiti status na perilici rublja. Svim funkcijama, osim blokadom za djecu, može se upravljati iz aplikacije.

Možete pratiti je li funkcija daljinskog upravljanja uključena ili isključena pomoću pokazivača funkcije na zaslonu.

Ako je funkcija daljinskog upravljanja isključena, na rublju se obavljaju sve operacije, a na aplikaciji je dopušteno samo praćenje statusa.

Funkcija daljinskog upravljanja možda se neće aktivirati ako je daljinska veza isključena ili su vrata proizvoda uključena. Nakon što omogućite ovu značajku na svojoj perilici rublja, ona ostaje aktivna u većini uvjeta, pružajući vam mogućnost upravljanja uređajem putem interneta. Ova je funkcija dostupna neovisno o tome je li uređaj uključen ili isključen i može mu se pristupiti s bilo kojeg mjesta.

U određenim slučajevima isključuje se iz sigurnosnih razloga:

- kada dođe do prekida napajanja,
- kada se otvore vrata perilice rublja,
- Kada je kolo programatora okrenuto, a odabran je drukčiji program ili kada je uređaj isključen.

6.15.5 Prikaz vrijednosti potrošnje u aplikaciji HomeWhiz

Vaš proizvod ima značajku upravljanja potrošnjom. Mogućnosti ove značajke mogu se razlikovati između različitih modela proizvoda, uključujući funkcije kao što su praćenje potrošnje energije, praćenje potrošnje vode i više. Da bi ova značajka radila, vaš proizvod mora biti dodan u aplikaciju HomeWhiz i povezan na internetsku mrežu.

Pomoću ove značajke možete pratiti podatke o potrošnji svog pametnog proizvoda u različitim vremenskim intervalima i iskoristiti prilagođene prijedloge usmjerene na smanjenje potrošnje.



Imajte na umu da su podaci o potrošnji prikazani u aplikaciji HomeWhiz samo u informativne svrhe i možda neće točno odražavati stvarnu upotrebu. Vrijednosti navedene na etiketi proizvoda dobivene su u standardiziranim laboratorijskim uvjetima. Imajte na umu da vaše stvarne brojke potrošnje mogu varirati ovisno o individualnim obrascima korištenja i različitim klimatskim uvjetima.

6.15.6 Rješavanje problema

Ako imate problema s upravljanjem ili vezom učinite sljedeće: Pratite pojavljuje li se problem i dalje nakon što se poduzeli određene korake.

1. Provjerite je li pametni uređaj povezan na odgovarajuću kućnu mrežu.
2. Ponovno pokrenite aplikaciju.
3. Isključite i uključite Bluetooth ili Wi-Fi putem upravljačke ploče, ovisno o modelu vašeg proizvoda.
4. Ako se veza ne može uspostaviti s gore navedenim postupcima, ponovite početne postavke podešavanja na perilici rublja.

Ako se problem i dalje pojavljuje obratite se ovlaštenom serviseru.

7 Čišćenje i održavanje



Prvo pročitajte „Sigurnosne upute“!

Rok trajanja proizvoda produžit će se te će se umanjiti česti problemi ako se proizvod redovito čisti.

7.1 Čišćenje ladice za deterdžent

Kada ga trebam očistiti?

- Ako vidite stvrdnuti, netekući deterdžent ili omekšivač kada otvorite poklopac odjeljka spremnika za doziranje,
- Ako niste zadovoljni rezultatima pranja, deterdžent ili omekšivač se možda zgusnuo i ne može se upiti u bubanj.
- Ako je odabrano doziranje, ali dugo niste stavili deterdžent ili omekšivač, a tekućina u odjeljku se nije smanjila,
- Ako želite promijeniti sredstvo za pranje koje ste stavili u odjeljak (npr. ako niste zadovoljni deterdžentom i ne želite ga koristiti) ili ako ste ga pogrešno napunili (npr. ako ste stavili deterdžent u odjeljak za omekšivač) ili omekšivač u odjeljku za deterdžent),


- Ako želite dodati drugu marku deterdženta ili omekšivača od prethodne,
- Ako ste dodali sredstvo za pranje s drugačijim svojstvima (na primjer, ako ste u odjeljak dodali deterdžent za boje umjesto deterdženta za bijelo rublje),
- Ako ste dodali sredstvo za pranje s različitim koncentracijama (Kako ne biste potrošili stari deterdžent koji ste ispraznili, možete ga koristiti u sljedećem pranju tako da ga stavite u odjeljak za deterdžent u prahu i na zaslону odaberete položaj "aktivan deterdžent u prahu").
- Ako novi omekšivač koji se dodaje ima ista svojstva, ali je samo miris drugačiji (imajte na umu da će smjesa imati drugačiji miris kada se doda bez čišćenja preostalog omekšivača),
- Ako se proizvod ne koristi dulje vrijeme (npr. tijekom vremena između preseljenja u ljetnu kućicu i iz nje, 3 mjeseca ili više), tekuće sredstvo za pranje može se postupno zgusnuti i na kraju očvrnuti te sustav možda neće moći dozu iako se čini da je puna.

Čišćenje:


Prije početka čišćenja isključite proizvod pritiskom na tipku za uključivanje/isključivanje i izvucite utikač iz utičnice.




Preporučuje se da nosite odgovarajuće rukavice kako biste izbjegli izravan kontakt s deterdžentom i drugim sredstvima za pranje koje ćete prazniti iz ladice za deterdžent.



1. Pritisnite element označen strelicom i povucite ladicu za deterdžent prema sebi i izvadite je.



2. Izvadite odvodnu cijev na stražnjoj strani ladice iz njenog utora.
3. Usmjerite otvor na stražnjoj strani odjeljka za deterdžent prema spremniku u koji praznite deterdžent.
4. Nježno gurnite odvodnu cijev u utor na stražnjoj strani odjeljka za deterdžent.
5. Deterdžent će početi istjecati u spremnik.
6. Slijedite isti postupak za odjeljak za omekšivač.



7. Uklonite jezičke koji drže gornji poklopac ladice za deterdžent pomoću odvijača s ravnom glavom (ukupno ima 6 jezičaka, po dva na desnoj, lijevoj i stražnjoj strani ladice) i operite unutrašnjost ladice.
8. Kada završite s čišćenjem, vratite poklopac na ladicu. Provjerite jesu li svi jezičci sjeli na svoje mjesto. Ako jezičci ne pristaju, tekućina se može proliti iz ladice ili se dozator deterdženta može zaglaviti u klizniku ladice ili se teško pomicati. Stoga provjerite jesu li jezičci potpuno zahvaćeni.
9. Vratite drenažnu cijev na njezino mjesto na stražnjoj strani ladice.
10. Umetnite ladicu natrag, pazeći na utor i klizeće, i gurnite ladicu da se zatvori. Nakon dodavanja deterdženta i omekšivača, perilica će biti spremna za korištenje u programima sa značajkom doziranja.


7.2 Čišćenje vrata perilice i bubnja

Za proizvode koji imaju program za čišćenje bubnja, pogledajte dio rukovanje proizvodom.



Postupak čišćenja bubnja ponovite svaka 2 mjeseca.

NAPOMENA: Koristite sredstvo protiv kamenca koje je prikladno za perilice.



Nakon svakog pranja pripazite da u proizvodu ne ostane stranih tvari. Ako su otvori na brtvi vrata prikazani na slici dolje blokirani, otvorite otvore pomoću čačkalice.

Strane metalne tvari izazvat će mrlje od hrđe na bubnju. Očistite mrlje s površine bubnja pomoću sredstava za čišćenje nehrđajućeg čelika.

Nikad ne koristite čeličnu vunu ili žičanu vunu. One će oštetiti obojane, kromirane i plastične površine.

Preporučujemo obrisati brtvu na vratima suhom i čistom krpom na kraju programa. Ovo će ukloniti ostatke s brtve na vratima uređaja i spriječiti stvaranje neugodnih mirisa.


7.3 Čišćenje kućišta i upravljačke ploče

Kućište proizvoda obrišite sa sapunicom ili nekorozivnim blagim gel-deterdžentom ako je potrebno, zatim osušite s mekanom krpom.

Za čišćenje upravljačke ploče koristite samo mekanu i vlažnu krpu. Ne koristite sredstva za čišćenje koja sadrže izbjeljivač

7.4 Čišćenje filtera za dovod vode

Filtar se nalazi na kraju svakog ventila za dovod vode sa stražnje strane proizvoda, a na kraju svakog crijeva za dovod vode nalazi se priključak za slavinu. Ovi filtri sprječavaju da strane tvari i prljavština iz vode prodru u proizvod. Filtri se trebaju očistiti ako se zaprljaju.



1. Zatvorite slavine.
2. Uklonite matice sa crijeva za dovod vode kako biste pristupili filterima na ventilima za dovod vode i očistite ih s

odgovarajućom četkom. Ako su filtri previše zaprljani, uklonite ih s njihovih mjesta pomoću kliješta i očistite ih na ovaj način.

3. Izvadite filtre na ravnom kraju crijeva za dovod vode zajedno s brtvama i dobro ih očistite tekućom vodom.
4. Pažljivo zamijenite brtve i filtre i rutom zategnite njihove matice.

7.5 Pražnjenje preostale vode i čišćenje filtra pumpe

Sustav filtra u proizvodu sprječava da kruti predmeti poput gumba, kovanica i vlakna tkanina ne začepi impeler pumpe prilikom pražnjenja vode za pranje. Stoga će se voda ispustiti bez problema i to će produžiti vijek trajanja pumpe.

Ako proizvod ne uspije ispustiti vodu iz svoje unutrašnjosti, to znači da je filter pumpe začepljen. Filtar se mora očistiti svaki put kada se začepi ili svaka 3 mjeseca. Voda se treba prvo ispustiti kako bi se očistio filter pumpe.

Pored toga, prije transportiranja proizvoda (npr. prilikom premještanja u drugu kuću) voda se treba potpuno ispustiti.



NAPOMENA:

Strane tvari zaostale u filtru pumpe mogu oštetiti proizvod ili izazvati probleme s bukom.

Ako živite u područjima podložnim mrazu, ne zaboravite zatvoriti slavinu za vodu, odvojiti glavno crijevo i ispustiti vodu iz proizvoda kada nije u upotrebi.

Nakon svake upotrebe, zatvorite slavinu na koju je priključeno glavno crijevo.


Za čišćenje prljavog filtra i ispuštanje vode:

1. Iskopčajte proizvod iz strujne utičnice i tako prekinite opskrbu strujom.




Temperatura vode u proizvodu može porasti do 90 °C. Izbjegnite opasnost od opekлина i očistite filtar nakon što se voda u proizvodu ohladi.

2. Otvorite poklopac filtra.



3. Za ispuštanje vode slijedite donje postupke.

Ako proizvod nema crijevo za odvod vode u hitnom slučaju, za ispuštanje vode:



8 Rješavanje problema



Prvo pročitajte „Sigurnosne upute“!

Programi se ne pokreću nakon što se vrata perilice rublja zatvore.

- Tipka Start/Pauza/Odustani možda nije pritisnuta. >>>* Pritisnite tipku za početak/stanku/otkazivanje.
- Možda će biti teško zatvoriti vrata za punjenje u slučaju prevelike količine rublja. >>> Smanjite količinu rublja i provjerite jesu li vrata pravilno zatvorena.

Program se ne može uključiti ili odabrati.

- Perilica se prebacila u način samozaštite zbog problema napajanja (kao što su napon, tlak vode itd.). >>> Ovisno o modelu proizvoda, odaberite drugi program okretanjem gumba za odabir programa ili pritisnite i držite gumb uključivanja/isključivanja 3 sekunde i poništite program. Prethodni program će se opozvati. Pogledajte Poništavanje programa ► 37]

- Postavite veliku posudu na kraju crijeva i skupite vodu iz filtra.
 - Kada filtar pumpe počne propuštati vodu olabavite ga okretanjem (u smjeru obrnutom od smjera kazaljke na satu). Posudu, koju ste stavili ispred filtra, napunite vodom koja istječe. Pripremite krpu za kupljenje vode koja se može izliti.
 - Potpuno okrenite i uklonite filtar pumpe kada voda isteče iz proizvoda.
1. Očistite sve ostatke iz unutrašnjosti filtra poput vlakana, ako postoje, oko područja impelera pumpe.
 2. Zamijenite filtar.
 3. Ako čep filtra ima dva dijela, zatvorite čep filtra pritiskom na jezičac. Ako se sastoji od jednog dijela, prvo stavite donje jezičce na njihovo mjesto, a zatim pritisnite gornji dio kako bi se zatvorio.

Voda unutar perilice.

- U perilici je ostalo malo vode zbog postupaka provjere kvalitete u proizvodnji. >>> To nije kvar jer voda ne šteti perilici.

Perilica ne prima vodu.

- Slavina je zatvorena. >>>Otvorite slavine.
- Crijevo za dovod vode je savijeno. >>>Ispravite crijevo.
- Filtar za dovod vode je začepljen. >>> Očistite filtar.
- Vrata za punjenje nisu zatvorena. >>>Zatvorite vrata.

Perilica ne cijedi vodu.

- Crijevo za ispuštanje vode začepljeno je ili presavijeno. >>>Očistite ili izravnajte crijevo.
- Filtar pumpe je začepljen. >>> Očistite filtar pumpe.

Perilica vibrira ili stvara buku.

- Perilica stoji naporavnato. >>> Podesite postolje i uravnotežite proizvod.

- Kruta tvar ušla je u filter pumpe. >>> Očistite filter pumpe.
- Transportni sigurnosni vijci nisu uklonjeni. >>>Uklonite transportne sigurnosne vijke.
- U perilici je premala količina rublja. >>>Dodajte još rublja u perilicu.
- U perilici je prevelika količina rublja. >>> Izvadite dio rublja iz perilice ili prerasporedite rublje rukom da se ravnomjerno rasporedili u perilici.
- Perilica se naslanja na tvrdi predmet. >>> Pazite da perilica nije naslonjena na nešto.

Na dnu perilice curi voda.

- Crijevo za ispuštanje vode začepljeno je ili presavijeno. >>>Očistite ili izravnajte crijevo.
- Filter pumpe je začepljen. >>> Očistite filter pumpe.

Perilica je stala ubrzo nakon početka programa.

- Perilica je privremeno prestala s radom zbog pada napona. >>> Perilica će nastaviti s radom kada se napon vrati na uobičajenu razinu.

Proizvod izravno cijedi vodu koju primi.

- Crijevo za ispuštanje vode nije na odgovarajućoj visini. >>> Spojite crijevo za ispuštanje vode kako je opisano u korisničkom priručniku.

Nema vidljive vode u perilici za vrijeme pranja.

- Voda se nalazi u nevidljivom dijelu perilice. >>>To nije kvar.

Vrata za punjenje ne mogu se otvoriti.

- Vrata za punjenje zaključana su zbog razine vode u perilici. >>>Izbacite vodu pokretanjem programa izbacivanja vode ili centrifuge.
- Perilica zagrijava vodu ili centrifugira. >>> Pričekajte da završi program.
- Vrata za stavljanje rublja mogu se zaglaviti zbog pritiska kojem su izložena. >>>Uzmite ručicu i gurnite pa povucite vrata perilice kako bi se otpustila i otvorila.

- Ako nema napajanja, vrata za punjenje neće se otvoriti. >>> Za otvaranje vrata perilice, otvorite čep filtra pumpe i povucite prema dolje ručku za otvaranje u hitnom slučaju koja se nalazi sa stražnje strane navedenog čepa. Pogledajte Zaključavanje vrata perilice rublja [► 35]

Pranje traje duže nego što je navedeno u korisničkom priručniku. (*)

- Tlak vode je nizak. >>> Perilica čeka primanje dovoljne količine vode kako bi se spriječila loša kvaliteta pranja zbog smanjene količine vode. Stoga se povećava vrijeme pranja.
- Napon je nizak. >>>Vrijeme pranja se produžuje kako bi se izbjegli loši rezultati pranja pri niskom naponu.
- Dolazna temperatura vode niska je. >>>Vrijeme potrebno za zagrijavanje vode produžuje se u hladno doba godine. Vrijeme pranja može se produžiti i da bi se spriječili loši rezultati pranja.
- Povećao se broj ispiranja i/ili količina vode za ispiranje. >>> Perilica povećava količinu vode za ispiranje kad je potrebno dobro ispiranje i po potrebi dodaje dodatni korak ispiranja.
- Nastao je višak pjene zbog upotrebe previše deterdženta te se stoga uključio automatski sustav za apsorpciju pjene. >>> Upotrebjavajte preporučenu količinu deterdženta.

Trajanje programa se ne odbrojava. (Na modelima sa zaslonom) (*)

- Mjerač vremena može se zaustaviti tijekom uzimanja vode. >>> Pokazatelj mjerača vremena neće odbrojavati dok perilica ne primi dovoljnu količinu vode. Perilica će čekati dok u njoj ne bude dovoljne količine vode da bi izbjegla slabe rezultate pranja zbog nedostatka vode. Pokazatelj mjerača vremena nastavit će s odbrojavanjem nakon toga.
- Mjerač vremena može se zaustaviti tijekom grijanja. >>> Pokazatelj mjerača vremena neće odbrojavati dok perilica ne dosegne odabranu temperaturu.

- Mjerač vremena može se zaustaviti tijekom centrifuge. >>> Sustav za automatsko otkrivanje neravnomjerno raspoređenog rublja uključen je zbog neravnomjerne raspodjele rublja u perilici.

Trajanje programa se ne odbrojava. (*)

- Postoji neravnoteža rublja u perilici. >>> Sustav za automatsko otkrivanje neravnomjerno raspoređenog rublja uključen je zbog neravnomjerne raspodjele rublja u perilici.

Perilica se ne prebacuje na centrifugu. (*)

- Postoji neravnoteža rublja u perilici. >>> Sustav za automatsko otkrivanje neravnomjerno raspoređenog rublja uključen je zbog neravnomjerne raspodjele rublja u perilici.
- Perilica neće centrifugirati ako voda nije do kraja ispuštena. >>>Provjerite filtar i crijevo za odvod vode.
- Nastao je višak pjene zbog upotrebe previše deterdženta te se stoga uključio automatski sustav za apsorpciju pjene. >>> Upotrebljavajte preporučenu količinu deterdženta.

Učinak pranja je loš: Rublje postaje sivo. ()**

- Upotrebljavana je nedovoljna količina deterdženta tijekom dužeg razdoblja. >>>Upotrebljavajte preporučenu količinu deterdženta koja odgovara tvrdoći vode i rublju.
- Duže se vrijeme pralo na niskim temperaturama. >>>Odaberite odgovarajuću temperaturu za pranje rublja.
- Upotrebljava se nedovoljna količina deterdženta za pranje s tvrdom vodom. >>> Uporaba nedovoljne količine deterdženta s tvrdom vodom uzrokuje lijepljenje prljavštine za tkaninu zbog čega tkanina s vremenom postaje siva. Teško je ukloniti sivi sloj jednom kad se stvori. Upotrebljavajte preporučenu količinu deterdženta koja odgovara tvrdoći vode i rublju.

- Upotrebljava se prevelika količina deterdženta. >>>Upotrebljavajte preporučenu količinu deterdženta koja odgovara tvrdoći vode i rublju.

Učinak pranja je loš: Ostaju mrlje ili rublje nije bijelo. ()**

- Upotrebljava se nedovoljna količina deterdženta. >>>Upotrebljavajte preporučenu količinu deterdženta koja odgovara tvrdoći vode i rublju.
- U uređaj je stavljena prevelika količina rublja. >>> Ne preopterećujte sušilicu. Punite perilicu količinom preporučenom u „Tablici programa i potrošnje”.
- Odabrani su pogrešan program i temperatura. >>>Odaberite odgovarajući program i temperaturu za pranje rublja.
- Upotrebljava se pogrešna vrsta deterdženta. >>>Upotrebljavajte originalni deterdžent prikladan za perilicu.
- Upotrebljava se prevelika količina deterdženta. >>>Stavite deterdžent u odgovarajući odjeljak. Nemojte miješati izbjeljivač s deterdžentom.

Učinak pranja je loš: Pojavile su se masne mrlje na rublju. ()**

- Ne primjenjuje se redovito čišćenje bubnja. >>>Redovito čistite bubanj. Za ovaj postupak pogledajte Čišćenje vrata perilice i bubnja [▶ 42]

Učinak pranja je loš: Odjeća ima neugodan miris. ()**

- Na bubnju su se stvorili mirisi i slojevi bakterija kao rezultat neprekidnog pranja na niskim temperaturama i/ili na kratkim programima. >>>Ostavite ladicu za deterdžent i vrata perilice odškrinutima nakon svakog pranja. Tako se ne može stvoriti vlažna okolina u perilici koja je pogodna za razvoj bakterija.
- Postavka doziranja deterdženta i omekšivača može biti na niskoj razini. >>> Prilagodite količinu deterdženta i doziranje prema preporučenoj količini na pakiranju deterdženta i omekšivača koji koristite.

Boja odjeće je izbljedadela. ()**

- U uređaj je stavljena prevelika količina rublja. >>> Ne preopterećujte sušilicu.
- Deterdžent koji se upotrebljava je vlažan. >>> Držite deterdžente zatvorenima u okolini u kojoj nema vlage i nemojte ih izlagati prekomjernim temperaturama.
- Odabrana je viša temperatura. >>> Odaberite odgovarajući program i temperaturu u skladu s vrstom i stupnjem zaprljanosti rublja.

Perilica rublja ne ispire dobro.

- Količina, marka i uvjeti skladištenja upotrijebljenog deterdženta nisu ispravni. >>>Upotrebljavajte deterdžent prikladan za perilicu rublja i rublje. Držite deterdžente zatvorenima u okolini u kojoj nema vlage i nemojte ih izlagati prevelikim temperaturama.
- Deterdžent je umetnut u pogrešan odjeljak. >>> Ako je deterdžent stavljen u odjeljak pretpranja iako ciklus pretpranja nije odabran, tada proizvod može iskoristiti ovaj deterdžent tijekom koraka ispiranja ili omekšavanja. Umetnite deterdžent u odgovarajući odjeljak.
- Postavka doziranja omekšivača može biti na visokoj razini. >>> Količinu doziranja deterdženta prilagodite preporučenoj količini na pakiranju korištenog deterdženta.
- Filtar pumpe je začepljen. >>>Provjerite filtar.
- Presavijeno je odvodno crijevo. >>>Provjerite odvodno crijevo.

Rublje je kruto nakon pranja. ()**

- Upotrebljava se nedovoljna količina deterdženta. >>> Uporaba nedovoljne količine deterdženta za odgovarajuću tvrdoću vode može prouzročiti da rublje s vremenom postane kruto. Upotrebljavajte prikladnu količinu deterdženta u skladu s tvrdoćom vode.
- Deterdžent je umetnut u pogrešan odjeljak. >>> Ako je deterdžent stavljen u odjeljak pretpranja iako ciklus pretpranja nije odabran, tada proizvod može

iskoristiti ovaj deterdžent tijekom koraka ispiranja ili omekšavanja. Umetnite deterdžent u odgovarajući odjeljak.

- Deterdžent se pomiješao s omekšivačem. >>>Ne miješajte omekšivač s deterdžentom. Operite i očistite ladicu vrućom vodom.

Rublje nema miris omekšivača. ()**

- Deterdžent je umetnut u pogrešan odjeljak. >>> Ako je deterdžent stavljen u odjeljak pretpranja iako ciklus pretpranja nije odabran, tada se ovaj deterdžent može iskoristiti tijekom koraka ispiranja ili omekšavanja. Operite i očistite ladicu vrućom vodom. Umetnite deterdžent u odgovarajući odjeljak.
- Deterdžent se pomiješao s omekšivačem. >>>Ne miješajte omekšivač s deterdžentom. Operite i očistite ladicu vrućom vodom.
- Postavka doziranja omekšivača može biti na niskoj razini. >>> Količinu doziranja omekšivača prilagodite preporučenoj količini na pakiranju korištenog omekšivača.

Ostaci deterdženta u ladici za deterdžent.

(**)

- Deterdžent je umetnut u vlažnu ladicu. >>>Osušite ladicu za deterdžent prije stavljanja deterdženta.
- Deterdžent je vlažan. >>> Držite deterdžente zatvorenima u okolini u kojoj nema vlage i nemojte ih izlagati prekomjernim temperaturama.
- Tlak vode je nizak. >>>Provjerite tlak vode.
- Deterdžent u odjeljku za glavno pranje postao je vlažan dok je stroj primao vodu za pretpranje. Rupe odjeljka za deterdžent su začepljene. >>>Provjerite otvore i očistite ih ako su začepljeni.
- Postoji problem s ventilima ladice za deterdžent. >>>Pozovite ovlaštenog servisera.
- Deterdžent se pomiješao s omekšivačem. >>>Ne miješajte omekšivač s deterdžentom. Operite i očistite ladicu vrućom vodom.

- Ne primjenjuje se redovito čišćenje bubnja. >>>Redovito čistite bubanj. Za ovaj postupak pogledajte Čišćenje vrata perilice i bubnja ► 42]

Unutar perilice se stvara previše pjene. (**)

- Upotrebljavaju se neprikladni deterdženti za perilicu rublja. >>>Upotrebljavajte deterdžente prikladne za perilicu rublja.
- Upotrebljava se prevelika količina deterdženta. >>>Upotrebljavajte samo dovoljnu količinu deterdženta.
- Deterdžent je skladišten u neprikladnim uvjetima. >>>Deterdžent čuvajte na zatvorenom i suhom mjestu. Nemojte ga skladištiti na prevrućem mjestu.
- Mrežasto rublje kao što je til može zbog svoje teksture stvoriti previše pjene. >>>Upotrebljavajte manje količine deterdženta za ovu vrstu rublja.
- Deterdžent je umetnut u pogrešan odjeljak. >>> Obvezno stavite deterdžent u odgovarajući odjeljak.

Iz ladice za deterdžent izlazi pjena.

- Upotrebljava se prevelika količina deterdženta. >>> Pomiješajte 1 žlicu omekšivača i ½ litre vode i ulijte u odjeljak za glavno pranje u ladici za deterdžent. >>> U perilicu stavite deterdžent prikladan za programe i maksimalnu količinu rublja kako je

označeno u „ Tablici programa i potrošnje”. Kad upotrebljavate dodatne kemikalije (sredstva za uklanjanje mrlja, bjelila itd.), smanjite količinu deterdženta.

Rublje ostaje mokro na kraju programa. (*)

- Nastao je višak pjene zbog upotrebe previše deterdženta te se stoga uključio automatski sustav za apsorpciju pjene. >>> Upotrebljavajte preporučenu količinu deterdženta.

(*) Perilica se ne prebacuje na centrifugu kad rublje nije raspodijeljeno ravnomjerno u bubnju da bi se spriječilo oštećenje perilice i njezine okoline. Rublje se treba ponovno preraspodijeliti i treba ponovno uključiti centrifugu.

(**) Ne primjenjuje se redovito čišćenje bubnja. Čistite bubanj redovito. Pogledajte Čišćenje vrata perilice i bubnja ► 42]



Ako ne možete riješiti problem iako slijedite upute u ovom odjeljku, konzultirajte se s vašim dobavljačem ili ovlaštenim servisom. Nikada nemojte sami pokušati popraviti proizvod koji ne radi.



Pogledajte dio o aplikaciji HomeWhiz za odgovarajuće informacije o rješavanju problema.

9 ODRICANJE OD ODGOVORNOSTI / UPOZORENJE

Neke (jednostavne) kvarove može riješiti sam krajnji korisnik bez ikakvih sigurnosnih problema ili opasnosti koje mogu iskrnuti uz uvjet da je to obavljeno u granicama i u skladu sa sljedećim uputama (pogledajte dio „Samopomoć“).

Stoga, osim ako nije drukčije određeno u donjem dijelu „Samopomoći“ popravke trebaju obaviti registrirani stručni servisi kako bi se izbjegli problemi sa sigurnosti. Registrirani stručni servis je stručni servis kojem je proizvođač odobrio pristup uputama i popisu rezervnih dijelova za ovaj proizvod u skladu s metodama opisanim u zakonskim aktima u skladu s Direktivom 2009/125/EC.

Međutim, samo servisni zastupnik (tj. ovlašteni stručni servisi) kojeg možete kontaktirati na telefonski broj naveden u korisničkom priručniku/jamstvenom listu ili ovlašteni zastupnik mogu obaviti servis u skladu s uvjetima jamstva. Stoga vas upozoravam kako će popravci koje su obavili stručni servisi (koje nije ovlastila tvrtka) Beko) poništiti jamstvo.

Samostalni popravak

Popravak može obaviti i sam krajnji korisnik koristeći sljedeće rezervne dijelove: vrata, šarke i brtve za vrata, ostale brtve, sklop brave vrata te plastične

periferne dijelove poput dispnzera za deterđent (ađurirani popis dostupan je i na internetskim stranicama support.beko.com od 1. ođujka 2021.)

Pored toga, kako bi se osigurala sigurnost proizvoda i spriječila opasnost od teških ozljeda, spomenuta samopomoć treba se obaviti pridrđavajući se uputa u korisničkom priručniku za samopomoć ili onih dostupnih na support.beko.com Zbog vaše sigurnosti, iskopćajte proizvod iz strujne mređe prije poćetka obavljanja bilo kakve samopomoći.

Popravak i pokuđaj popravka koje obavljaju krajnji korisnici za dijelove koji nisu uključeni na popis i/ili ako se ne pridrđavaju uputa u korisničkom priručniku ili onih dostupnih na internetskim stranicamasupport.beko.com , mogu izazvati sigurnosne problema koji se ne mogu pripisati tvrtki support.beko.com te će poništiti jamstvo proizvoda.

Stoga, izrićito se preporučuje da se krajnji korisnici suzdrđe od pokuđaja popravka koji ne uključuje spomenuti popis rezervnih

dijelova te da u tom slućaju kontaktiraju ovlaštene stručne servise ili registrirane stručne servise. U suprotnom, takvi pokuđaji koje poduzmu krajnji korisnici mogu izazvati sigurnosne probleme i oštetiti proizvod te posljedićno izazvati pođar, poplavu, smrt zbog strujnog udara i teške tjelesne ozljede.

Na primjer, ali ne ogranićavajući se na, sljedeće popravke moraju obaviti ovlaštene profesionalni serviseri ili registrirani profesionalni serviseri: motor, sklop pumpe, glavnu ploću, upravljaćku ploću motora, ploću zaslona, grijaće, itd.

Proizvođać/prodavać neće se smatrati odgovornim u slućaju da krajnji korisnici ne poštuju gore navedeno

Dostupnost rezervnih dijelova za perilicu rublja ili sušilicu rublja koju ste kupili je 10 godina. Tijekom ovog razdoblja originalni rezervni dijelovi bit će dostupni za ispravan rad perilice-sušilice rublja.

Kada se uređaj isključi, dugim pritiskanjem 1 i 2 gumba pomoćne funkcije, prikazuje se odbrojavanje 3-2-1 i ukupan broj ciklusa pranja izvršenih na uređaju.

Nakon prikazivanja ukupnog broj ciklusa pranja, prikazat će se kodovi grešaka ako postoje. Provjerite informacije na zaslonu preko donje tablice.

Informacije na zaslonu	Uzrok	Rješenje
Gr	Sigurnosni algoritam pokrenut je na uređaju.	Čekajte da prođe natpis. Nakon pritiskanja gumba pomoćne funkcije 1 i 2, provjerite informacije na zaslonu.
SC	Vaša reklamacija nije riješena tijekom provjere.	Pozovite ovlaštenog servisera.
E5	Možda je začepljen filtar pumpe.	Očistite filtar pumpe. Pogledajte dio "Pražnjenje preostale vode i čišćenje filtra pumpe". Isprobajte ciklus centrifuge. Ako problem nije riješen, nazovite servisni odjel.
E8	Stroj ne uzimati vodu.	<ul style="list-style-type: none"> • Uključite slavine. • Uvjerite se da ne dolazi do curenja vode. • Provjerite priključak crijeva za ulaz vode i zategnite crijevo ako je presavijeno. • Očistite filtar pumpe. Pogledajte dio "Pražnjenje preostale vode i čišćenje filtra pumpe". • Zatvorite prednji poklopac stroja. Uvjerite se da je poklopac zaključan. Ponovno pokrenite stroj. Ako problem nije riješen, nazovite servisni odjel.
E29	Perilica se prebacila u način samozaštite zbog problema napajanja (kao što su napon, tlak vode itd.).	Za opoziv programa okrenite tipku za odabir programa te odaberite drugi program. Prethodni program će se opozvati. Pogledajte dio "Otkazivanje programa". Ako se problem i dalje ne otklanja, nazovite servisni odjel.
E17	Unutar stroja je višak pjene nakon dovršenog ciklusa.	<ul style="list-style-type: none"> • Skladištite deterdžent na zatvorenom i suhom mjestu. Nemojte ga skladištiti na prevrućem mjestu. • Rabite manje količine deterdženta za propusno rublje poput tila. • Rabite količinu deterdženta prikladnu za količinu rublja i razinu mrlje. • Upotrebljavajte samo dovoljnu količinu deterdženta. • Obvezno stavite deterdžent u odgovarajući odjeljak. • Pokrenite program za čišćenje bubnja dok je stroj prazan. Pogledajte program „Čišćenje bubnja” Ako vaš stroj ne sadrži program za čišćenje bubnja, možete koristiti program Pamuk 90C. <ul style="list-style-type: none"> • Nakon pokretanja kratkog programa bez deterdženta, provjerite stroj. Ako se problem i dalje ne otklanja, nazovite servisni odjel.
E18	Ciklus centrifuge nije pokrenut zbog neravnoteže stroja.	Provjerite rublje unutar stroja. Možda nije dovoljna količina rublja. Pokušajte povećati količinu rublja. Rublje bi moglo izazvati neravnotežu; sortirajte rublje ručno i rasporedite ga ravnomjerno unutar stroja. Isprobajte ciklus centrifuge.
E12	Možda je voda ušla u stroj.	Iskopčajte stroj. Možda ima vode ispod stroja. Pokupite vodu ispod stroja. Ponovno ukopčajte stroj. Isprobajte kratki ciklus. Ako se problemi ne riješe ili uočite vodu koja curi iz jednog crijeva, zatvorite ventile i nazovite servisni odjel.
E27	Provjerite ispuštanje vode iz stroja.	Pogledajte dio "Spajanje odvodnog crijeva na odvod".
E84	Ne može se uspostaviti BLE priključak.	Pokušajte ga spojiti. Pogledajte dio "Značajka HomeWhiz i funkcija daljinskog upravljanja". Ako se problem i dalje ne otklanja, nazovite servisni odjel.

beko

Машина за перење алишта Упатство за употреба



B7WFU69416WB ES

Прво прочитајте го ова упатство за употреба!

Драг кориснику,







Ви благодариме што го избравте производот на Веко . Се надеваме дека ќе добиете најдобри резултати од Вашиот производ кој е произведен со висок квалитет и најсовремена технологија. Затоа внимателно прочитајте го целото упатство за употреба и сите други придружни документи пред да го користите производот.

Следете ги сите предупредувања и информации во упатството за употреба. Така се заштитувате себеси и Вашиот производ од можни опасности.

Задржете го упатството за употреба. Ако го предадете производот на некој, дајте го и упатството за употреба. Условите за гаранција, употребата и методите за решавање проблеми на производот се во упатството за употреба.

Симболи и дефиниции

Во упатството за употреба се користат следниве симболи:

	Опасност што може да резултира со смрт или повреда.
	Важни информации или корисни совети за употреба.
	Прочитајте го упатството за употреба.
	Рециклирачки материјали.
 	Предупредување за жешки површини.
ПРЕДУПРЕД УВАЊЕ	Опасност што може да резултира со материјална штета на производот или неговата околина.

Содржина

1 Упатства за безбедност	53
1.1 Наменета употреба	53
1.2 Безбедноста на деца, ранливи лица и домашни миленици	53
1.3 Електрична безбедност.....	54
1.4 Безбедност при ракување.....	55
1.5 Безбедност при инсталирање ..	56
1.6 Безбедност при работа	57
1.7 Безбедност при одржување и чистење	59
2 Важни упатства за животната средина	60
2.1 Усогласеност со Директивата на ЕУ за електричен и електронски отпад - WEEE	60
2.2 Информации за пакувањето	60
3 Технички спецификации.....	61
4 Монтажа	63
4.1 Соодветна локација за монтирање	63
4.2 Монтирање на капаците на долниот панел.....	63
4.3 Вадење на безбедносните шрафови за транспорт	64
4.4 Поврзување со доводот за вода	65
4.5 Поврзување на одводното црево со одводот	65
4.6 Приспособување на ногалките ..	66
4.7 Електрично поврзување.....	66
4.8 Стартување	66
5 Почетна подготовка.....	67
5.1 Сортирање алишта.....	67
5.2 Подготовка на алиштата за перење.....	67
5.3 Совети за заштеда на струја и вода	67
5.4 Ставање алишта.....	68
5.5 Соодветен капацитет на полнење	68
5.6 Користење детергент и омекнувач	68
5.6.1 Автоматско дозирање	69
5.6.2 Избори на доза, откажување или употреба на детергент во прав	70
5.6.3 Привршува детергентот и/или омекнувачот	71
5.6.4 Полнење детергент или омекнувач во погрешна преграда	71
5.7 Совети за ефикасно перење	71
5.8 Прикажано времетраење на програма	72
6 Ракување со производот	73
6.1 Контролен панел	73
6.2 Символи на екранот.....	74
6.3 Табела за програми и потрошувачка	75
6.4 Избор на програма	77
6.5 Програми.....	77
6.6 Избор на температура	81
6.7 Избор на брзина на центрифугата.....	81
6.8 Избор на помошна функција	82
6.8.1 Помошни функции	82
6.8.2 Функции/Програми избрани со притискање на копчињата за функции 3 секунди	85
6.9 Време на завршување	86
6.10 Вклучување на програмата	87
6.11 Заклучување на вратата за полнење	87
6.12 Менување на изборот откако ќе се вклучи програмата.....	88
6.13 Откажување на програмата.....	89
6.14 Крај на програмата.....	89
6.15 Карактеристика HomeWhiz и функција Далечинско управување.....	89
6.15.1 Инсталирање на HomeWhiz ...	90
6.15.2 Поврзување со машина за перење што е поврзана со туѓа сметка	92
6.15.3 Бришење на совпаѓање со сметката на HomeWhiz.....	92
6.15.4 Функција за далечинско управување и нејзина употреба	92
6.15.5 Приказ на вредности на потрошувачка на HomeWhiz ..	93
6.15.6 Решавање проблеми	94
7 Одржување и чистење.....	94
7.1 Чистење на фиоката за детергент	94

7.2	Чистење на вратата и барабанот.....	95
7.3	Чистење на куќиштето и на контролната табла.....	96
7.4	Чистење на филтрите за довод на вода	96
7.5	Испуштање на преостаната вода и чистење на филтерот на пумпата.....	96
8	Решавање проблеми	97
9	ОДРЕКУВАЊЕ ОД ОДГОВОРНОСТ / ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ	102



1 Упатства за безбедност

Овој дел ги вклучува упатствата за безбедност неопходни за да се спречи ризикот од лична повреда или материјална штета.

Нашата компанија нема да биде одговорна за штетите што може да настанат доколку не се почитуваат овие упатства.

- Инсталирањето и поправките мора секогаш да ги врши овластен сервис.
- Користете само оригинални резервни делови и додатоци.
- Не поправајте или заменувајте кој било составен дел на производот освен ако тоа не е јасно наведено во упатството за употреба.
- Не го изменувајте производот.



1.1 Наменета употреба

- Работниот век на производот е 10 години. Оригиналите резервни делови ќе бидат достапни за време на овој период за правилна работа на машината.
- Овој производ е наменет за домашна употреба. Не е соодветен за комерцијална

употреба и не смее да се користи надвор од наменетата употреба.

- Производот може да се користи само за перење и плакнење алишта што се соодветно обележани
- Овој уред е наменет за употреба во домаќинството и слични примени. На пример;
 - Кујни за персоналот на продавници, канцеларии и други работни средини;
 - Фарми,
 - Од страна на клиенти на хотели, мотели и други сместувачки капацитети,
 - Сместување со појадок, средини слични на хостели,
 - Заеднички области на станбени блокови или перални.



1.2 Безбедноста на деца, ранливи лица и домашни миленици

- Овој производ може да го користат деца на возраст од 8 години и постари и лица со недоволно развиени физички, сетилни или ментални способности или недостаток на искуство и знаење доколку им се

дадени надзор или упатства во врска со употребата на апаратот на безбеден начин за производот и поврзаните опасности.


- Деца помали од 3 години треба да се држат настрана освен ако не се под постојан надзор.
- Електричните производи се опасни за децата и домашните миленици. Децата или домашните миленици не треба да си играат, да се качуваат на производот или внатре во него. Проверете дали машината е празна пред користење.
- Користете ја функцијата за заштита за деца за да ги спречите да си играат со производот.
- Не заборавајте да ја затворите вратата за полнење кога ја напуштате просторијата каде е сместен производот. Децата и домашните миленици може да се заклучат внатре и да се удават.
- Децата не треба да чистат и одржуваат без надзор на возрасен.
- Чувајте ги материјалите на пакувањето подалеку од деца. Ризик од повреда и задушување.

- Чувајте ги сите детергенти и адитиви што се користат за производот подалеку од дофат на деца.
- Исечете го кабелот за напојување и скршете и деактивирајте го механизмот за заклучување на вратата за полнење пред да го фрлите производот за безбедност на децата.



1.3 Електрична безбедност

- Производот треба да се исклучи од струја за време на инсталација, одржување, чистење или поправка. Исклучете го производот од струја или исклучете го осигурувачот.
- Оштетените кабли за напојување треба да ги замени овластен сервис за да се спречи можна опасност.
- Не го ставајте кабелот за напојување под производот или на задниот дел од производот. Не ставајте тешки предмети врз кабелот за напојување. Не превиткувајте, гмечете и допирајте го кабелот за напојување до извори на топлина.

- Користете го само оригиналниот кабел. Не користете исечени или оштетени кабли.
 - Не користете продолжен кабел, повеќекратен приклучок или адаптер за ракување со производот.
 - Продолжните кабли, приклучоците со повеќе приклучоци, адаптерите или преносните напојувања може да се прегреат и да предизвикаат пожар. Погрижете се да не поставувате приклучоци за струја и преносни напојувања во близина или зад производот.
 - Приклучокот треба да биде лесно достапен. Доколку тоа не е можно, на електричната инсталација треба да биде достапен механизам кој ги почитува законите за електрична енергија и кој ги исклучува сите приклучоци од електричната мрежа (осигурувач, прекинувач, главен прекинувач итн.).
 - Не допирајте го приклучокот со влажни раце.
 - Кога го исклучувате апаратот, не држете го кабелот за напојување, туку приклучокот.
 - Погрижете се приклучокот да не е влажен, валкан или правлив.
 - Не го поврзувајте производот со уреди за заштеда на електрична енергија. Таквите системи се штетни за производот.
-  **1.4 Безбедност при ракување**
- Исклучете го производот од струја пред да го преместите, извадете ги приклучоците за одвод на водата и главната водоводна цевка. Исцедете ја водата што останала во производот.
 - Овој производ е тежок, не ракувајте со него сами. Може да предизвика повреда ако производот падне врз Вас. Не удирајте и не испуштајте го производот додека го носите.
 - Не држете ги деловите како што е вратата за полнење алишта за да го подигнете и преместите производот. Горниот капак треба да биде цврсто фиксиран за движење.
 - Носете го производот во исправена положба. Ако не може да се носи исправено, навалете го на десната страна во преден поглед.
 - Проверете дали цревата и кабелот за напојување се превиткале, се потфатиле или се притиснале додека

сте го туркале производот на неговото место по монтирањето или чистењето.



1.5 Безбедност при инсталирање

- Проверете ги информациите во упатството и упатствата за инсталација за да го подготвите производот за инсталација и проверете дали електричната мрежа, водоводната мрежа за чиста вода и одводот за вода се соодветни. Доколку не се, повикајте квалификуван електричар и водоводџија за да ги направат потребните подготовки. Овие операции се одговорност на клиентот.
- Пред да започнете со инсталацијата, погрижете се да го исклучите осигурувачот за да го исклучите напојувањето за линијата на која ќе се приклучи производот.
- Овој производ е наменет за употреба на надморска височина што не надминува 2000 метри надморска височина.
- Проверете дали има оштетување на производот пред да го инсталирате. Не го инсталирајте производот доколку е оштетен.
- Секогаш носете лична заштитна опрема (ракавици, итн.) за време на инсталацијата, одржувањето и поправката на производот. Постои ризик од повреда.
- Може да дојде до повреди ако се стави рака во непокриен отвор. Затворете ги дупките на навртките за безбеден транспорт со пластични капаци.
- Не го инсталирајте или оставајте производот на места каде што може да биде изложен на надворешни услови.
- Не го инсталирајте производот на места каде што температурата паѓа под 0 °C.
- Не го ставајте производот на тепих или слична површина. Тоа би создало опасност од пожар бидејќи не може да прима воздух одоздола.
- Поставете го производот на рамен и тврд под и балансирајте со приспособливите ногалки.
- Поврзете го производот со приклучок за заземјување заштитен со осигурувач соодветен на вредностите за струја на етикетата за типот. Погрижете се заземјувањето да го изврши стручен електричар. Не користете го производот без соодветно

заземјување според локалните/државните прописи.

- Вклучете го производот во штекер со вредности на напон и фреквенција соодветни на оние наведени на етикетата за типот.
- Не приклучувајте го производот на лабави, скршени, валкани, мрсни приклучоци или приклучоци што излегле од нивното лежиште или приклучоци со ризик од контакт со вода.
- Користете го новиот комплет црева даден со производот. Не ги употребувајте повторно старите комплети црева. Не правете додатоци на цревата.
- Поврзете го доводното црево за вода директно со славината. Притисокот од славината треба да биде минимум 0,1 МПа (1 бар), а максимум 1МПа (10 бари). Од славината за една минута треба да истечат 10 до 80 литри вода за да може производот да функционира правилно. Ако притисокот на водата е над 1 МПа (10 бари), треба да се постави вентил за намалување на притисокот. Максималната дозволена температура е 25°C.

- Прицврстете го крајот на одводното црево за вода на одводот за испуштање нечиста вода, мијалникот или кадата.
- Поставете го кабелот за напојување и цревата на места без ризик од сопнување.
- Не го инсталирајте производот зад врата, лизгачка врата или на друго место што ќе спречи целосно отворање на вратата.
- Доколку треба да се стави машина за сушење над производот, зацврстете ја со соодветен апарат за поврзување што се добива од овластениот сервис.
- Постои ризик од контакт со електрични парчиња кога ќе се извадат горните капаци. Не го расклопувајте горниот капак на производот.
- Поставете го производот најмалку 1 cm подалеку од рабовите на мебелот.



1.6 Безбедност при работа

- Кога ги користите апаратите, користете само детергенти, омекнувачи и додатоци погодни за машина за перење.

- Не користете хемиски растворувачи на производот. Овие материјали содржат ризик од експлозија.
- Не ракувајте со неисправен или оштетен производ. Исклучете го производот од струја (или исклучете го осигурувачот со кој е поврзан), затворете ја славината и повикајте овластен сервис.
- Не ставајте извори на запалување (запалена свеќа, цигари, итн.) или извори на топлина (пегли, печки, печки итн.) над или во близина на производот. Не ставајте запаливи/експлозивни материјали во близина на производот.
- Не се качувајте на производот.
- Исклучете го производот од струја и затворете ја славината ако нема да го користите производот подолго време.
- Детергентот/материјалите за одржување може да се распрскаат од фиоката за детергент доколку се отвори додека работи машината Контакт на детергент со Вашата кожа и очи е опасен.
- Погрижете се домашните миленици да не се качуваат во производот. Проверете дали машината е празна пред користење.
- Не ја отворајте заклучената врата за полнење присилно. Вратата ќе се отвори штом ќе заврши перењето. Ако вратата не се отвори, применете ги решенијата за грешката „вратата за полнење не се отвора“ во делот за решавање проблеми
- Не перете ги елементите извалкани со бензин, керозин, бензен, редуктори, алкохол или други запаливи или експлозивни материјали и индустриски хемикалии.
- Не користете директно детергент за хемиско чистење и не перете, плакнете или центрифугирајте алишта извалкани со детергент за хемиско чистење.
- Не ги ставајте рацете во барабанот што се врти. Почекајте додека барабанот веќе не се врти.
- Доколку перете алишта на високи температури, испуштената вода за перење би ја изгорела Вашата кожа доколку е во контакт со Вашата кожа, на пр. кога

одводното црево е поврзано со чешмата. Не ја допирајте водата што се испушта.

- Преземете ги следниве мерки на претпазливост за да спречите формирање на био-слој и непријатни миризби:
 - Проверете дали просторијата каде што е поставена машината за перење е добро проветрена.
 - Избришете ги гумената лента и стаклото на вратата за полнење со сува и чиста крпа на крајот од програмата.
- Стаклото на вратата за полнење се вжештува при перење на високи температури. Затоа не го допирајте стаклото на вратата за полнење додека машината пере, особено не им дозволувајте на деца.
- Пред да ги фрлите истрошените и веќе неупотребливи предмети:
 1. Исклучете го приклучокот за напојување и извадете го од штекерот.
 2. Исечете го кабелот за напојување и исклучете го со приклучокот од апаратот.

3. Скршете го механизмот за заклучување на вратата за полнење за да ја направите нефункционална.
4. Не дозволувајте им на децата да си играат со застарениот производ.

1.7 Безбедност при одржување и чистење



- Пред да ја чистите или сервисирате машината за перење, исклучете ја од струја или прекинете го напојувањето од осигурувачот.
- Ако треба да го преместите производот за чистење, не влечете го капакот. Капакот може да се скрши и да предизвика повреда!
- Не ставајте раце, нозе и метални предмети под или зад производот. Тоа може да предизвика заглавување, а секој остар раб може да предизвика лична повреда.
- Користете чиста, сува крпа за да го избришете туѓиот материјал или прашината од краевите на приклучокот. Кога го чистите приклучокот, не користете влажна крпа. Во спротивно, може да дојде до пожар или струен удар.

- Не мијте го производот со машини за миење под притисок, со прскање пареа, вода или истурање вода. Постои ризик од струен удар.
- Не користете остри и абразивни алатки за чистење на производот. Не користете средства за чистење на домаќинството, сапун, детергент, гас, бензин, разредувач, алкохол, лак итн. додека чистите.
- Средствата за чистење кои содржат растворувачи може да испуштаат отровни испарувања(на пр. растворувач за чистење. Не користете средства за чистење кои содржат растворувачи.
- Може да има остатоци од детергент во фиоката за детергент кога ќе ја отворите за да ја исчистите.
- Не го расклопувајте филтерот на пумпата за празнење додека работи производот.
- Температурата во машината може да се зголеми до 90°C. И исчистете го филтерот откако ќе се олади водата во машината за да избегнете ризик од изгореници.

2 Важни упатства за животната средина

2.1 Усогласеност со Директивата на ЕУ за електричен и електронски отпад - WEEE



Овој производ е во согласност со Директивата на ЕУ за отпадна електрична и електронска опрема (2012/19/EU). Овој производ има симбол за

класификација за отпадна електрична и електронска опрема (Директивата за отпадна електрична и електронска опрема).

Овој производ е направен со високо квалитетни делови и материјали што може да се користат повторно и што се соодветни за рециклирање. Не фрлајте го стариот производ заедно со домашниот отпад и со други видови отпад на крајот на неговиот животен век. Однесете го собирен центар за рециклирање електрична и електронска

опрема. Консултирајте се со вашите локални власти за да дознаете повеќе за овие собирни центри.

Усогласеност со Директивата за ограничување на опасни супстанции (RoHS):

Производ што го купивте е во согласност со Директивата на ЕУ за ограничување на опасни супстанции (RoHS) (2011/65/EU). Не содржи опасни и забранети материјали наведени во Директивата.




2.2 Информации за пакувањето


Пакувањето се произведува од рециклирачки материјали во согласност со одредбите за заштита на животната средина на државно ниво. Не фрлајте го материјалот за пакување заедно со домашниот или друг отпад. Однесете ги во собирните центри за материјали за пакување назначени локалните власти.


3 Технички спецификации

МК

Име на добавувачот или комерцијален бренд	Beko
Име на модел	B7WFU69416WB ES
	7006740009
Номинална Капацитет (кг)	9
Максимална брзина на центрифуга (циклас/мин)	1400
Вградено	No
Висина (см)	84,5
Ширина (см)	60
Длабочина (см)	55
Единечен довод за вода / Двоен довод за вода	+ / -
Електрично поврзување (V/Hz)	230 V / 50Hz
Вкупна струја (A)	10
Вкупна моќност (W)	2200
Код на главен модел	1620

	
SUPPLIER'S NAME	MODEL IDENTIFIER → (*)
	
<p>До информациите за моделот зачувани во базата на податоци на производот може да се дојде со внесување на следната веб-локација и пребарување на идентификаторот на Вашиот модел (*) што се наоѓа на етикетата за енергија.</p> <p>https://eprel.ec.europa.eu/</p>	

 Вредностите за потрошувачка се применуваат кога безжичната мрежна врска е исклучена.

 Дефинираниот период на поддршка за ажурирање на софтверот поврзан со сајбер-безбедноста на производот е гарантниот период на производот. По овој период, ажурирањата на софтверот поврзани со сајбер безбедноста не се загарантирани.

Табела со симболи

											
Предпе рење	Брзо	Брзо+	Екстра плакнење	Дополните лна вода	Против туткање	Отстранување влакна од домашни милиници	Пареа	Ноќен режим	Натопув ање	Одложено плакнење	
											
Автоматс ко дозирање	Избор на течен детергент	Избор на омекнувач	Плак нење	Центрифуга +Цедење	Цед ење	Температу ра	Центр ифуга	Не Центри фуга	Вода од чешма (Ладна)	Без вода	Одложен о време
											
Врата Заклучу вање	Дете Заклучу вање	Вклучува ње/исклучу вање	Вклучува ње/пау зирање	Ниво на валкано ст	Додава ње етикети	Преземена програма	Перење	Во ред (Крај)	Откажи	Против туткање+	Сушење
											
Киснење	Екстра суво	Исушено за диплење	Суви за пеглање	Темпирано сушење	Пери и носи	Интензи вно	Режим на вода	Штедењ е вода			



Прво прочитајте го делот „Безбедносни упатства“!



Вашата машина за перење автоматски ја открива количината алишта што е внатре кога избирате програма.

При инсталација на производот, пред првата употреба треба да се калибрира за да се осигура дека откривањето на количината на алишта се прави на најпрецизен начин.

За да се направи ова, изберете ја програмата Чистење на барабанот* и откажете ја функцијата за центрифуга. Пуштете ја програмата без алишта. Почекајте да заврши програмата, би требало да трае околу 15 минути.

*Името на програмата може да варира во зависност од моделот. За соодветен избор на програма, прегледајте го делот за описи на програми.

- Контактирајте со најблискиот овластен сервис за инсталирање на апаратот.
- Погрижете се инсталирањето и електричното поврзување на производот да бидат направени од овластен сервисер. Производителот не е одговорен за штетите предизвикани од работа извршена од неовластени лица.
- Подготовката на локацијата и инсталацијата на струјата, водата и одводот на местото за монтажа се одговорност на потрошувачот.
- Проверете дали доводот за вода, одводните црева и електричниот кабел се превиткале, скинале или притиснале додека сте го туркале производот на своето место по монтажа или чистењето.

- Пред монтажа, проверете визуелно дали производот има дефекти. Не го инсталирајте производот доколку е оштетен. Оштетените производи претставуваат ризик за безбедноста.

4.1 Соодветна локација за монтирање

- Поставете го производот на тврд и рамен под. Не го поставувајте врз дебел килим или други слични површини. Поставувањето на несоодветен под ќе предизвика проблеми со бучава и вибрации.
- Вкупната тежина на машината за перење алишта и на сушалната - кога се целосно наполнети - кога се ставени една врз друга изнесува околу 180 кг. Ставете го производот на цврст и рамен под што има задоволителен капацитет на носивост.
- Не ставајте го производот врз кабелот за струја.
- Не го инсталирајте производот на места каде што температурата може да падне под 0 °C. Замрзнувањето може да го оштети производот.
- Оставете минимално растојание од 1 cm меѓу производот и мебелот.
- Доколку планирате да го инсталирате производот на површина со скапила, не го поставувајте во близина на работ.
- Не го ставајте производот врз некаква платформа.
- Не поставувајте извори на топлина како што се шпорет, пегли, рерни итн. на апаратот и не ги користете на производот.


4.2 Монтирање на капаците на долниот панел



Кај некои модели, основните делови на производите се целосно затворени. Овие производи немаат приклучоци и капаци.

- Со цел да се зголеми пријатноста на звукот на производот, прикачете го капакот А откако ќе ја извадите пената од пакувањето.


Капак А



Малку навалете ја машината наназад. Поставете ги јазичињата на капакот А на долниот панел. Завршете го монтирањето со вртење на капакот.


- Капакот Б и капачето се по избор. Доколку се достапни, прикачете го капакот Б и капачето.

Капак Б



Поставете ги јазичињата на капакот Б на долниот панел. Завршете го монтирањето со вртење на капакот.


Капаче



Притиснете го капачето со прстот за да го вметнете.

4.3 Вадење на безбедносните шрафови за транспорт

1. Олабавете ги сите навртки за безбеден транспорт со соодветен клуч додека не започнат да се вртат слободно.
2. Свиткајте го внатрешниот дел со притискање на местата за фат и извлечете го делот надвор.
3. Во дупчињата на задниот панел прикачете ги пластичните капачиња што се доставени во кесето со упатството за употреба.



СООПШТЕНИЕ

Извадете ги навртките за безбеден транспорт пред да работите со машината. Инаку, производот ќе се оштети.



СООПШТЕНИЕ

Чувајте ги навртките за безбеден транспорт на сигурно место ако треба повторно да ги употребите кога машината за перење ќе треба да се премести. Поставете ги навртките за безбеден транспорт по обратен редослед од постапката за вадење. Никогаш не поместувајте го уредот без правилно поставени навртки за безбеден.

4.4 Поврзување со доводот за вода





СООПШТЕНИЕ

Моделите со единичен довод за вода не треба да се поврзуваат со славина за топла вода. Во тој случај, алиштата ќе се оштетат или производот ќе се префрли во заштитен режим и нема да работи.

Не користете стари или користени црева за довод на вода на нов производ. Тоа може да предизвика истекување на вода од машината и да ги извалка Вашите алишта.

1. Затегнете ги сите навртки со рака. Никогаш не користете алат за нивно затегнување.
2. Целосно пуштете ги славините откако ќе ги поврзете цревата за да проверите дали протекнува вода на местата каде што се спојките. Ако има протекнување, затворете ја славината и извадете ја навртката. Проверете го диштунгот и повторно затегнете ја навртката внимателно. За да спречите протекнување и последователна штета, славините затворајте ги кога не го користите производот.




4.5 Поврзување на одводното црево со одводот

1. Прикачете го крајот на одводното црево директно со одводот на вода, лавабо или када.
2. Поврзете го одводното црево на минимална висина од 40 см и максимална висина од 100 см.
3. Инсталирањето на одводното црево за вода на ниво на земјата или блиску до подот (40 см подолу), а потоа подигање на истото го отежнува испуштањето вода, а алиштата може да излезат многу влажни. Затоа следете ги висините што се дадени на сликата.
4. За да спречите отпадната вода повторно да се врати во производот и да се обезбеди лесно одводнување, не потопувајте го крајот на цревето во отпадната вода или не ставајте го во одводот повеќе од 15 см. Доколку е предолго, скратете го.
5. Крајот на цревето не смее да биде превиткан, нагазен ниту цревето треба да биде притиснато меѓу одводот и машината. Во спротивно, може да се појават проблеми со испуштањето вода.
6. Ако должината на цревето е многу кратка, додајте оригинално црево за продолжување. Вкупната должина на цревето не треба да биде подолга од 3,2 м. За да спречите протекнување на вода, секогаш прицврстувате го произведувањето меѓу продолжното



Куката ќе се поплави доколку одводното црево за вода се измести при испуштањето на вода. Постои и ризик од горење поради високите температури на перење. За да спречите вакви ситуации и да бидете сигурни дека Вашата машина без проблем ги извршува процесите на полнење и празнење, добро прицврстете го одводното црево.

2. Поврзете го одводното црево на минимална висина од 40 см и максимална висина од 100 см.
3. Инсталирањето на одводното црево за вода на ниво на земјата или блиску до подот (40 см подолу), а потоа подигање на истото го отежнува испуштањето вода, а алиштата може да излезат многу влажни. Затоа следете ги висините што се дадени на сликата.



4. За да спречите отпадната вода повторно да се врати во производот и да се обезбеди лесно одводнување, не потопувајте го крајот на цревето во отпадната вода или не ставајте го во одводот повеќе од 15 см. Доколку е предолго, скратете го.
5. Крајот на цревето не смее да биде превиткан, нагазен ниту цревето треба да биде притиснато меѓу одводот и машината. Во спротивно, може да се појават проблеми со испуштањето вода.
6. Ако должината на цревето е многу кратка, додајте оригинално црево за продолжување. Вкупната должина на цревето не треба да биде подолга од 3,2 м. За да спречите протекнување на вода, секогаш прицврстувате го произведувањето меѓу продолжното

црево и одводното црево на производот со соодветен стегач за да не се откачи и да предизвика протекување.


4.6 Приспособување на ногалките



ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ

За да се обезбеди производот да работи тивко и без вибрации, тој мора да стои рамно и избалансирано на ногарките. Проверете дали производот е стабилен со приспособување на ногарките. Инаку, производот може да се поместува и да предизвика кршење, бучава и вибрации. За да избегнете оштетување на стегнатите навртки, не користете никакви алатки за олабавување на навртките.

1. Рачно разлабавете ги стегнатите навртки на ногалките.
2. Приспособете ги ногалките додека производот не застане рамно и стабилно.
3. Повторно затегнете ги сите навртки со рака.



4.7 Електрично поврзување

Поврзете го производот за заземјен приклучок, заштитен со осигурувач 16 А. Нашата компанија нема да одговара за штетите што ќе настанат поради користење на производот без заземјување според локалните прописи.

- Поврзувањето мора да биде усогласено со државните регулативи.
- Инфраструктурата на електричното поврзување на машината мора да биде соодветна и да одговара на барањата на производот.

Препорачливо е да се користи заштитен уред за диференцијална струја.


- Приклучокот за ел. енергија мора да биде на дофат по монтирањето.
- Доколку тековното напојување на осигурувачот или на прекинувачот во куќата е помала од 16 ампери, повикајте квалификуван електричар да постави осигурувач од 16 ампери.
- Дадениот напон во поглавјето „Технички спецификации“ мора да биде еднаков на напонот на струјата во штекерот.
- Не поврзувајте преку продолжени кабли или повеќеенаменски приклучоци. Може да дојде до прегревавање и горење поради кабелот за поврзување.



Оштетените кабли за напојување треба да ги замени овластен сервис за да се спречи можна опасност.

4.8 Стартување

Пред да почнете да го користите производот, направете ги подготовките опишани во поглавјето „Упатства за животната средина“ и „Инсталација“. Прво вклучете ја програмата за чистење на барабанот за да ја подготвите машината за перење алишта. Доколку оваа програма ја нема кај Вашата машина, применете го методот опишан во поглавјето „Чистење на вратата за полнење и барабанот“.



Останала малку вода во машината заради процесот за контрола на квалитетот во производството. Не е штетно за производот.



Прво прочитајте го делот „Безбедносни упатства“

5.1 Сортирање алишта

- Сортирајте ги алиштата во согласност со видот ткаенина, боја и степенот на извалканост, како и со дозволената температура на водата.
- Секогаш почитувајте ги упатствата што се дадени на етикетите на облеката.

5.2 Подготовка на алиштата за перење

- Алиштата со метални предмети како што се жици, ремени или метални копчиња ќе го оштетат производот. Тргнете ги металните делови или перете ги алиштата ставени во вреќичка за перење или во навлака за перница.
- Извадете ги сите предмети од џебовите, како што се монети, пенкала или спојувалки и превртете ги џебовите на надвор и исчеткајте ги. Таквите предмети може да го оштетат производот и да предизвикуваат проблем со бучава.
- Ставете ги малите алишта, како што се бебешките чорапчиња или најлонските чорапи во вреќичка за перење или во навлака за перница.
- Ставете ги завесите внатре без да ги притискате. Извадете ги деловите за закачување на завесите. Деловите за закачување на завеси може да предизвикаат влечење и кинење на завесата.
- Закопчајте ги патентите, зашијте ги разлабавените копчиња и искинатите делови на алиштата.
- Перете ги производите со етикети „може да се пере во машина“ или „рачно перење“ само на соодветна програма.

- Не перете обоени и бели алишта заедно. Нови, темно обоени памучни ткаенини може да испуштат многу боја. Исперете ги посебно.
- Тврдокорните дамки мора да се третираат соодветно пред перење.
- Перете ги панталоните и деликатните алишта превртени наопаку.
- Алиштата на коишто има материјали како брашно, прашина од бигор, млеко во прав, итн. мора прво да се истресат пред да се стават во производот. Правта од алиштата може со време да се налепи на внатрешните делови на производот и да го оштети.

5.3 Совети за заштеда на струја и вода

- Следниве информации ќе Ви помогнат да го користите производот на еколошки и штедлив начин за енергија/вода.
- Користете го максималниот капацитет на полнење за избраната програма, но не преполнувајте. Видете во „Табела за програми и потрошувачка“.
 - Следете ги препораките за температура на пакувањето на детергентот.
 - Перете ги малку извалканите алишта на ниски температури.
 - Бирајте брзи програми за малку извалкани и мали количини алишта.
 - Не користете претперење или високи температури за алишта што не се многу валкани или исфлекани.
 - Ако планирате да ги сушите алиштата во сушална, изберете ја најголемата брзина за центрифуга што се препорачува за програмата за перење.
 - Не користете повеќе детергент од препорачаната количина наведена на пакувањето.
 - Функцијата за автоматско дозирање детергент на производот ја дозира потребната количина детергент во зависност од големината на полнењето и изборот на програмата. Кога оваа функција е активна, машината заштедува вода за време на

фазата на плакнење во програмите за памучни алишта, синтетика, експресно, мини, брзо, автоматско и сензорно перење*.

*Програмите може да се разликуваат во зависност од моделот што сте го купиле.

5.4 Ставање алишта

1. Отворете ја вратата за полнење.
2. Ставете ги алиштата во производот така што ќе бидат лабаво распоредени.
3. Притиснете ја вратата за полнење да се затвори додека не слушнете звук на заклучување. Проверете дали некое парче од облеката се зафатило за вратата. Вратата за полнење е заклучена додека работи програма. Заклучувањето на вратата ќе се исклучи штом ќе заврши програмата. Потоа, можете да ја отворите вратата за полнење. Доколку вратата не се отвори, применете ги решенијата дадени за грешката „Вратата за полнење не може да се отвори“ во делот за отстранување проблеми.

5.5 Соодветен капацитет на полнење

Максималниот капацитет за полнење зависи од видот на алиштата, степенот на извалканост и саканата програма за перење.

Производот автоматски ја прилагодува количината вода според тежината на алиштата ставени во неа.



Следете ги упатствата во „Табела за програми и потрошувачка“. Кога апаратот е преоптоварен, перењето не ги дава посакуваните резултати. Исто така, може да се појават проблеми со бучава и вибрации.


5.6 Користење детергент и омекнувач



СООПШЕНИЕ

Кога користите детергент, омекнувач, штирак, избелувач и средство за отстранување бигор, внимателно прочитајте ги упатствата на производителот на пакувањето и почитувајте ја препорачаната доза. Користете мерилка за дозирање ако има. Не користете средства за перење како што се гел детергенти, течни детергенти што не течат итн. во фиоката за детергент или во садовите за дозирање.

Детергент, омекнувач и други средства за чистење



Фиоката за детергент се состои од три дела:

- (1) Преграда за течен детергент
 - (2) Преграда за детергент во прав
 - (3) Преграда за омекнувач
- Пред да започнете со програмата за перење, додајте детергент и омекнувач.
 - Не ја оставајте отворена фиоката за детергент додека програмата за перење е во тек.
 - Ако користите вреќичка со детергент или топка за дозирање, не избирајте програма со претперење. Ставете ги вреќичката со детергент или топката за дозирање директно меѓу алиштата во барабанот.

- Нема преграда за претперење или опција за претперење.

Избор на детергент

Видот детергент што ќе се користи зависи од програмата за перење, видот и бојата на ткаенината.

- Користете посебни детергенти за обоени и бели алишта.
- Нежните алишта перете ги само со посебни детергенти за деликатни алишта (течен детергент, шампон за волна итн.) и користејќи ги препорачаните програми.
- Се препорачува да се користи течен детергент при перење алишта и јоргани со темна боја.
- Перете ги волнените алишта со посебен детергент што се користи само за волнени алишта и користејќи ја препорачаната програма.
- Погледнете ги описите на програмите за различни препорачани програми за различни ткаенини.
- Сите препораки за детергенти важат за температурниот опсег што може да се избере на програмите.



Треба да користите само детергенти, омекнувачи и адитиви наменети за машини за перење. Не користете течни детергенти или други средства за чистење за омекнување алишта. Не користете природен сапун за миене раце во машината за перење.


5.6.1 Автоматско дозирање

Прво поставување


Вклучете ја машината со копчето за вклучување/исклучување. Символот за дозирање (д) ќе се појави во програмите каде е дозволено дозирање детергент. Доколку преградите за течен детергент или омекнувач се празни, символот за дозирање ќе трепка во програмите каде што е дозволено дозирање.

Полнење течен детергент и омекнувач


1. Отворете ја фиоката за детергент повлекувајќи ја кон себе.



2. За да наполните течен детергент (лево) и омекнувач (десно), отворете го капакот на соодветниот резервоар нагоре како што е прикажано на сликата.



3. Кога полните течен детергент или омекнувач, не го надминувајте знакот «Max».
4. Затворете го капакот на преградата.
5. Нежно турнете ја фиоката за детергент за да ја затворите.
6. Откако ќе ја затворите фиоката за детергент, символот за дозирање (д) ќе свети постојано.
7. Ова покажува дека преградите се успешно наполнети, а фиоката за детергент е на место.



Препорачуваме да ја полните преградата за детергент со течни детергенти што може да се користат и за обоени и за бели алишта. Доколку симболот за детергент продолжи да трепка иако преградите за детергент се наполнети, фиоката за детергент не е правилно вметната. Турнете ја фиоката за да се погрижите дека е добро вметната.




СООПШТЕНИЕ

Кога фиоката за детергент е полна со детергент и/или омекнувач, не влечете или поместувајте ја машината и не навалувајте ја настрана или наназад. Пред да извршите некоја од овие операции, мора да ја извадите фиоката за детергент од машината. Ако сакате да ја стартувате програмата кога нема детергент во преградата за детергент, мора да го откажете дозирањето со течен детергент и да перете со детергент во прав. Во садот за дозирање течен детергент треба да се става само течен детергент, а во садот за дозирање омекнувач треба да се става само омекнувач. Ставање друг вид течни хемикалии и хемикалии во прав во овие садови може да ги оштети алиштата или машината.

5.6.2 Избори на доза, откажување или употреба на детергент во прав

МК











Не може да се избере течен детергент во некои од програмите. Во тој случај мора да се користи детергент во прашок. За повеќе информации, видете во табелата на програми.

Доколку се користи детергент во прашок во програми каде што работи системот за дозирање детергент, посакуваната количина детергент се става во преградата за детергент во прашок. Доколку се користи преградата за детергент во средината, изборот за дозирање течен детергент мора да се деактивира.

Машината го мери полнењето и ја одредува вистинската количина на детергент во зависност од количината на полнење и претходно направените избори. Земениот детергент не се гледа при перење, се зема директно со вода над алиштата.

Доколку претпочитате да користите друг течен детергент со различни својства од оној во садот за дозирање течен детергент, во преградата за детергент во прашок во средината треба да се стави течен детергент со различни својства, а изборот за дозирање течен детергент треба да се деактивира.

Омекнувачот ќе се внесе преку системот за дозирање.

Симболите за дозирање течен детергент и омекнувач на екранот стануваат активни или неактивни според избраната програма.	
 	Првата позиција на екранот значи дека течниот детергент е активен, а омекнувачот е вклучен. Ако симболот за течен детергент и омекнувач е вклучен, тоа значи дека дозирањето течен детергент и омекнувач е активно.
 	Ако на екранот се активни симболите за течен детергент и омекнувач кога ќе го притиснете копчето за автоматско дозирање за прв пат, течниот детергент ќе се вклучи, а омекнувачот ќе се исклучи. Ако симболот за омекнувач не свети, тоа значи дека нема да се користи омекнувач во чекорот за плакнење.
 	Кога ќе го притиснете копчето за автоматско дозирање по втор пат, ќе се вклучат детергентот во прашок и омекнувачот. Ако симболот за течен детергент не свети, тоа значи дека може да се пере со детергент во прав.
 	Кога ќе го притиснете копчето за автоматско дозирање по трет пат, ќе се вклучи детергентот во прав, а омекнувачот ќе се исклучи. Кога ќе го притиснете по четврт пат, ќе се врати на првата позиција.

5.6.3 Привршува детергентот и/или омекнувачот

Кога детергентот или омекнувачот ставени во фиоката за детергент ќе завршат, симболот за дозирање на екранот ќе трепка. Кога овој симбол трепка, потребно е да го додадете детергентот или омекнувачот што се намалува во резервоарот за дозирање. Производот ќе може да дозира доволно за уште 2-3 циклуси од првиот момент кога симболот ќе затрепка.

5.6.4 Полнење детергент или омекнувач во погрешна преграда

Во случај да го наполните детергентот или омекнувачот во погрешна преграда, погледнете во „Чистење на фиоката за детергент“.

5.7 Совети за ефикасно перење

Алишта			
Светли бои и бели алишта	Бои	Црни/Темни бои	Деликатни алишта / Волна / Свила
(Препорачан опсег на температура врз основа на нивото на извалканост: 40-90 °C)	(Препорачан опсег на температура врз основа на нивото на извалканост: ладно -40 °C)	(Препорачан опсег на температура врз основа на нивото на извалканост: ладно -40 °C)	(Препорачан опсег на температура врз основа на нивото на извалканост: ладно -30 °C)

Ниво на извалканост	<p>Многу извалкани</p> <p>(Тврдокорни дамки како масло, кафе, овошје и крв.)</p>	<p>Можеби ќе треба да ги третирате дамките пред да ги ставите на перење или да вклучите и предперење.</p> <p>Детергентите во прашок и течните детергенти што се препорачуваат за бели алишта може да се користат во дози што се препорачани за многу извалкани алишта. Се препорачува да се користат детергенти во прашок за да се исчистат дамки од глина и земја и за дамки што се осетливи на избелувачи.</p>	<p>Детергентите во прашок и течните детергенти што се препорачуваат за алишта во боја може да се користат во дози што се препорачани за многу извалкани алишта. Се препорачува да се користат детергенти во прашок за да се исчистат дамки од глина и земја и за дамки што се осетливи на избелувачи. Треба да се користат детергенти што не содржат средство за обезбојување.</p>	<p>Течните детергенти што се погодни за алишта во боја и темни алишта може да се користат во дози што се препорачани за многу извалкани алишта.</p>	<p>Претпочитајте течни детергенти што се произведени за деликатни алишта. Волнените и свилените алишта мора да се перат со посебни детергенти за волна.</p>
	<p>Вообичаено извалкани</p> <p>(На пример дамки од телото на јаките и на манжетните)</p>	<p>Детергентите во прашок и течните детергенти што се препорачуваат за бели алишта може да се користат во дози што се препорачани за нормално извалкани алишта.</p>	<p>Детергентите во прашок и течните детергенти што се препорачуваат за алишта во боја може да се користат во дози што се препорачани за нормално извалкани алишта. Треба да се користат детергенти што не содржат средство за обезбојување.</p>	<p>Течните детергенти што се погодни за алишта во боја и темни алишта може да се користат во дози што се препорачани за средно извалкани алишта.</p>	<p>Претпочитајте течни детергенти што се произведени за деликатни алишта. Волнените и свилените алишта мора да се перат со посебни детергенти за волна.</p>
	<p>Малку извалкани</p> <p>(Нема видливи дамки.)</p>	<p>Детергентите во прашок и течните детергенти што се препорачуваат за бели алишта може да се користат во дози што се препорачани за малку извалкани алишта.</p>	<p>Детергентите во прашок и течните детергенти што се препорачуваат за алишта во боја може да се користат во дози што се препорачани за малку извалкани алишта. Треба да се користат детергенти што не содржат средство за обезбојување.</p>	<p>Течните детергенти што се погодни за алишта во боја и темни алишта може да се користат во дози што се препорачани за малку извалкани алишта.</p>	<p>Претпочитајте течни детергенти што се произведени за деликатни алишта. Волнените и свилените алишта мора да се перат со посебни детергенти за волна.</p>

5.8 Прикажано времетраење на програма

Времетраењето на програмата може да се види на приказот на машината кога се избира програма. Во зависност од количината алишта во машината, пенењето, неизбалансираноста на алиштата, варирањето на напонот, притисокот на водата и поставките на програмата, времето на програмата автоматски се приспособува додека програмата работи.

Посебен Случај: Кога стартуваат програмите за памук и памук еко, екранот го прикажува времетраењето за пола полнење. Тоа е најчеста употреба. Откако ќе стартува програмата, за 20-25 минути, машината го открива реалното полнење. Ако откриеното полнење е повеќе од половина, програмата за мерење можете да ја приспособите соодветно, а времетраењето на програмата автоматски се зголемува. Измената можете да ја видите на екранот.


6 Ракување со производот



Прво прочитајте го делот
„Безбедносни упатства“!


МК

6.1 Контролен панел



- | | |
|---|-------------------------------------|
| 1 Копче за избор на програма | 2 Светла за ниво на температурата |
| 3 Светла на индикаторот за ниво на центрифугата | 4 Екран |
| 5 Копче за вклучување / паузирање | 6 Копче за далечинска контрола |
| 7 Копче за поставување на време на завршување | 8 Копче 3 за дополнителни функции |
| 9 Копче 2 за дополнителни функции | 10 Копче 1 за дополнителни функции |
| 11 Копче за прилагодување на брзината на вртежите | 12 Копче за поставување температура |

6.2 Символи на екранот



- | | |
|--|---|
| 1 Индикатор за температура | 2 Индикатор за брзина на центрифугата |
| 3 Информации за времетраењето | 4 Индикатор за единица на дозирање |
| 5 Символ за заклучување на вратата | 6 Индикатор за следење на програмата |
| 7 Индикатор за да додадете алишта | 8 Индикатор дека нема вода |
| 9 Индикатор за безжично поврзување | 10 Индикатор за далечинско управување |
| 11 Индикатор за вклучено задоцнето започнување | 12 Индикатори 3 за дополнителни функции |
| 13 Символ за вклучена заштита за деца | 14 Индикатори 2 за дополнителни функции |
| 15 Индикатори 1 за дополнителни функции | 16 Индикатор без центрифугирање |
| 17 Индикатор за чекање на плакнење | 18 Индикатор за ладна вода |



Сликите што се користат за опис на машината во овој дел се шематски и може да не се совпаѓаат целосно со карактеристиките на Вашата машина.

6.3 Табела за програми и потрошувачка

Програма	Температура °C	Максимално полнење (кг)	Потрошувачка на вода (л)	Потрошувачка на енергија (kWh)	Максимална брзина	Помошни функции				Температура °C
						Автоматско дозирање	AntiCrease+ (Против наборит)	Quick / Intense (Брзо / Интензивно)	Steam (Пареа)	
Cottons	90	9	102	2,60	1400	*	*	*	*	Ладно - 90
	60	9	102	2,00	1400	*	*	*	*	Ладно - 90
	40	9	100	1,30	1400	*	*	*	*	Ладно - 90
Eco 40-60	40***	9	68.0	0,823	1400	*				40-60
	40***	4,5	47.0	0,416	1400	*				40-60
	40***	2,5	35.0	0,255	1400	*				40-60
Synthetics	60	3	70	1,35	1200	*	*	*	*	Ладно - 60
	40	3	68	0,85	1200	*	*	*	*	Ладно - 60
Xpress/SuperXpress	90	9	70	2,50	1400	*	*	*	*	Ладно - 90
	60	9	70	1,35	1400	*	*	*	*	Ладно - 90
	30	9	70	0,20	1400	*	*	*	*	Ладно - 90
Xpress/SuperXpress + Quick / Intense (Брзо / Интензивно)	30	2	40	0,10	1400	*	*	*	*	Ладно - 90
GentleCare	40	1,5	55	0,56	800	*				Ладно - 40
DarkCare/Jeans	40	3,5	83	0,85	1200	*	*	*	*	Ладно - 40
DrumClean	90	-	80	2,33	600	*			*	90
Shirts	60	3	70	1,40	800	*	*	*	*	Ладно - 60
Hygiene+	90	9	135	3,20	1400	*			*	20-90
SteamTherapy	-	1	1,5	0,11	-				*	-
AutoProgram	60	9	-	-	1400	*	*			Ладно -60
ColdWash	-	4,5	50	0,30	1400	*				Ладно
Downloaded Program *****										
Mix (Мешани)	40	3,5	85	0,90	800	*	*	*	*	Ладно - 40
Крпа	60	3	109	1,45	800	*			*	Ладно - 60
Curtain (Завеси)	40	2	79	0,69	800	*				Ладно - 40
Down Wear (Јакни /наметки)	60	2	89	1,31	800	*			*	Ладно - 60
Lingerie (Долна облека)	30	1	64	0,29	600	*				Ладно - 30
Outdoor / Sports (Рекреативна/ спортска опрема)	40	3,5	85	0,90	1200	*				Ладно - 40

* : Се избира.

* : Автоматски избрано, не може да се откаже.

*** : Програмата Eco 40-60 е програма за тестирање според избор на температура од 40 ° C, регулатива на ЕУ - ЕУ/ 2019/2014 и EN 60456: 2016 / A11: 2020 стандард.

**** : Програмата ги открива видот и количината алишта за автоматски да ја прилагоди потрошувачката на вода и времетраењето на програмата.

***** : Овие програми може да се користат со апликацијата HomeWhiz. Потрошувачката на енергија може да се зголеми поради поврзувањето.

- : Видете го описот на програмата при максимално полнење.



Прочитајте го делот за инсталација во упатството за употреба пред првата употреба. Помошните функции на табелата може да варираат во зависност од моделот на машината. Потрошувачката на вода и енергија може да варира во зависност од промените во притисокот на водата, тврдоста и температурата на водата, температурата на околината, видот и количината алишта, изборот на помошни функции, брзината на центрифугирање и промените во електричниот напон.

Моделите на избор за помошни функции може да се променат од производителот. Може да се додадат нови шеми за избор или да се отстранат постоечките. Брзината на центрифугата на машината може да варира зависно од програмата, но оваа брзина не може да ја надмине максималната брзина на машината.

Нивото на бучава и влажност варира во зависност од брзината на центрифугирање; кога е избрана поголема брзина на центрифугирање за време на фазата на центрифугирање, алиштата содржат помалку влага на крајот од програмата, но се јавува поголема бучава.



Може да го видите времетраењето на перењето на екранот на машината додека избирате програма. Во зависност од количеството алишта што сте го ставиле во машината, може да има разлика од 1 -1,5 часа помеѓу времетраењето прикажано на екранот и вистинското времетраење на циклусот за перење.

Времетраењето автоматски ќе се ажурира веднаш по започнувањето на перењето. Секогаш избирајте ја најниската потребна температура. Најефикасни програми во однос на потрошувачката на енергија се генерално оние што перат на ниски температури подолго време.

Информациите за брзината на центрифугирање дадени во табелата со програми ја означуваат опцијата за брзина на центрифугирање прикажана на контролната табла.

Вредности на потрошувачка (МК)								
	Избор на температура °C	Брзина на центрифуга (циклус/мин)	Капацитет (кг)	Времетраење на програма (ч:мин)	Потрошувачка на енергија (kWh/циклус)	Потрошувачка на вода (литар/циклус)	Температура на перење (°C)	Процент на преостаната влага (%)
Eco 40-60	40	1351	9,0	03:48	0,823	68,0	34	52,8
	40	1351	4,5	02:53	0,416	47,0	28	52,9
	40	1351	2,5	02:53	0,255	35,0	24	55,6
Cottons	20	1400	9,0	03:30	0,700	100,0	20	53,9
	60	1400	9,0	03:30	2,000	102,0	60	53,9
Synthetics	40	1200	3,0	02:15	0,850	68,0	40	40,0
Xpress/SuperXpress	30	1400	9,0	00:28	0,200	70,0	23	62,0

Вредностите за потрошувачка дадени за програмите освен за програмата Eco 40-60 се само индикативни.


6.4 Избор на програма

1. Изберете ја програмата соодветна на видот, количеството и валканоста на алиштата според „Табела за програми и потрошувачка“.



Програмите се ограничени со најголема брзина на центрифугата, соодветна за дадениот вид текстил. При избор на програма, секогаш земајте ги во предвид видот ткаенина, бојата, степенот на нечистотија и дозволената температура на водата.

2. Изберете ја посакуваната програма со тркалцето за избор на програма.



6.5 Програми

• Карактеристика за автоматско дополнително плакнење

Машината ја проверува заматеноста на водата во некои чекори на плакнење и додава до 2 дополнителни чекори за плакнење колку што е потребно за да ја прочисти Вашата облека од детергент.

• CustomWash

Ова е паметна карактеристика што Ви овозможува да ја персонализирате програмата за перење преку апликацијата HomeWhiz.

Откако избраната програма ќе заврши, можете да ја оцените користејќи ја оваа функција на HomeWhiz. Можете да ја персонализирате програмата преку апликацијата според Вашата оценка.



Може да има промени во потрошувачката на енергија, вода и времетраењето на програмата по нејзиното ажурирање со оваа функција. Програмите што ја поддржуваат оваа функција се означени со овој симбол на функцијата во апликацијата HomeWhiz.

• EnergySpin

Обезбедува поефикасна употреба на детергентот со многу механички движења за време на перењето. На тој начин го зачувува квалитетот на перењето без потреба да ги нанесувате за да ги загревате Вашите алишта долго време и ја намалува потрошувачката на енергија.

Оваа технологија се користи во програми кои содржат симболи или бои прикажани на панелот.

• Eco 40-60

Во програмата Eco 40-60, можете да ги перете нормално извалканите памучни алишта за кои е назначено да се перат заедно на 40°C или 60°C. Оваа програма е стандардна програма за тестирање според прописите за еколошки дизајн и енергетско означување на ЕУ.

Иако оваа програма пере подолго од другите програми за перење, таа е поефикасна во однос на потрошувачката на енергија и вода. Вистинската температура на водата може да се разликува од наведената температура на перење. Кога во машината ќе ставите помалку алишта (на пр. половина од капацитетот или помалку), времетраењето на етапите на програмата може автоматски да се скрати. На овој начин потрошувачката на енергија и вода е многу помала.

• Cottons

Со оваа програма можете да ја перете вашата издржлива памучна облека (чаршави, постелнина, крпи, бањарки, долна облека итн.). Кога ќе се притисне копчето за функцијата брзо перење, времетраењето на програмата станува значително пократко, но се обезбедува ефективен перформанс на перење со интензивни движења на перење. Ако не е избрана функцијата за брзо перење, многу валканите алишта ќе бидат добро испрани и исплакнати.

• Synthetics

Може да ги перете алиштата (како што се кошули, блузи, мешани синтетички/памучни ткаенини итн.) со оваа програма. Кога ќе се притисне копчето за функцијата за брзо перење, времетраењето на програмата значително ќе се скрати и ќе се обезбеди ефективно перење за алиштата што не се многу валкани. Ако не е избрана функцијата за брзо перење, многу валканите алишта ќе бидат добро испрани и исплакнати.

• GentleCare

Користете за перење на волнени/деликатни алишта. Изберете ја соодветната температура што е посочена на етикетата на алиштата. Вашите алишта ќе се исперат со многу нежно дејство за да не се оштетат.

• Hygiene+

Применувањето на чекор за пареа на почетокот на програмата овозможува полесно омекнување на нечистотиите. Користете ја оваа програма за оние алишта (бебешка облека, чаршафи, постелнина, долна облека и слични памучни артикли) коишто бараат антиалергиско и хигиенско перење на висока температура со интензивен и долг циклус на перење. Високиот степен на хигиена е обезбеден благодарение на примената на пареа пред да започне програмата, долгото време на загревање и дополнителниот чекор на плакнење.

• Јакни

Користете ја оваа програма за да перете капути, палта, јакни и сл. што содржат пердуви на чијашто етикета е наведено дека може да се перат во машина. Благодарение на специјалните профили на центрифуги, водата загарантирано стигнува до најситните отвори во ткаенината.

На крајот на програмата се пушта пареа за да се омекнат гломазните алишта како што се пешкирите.

• Spin+Drain

Може да ја користите оваа програма за да ја отстраните водата од алиштата/во машината.

• Rinse

Користете ја оваа програма кога сакате да плакнете или да штиркате одвоено.

• SteamTherapy

Користете ја оваа програма за да ги намалите наборите и времето на пеглање на мала количина неисфлекани памучни, синтетички или мешани алишта.



Ова не е програма за перење. Не додавајте хемикалии како детергент, белило, отстранувач на дамки итн. во фиоката за детергент за време на оваа програма.

• Завеси

Можете да ја користите оваа програма за перење на драперии и завеси. Бидејќи нивната мрежеста ткаенина создава многу пена, ставете помало количество средство за перење. Благодарение на специјалниот профил на вртежи на оваа програма, драпериите и завесите помалку се гужваат. Не ставајте завеси над наведениот капацитет за да не ги оштетите.



Во оваа програма се препорачува да се користат посебни детергенти направени за завеси во одделот за детергент во прав.

• Shirts

Оваа програма се користи за да се перат заедно кошули од памук, синтетика и синтетички мешавини. Го намалува туткањето. На крајот на програмата облеката се третира со пара за да биде помалку истуткана. Посебниот профил на центрифуга и пареата на крајот од програмата се специјално наменети за алиштата да не се туткаат. Кога е одбрана функцијата за брзо перење, се активира алгоритмот за претперење.

- го хемискиот предтретман директно на алиштата или додајте го заедно со детергентот во преградата за детергент во прав. На тој начин можете да добиете исти резултати како и со нормалното перење, но за многу пократок временски период. Животниот век на вашите кошули се зголемува. Не користете детергент за претперење ако планирате да ја користите функцијата за одложување на машината. Детергентот за претперење може да се истури врз облеката и да направи дамки.

** Се препорачува да го користите циклусот со не повеќе од 6 кошули за да ги минимизирате наборите на кошулите користејќи го овој циклус. Кога перете повеќе од 6 кошули, може да има разлики во нивото на наборите и влажноста на кошулите на крајот на циклусот.

• Xpress/SuperXpress

Користете ја оваа програма за да перете малку извалкани или неисфλεκани памучни алишта за кратко време, но не за крпи или тешки памучни алишта. Кога е избрана функцијата за брзо перење, времетраењето на програмата може да се намали на 14 минути. Кога е избрана функцијата за брзо перење, мора да се перат најмногу 2 kg алишта.

• DarkCare/Jeans

Користете ја оваа програма за да ја зачувате бојата на темните алишта или тексас материјали. Врши перење со високи перформанси со посебно движење на барабанот дури и ако температурата е ниска. Препорачуваме да користите течен детергент или шампон за волна за темно обоените алишта. Не ги перете деликатните алишта што содржат волна и сл.

• DrumClean

Редовно чистете го (еднаш на 1 до 2 месеци) барабанот за да се обезбеди потребната хигиена. Пареа се нанесува пред програмата за да се омекнат остатоците во барабанот. Вклучете ја програмата кога машината е целосно празна. За подобри резултати користете прашок против бигор (материјали за чистење барабан), соодветен за машина за перење кога е избрана функцијата за детергент во прашок. Оставете ја вратата за полнење полузатворена откако програмата ќе заврши за внатрешноста на машината да се исуши.



Ова не е програма за перење. Ова е програма за одржување. Не вклучувајте ја оваа програма кога има нешто во машината. Кога се обидувате да ракувате со неа, машината автоматски чувствува дека има полнење внатре и може да ја прекине или продолжи програмата според моделот на Вашата машина. Не се постигнува ефективно чистење ако програмата продолжи.

• Мешани

Користете ја програмата за да ги исперете памучните и синтетичките алишта заедно без да ги сортирате.

• AutoProgram

Користете ја оваа програма за перење памучни, синтетички или мешани (памук+синтетика) алишта што често се перат. Програмата го открива типот, количината и нивото на извалканост на алиштата што ги ставате во машината и автоматски ја приспособува потрошувачката на вода, времетраењето на програмата и количината на детергент доколку Вашиот производ има функција за автоматско дозирање.



ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ

Не перете волнени или деликатни алишта со оваа програма.

Максималната температура на перење во Автоматската програма во зависност од нивото на извалканост и видот на алиштата е 60°C. Перформансите на перење може да не бидат на посакуваното ниво за многу извалканите бели алишта и тврдокорните дамки (крагна, земја од чорапи, дамка од потење итн.). Во овој случај, се препорачува да ја изберете програмата Памучни алишта со претперење и да ја поставите температурата на 50-60°C. Многу видови на облека се правилно откриени и безбедно испрани на Автоматската програма.

• Долна облека

Можете да ја употребувате оваа програма за да перете деликатна облека којашто одговара за рачно перење, како и деликатна женска долна облека. Мала количина облека мора да се пере во мрежа за перење. Патентите, копчињата итн. мора да бидат закопчани.

• Спортска облека

Може да ја користите оваа програма за перење на спортска облека и облека за надворешни активности што се мешавина од памук/синтетика и водоотпорни материјали, како што е гортекс и сл. Обезбедува нежно перење на алиштата благодарение на посебните ротирачки движења.

• ColdWash

Користете ја за перење средно нечисти и издржливи памучни/синтетички алишта. Благодарение на алгоритмот за перење посебно развиен за програмата, се обезбедува ефективно перење без да се изложат алиштата на високи температури.

• Downloaded Program

Ова е посебна програма којашто овозможува преземање на различни програми што ви се потребни. На почетокот, обично има програма што можете да ја видите со апликацијата HomeWhiz. Сепак, може да ја користите апликацијата HomeWhiz за да изберете програма од претходно одредениот сет програми, а потоа да ја промените и да ја користите.




Ако сакате да ја користите карактеристиката HomeWhiz и функцијата за далечинска контрола, треба да изберете „Преземена програма“. Детални информации може да се најдат во карактеристиката HomeWhiz и функцијата за далечинско управување.

• Крпа

Користете ја оваа програма за да перете подебели памучни производи, како крпи. Ставете ги крпите во машината

внимавајќи да ги ставите на начин да не дојде во контакт со заптивката на вратата или стаклото.

6.6 Избор на температура



Кога се избира нова програма, на индикаторот за температура ќе се покаже препорачаната температура за програмата. Препорачаната вредност за температурата можеби не е максималната температура што може да се избере за тековната програма. Притиснете на копчето за приспособување на температурата за да ја измените температурата. Температурата постепено се намалува.




Не може да се направи измена во програмите каде што не е дозволено прилагодување на температурата.

Температурата може да ја измените и откако ќе започне перењето. Оваа измена може да се направи само доколку дозволуваат чекорите на перење.





Ако преминете до опцијата за перење со ладна вода и повторно го притиснете копчето за прилагодување на температурата, на екранот ќе се појави максималната препорачана температура за избраната програма. Повторно притиснете на копчето за приспособување на температурата за да ја намалите температурата.

6.7 Избор на брзина на центрифугата



Кога ќе се избере нова програма, на индикаторот за брзина на центрифугата ќе се покаже препорачаната брзина на вртежи за избраната програма. Препорачаната вредност за брзината на центрифуга можеби не е максималната брзина на вртежи што може да се избере за тековната програма. Притиснете го копчето за прилагодување на брзината на центрифугата за да ја измените брзината. Брзината на вртежи постепено ќе се намали.

Потоа, во зависност од моделот на

производот, опциите „Без плакнење“  и „Без центрифуга“  ќе се појават на екранот.

Ако немате намера да ги извадите алиштата веднаш откако ќе заврши програмата, можете да ја користите функцијата Без плакнење за да не се изгужваат кога нема да има вода во машината.

Оваа функција ги држи алиштата во последната вода за плакнење. Ако сакате да ги центрифугирате алиштата по функцијата за задржано плакнење:

1. Прилагодете ја брзината на центрифугата.
2. Притиснете го копчето за старт / пауза. Програмата ќе продолжи. Машината ја испушта водата и ги центрифугира алиштата.

Ако сакате да ја испуштите водата на крајот од програмата без центрифугирање, користете ја функцијата Без центрифуга.



Не може да се направи измена во програмите каде што не е дозволено прилагодување на брзината на вртежите.


Може да ја измените брзината на вртежите откако ќе започне перењето ако чекорите на перење го дозволуваат тоа. Не може да се направат измени доколку не дозволуваат чекорите.

Киснење

Ако немате намера да ги извадите алиштата веднаш откако ќе заврши програмата, можете да ја користите функцијата за прекин на плакнењето. Така алиштата ќе останат во водата за плакнење за да не се изгужваат ако бидат ненатопени. По овој процес притиснете го копчето Start/Pause ако сакате да ја испуштите водата без да ги центрифугирате алиштата. Програмата ќе продолжи и ќе се заврши по испуштањето на водата.

Ако сакате да ги центрифугирате алиштата што останале во вода, прилагодете ја брзината на вртежите и притиснете го копчето Start/Pause. Програмата ќе продолжи. Водата е испуштена, алиштата се центрифугирани и програмата е завршена.

6.8 Избор на помошна функција



Изберете ги саканите помошни функции пред да ја започнете програмата. Секогаш кога е избрана програма, иконите од симболот на помошната функција што е избрана заедно со неа, светат.



Кога ќе се притисне копче за помошна функција што не може да се избере со тековната програма, машината за перење ќе направи звук за предупредување. Некои функции не може да се изберат заедно. Ако втората дополнителна функција не одговара со првоизбраната пред вклучување на машината, првоизбраната функција ќе се откаже, а ќе остане активна второизбраната функција. На пример, ако сакате да изберете Брзо перење откако сте избрале Дополнителна вода, Дополнителна вода ќе се откаже, а Брзо перење ќе остане активно. Не може да се избере помошна функција што не е компатибилна со програмата. (Погледнете ја „Табелата за програми и потрошувачка“)

Некои програми имаат помошни функции што мора да работат истовремено. Тие функции не може да се исклучат. Рамката на помошната функција нема да се осветли, туку само внатрешниот дел.

6.8.1 Помошни функции

• Брзо / Интензивно

Со оваа функција можете да го скратите или продолжите времетраењето на програмата. Во зависност од изборот на програмата, може да има разлики во зголемувањето и намалувањето на времето. Во случај ЛЕД-сијалицата БРЗО или ИНТЕНЗИВНО да не свети, соодветното времетраење на програмата се прикажува за нормално извалканата облека/алишта.

Во зависност од изборот на програмата, функцијата Интензивно може да се избере автоматски. Во овој случај, ќе свети ЛЕД-сијаличката за Интензивно на панелот. Можете да го користите

изборот Интензивно за да постигнете подобри перформанси при перење кога перете многу извалкани алишта.

Можете да го намалите времето за малку извалкани алишта со притискање на копчето Брзо/Интензивно во програмите што доаѓаат со избор на интензивно. Кога еднаш ќе го притиснете копчето, сијаличката ќе се исклучи и ќе го достигнете соодветното времетраење на програмата за нормално извалканата облека/алишта. Кога ќе го притиснете истото копче по вторпат, ЛЕД-сијаличката за брзо ќе светне, времето малку ќе се намали и ќе го покаже минималното времетраење на програмата, што е погодно за помалку извалкани алишта. Кога се избира оваа функција, времетраењето на програмите може да се скрати за 50%. Благодарение на оптимизираните чекори на перење, високата механичка агилност и оптималната потрошувачка на вода, се постигнуваат високи перформанси на перење и покрај пократкото времетраење.

• Пареа

Оваа функција помага да се намалат наборите на памучните, синтетичките и мешаните алишта, да се скрати времето на пеглање и да се отстрани нечистотијата со омекнување.

* Во услови кога функцијата за пареа се применува на крајот од програмата, алиштата може да бидат потопли на крајот од перењето. Ова е очекувано во рамки на условите за работа на програмата.



Кога ја активирате функцијата на пареа, не користете течен детергент ако нема чашка за течен детергент или функција за дозирање течен детергент. Постои ризик од создавање дамки на облеката.

• Автоматско дозирање

Може да ја измените дозата и претпочитаните вредности на детергент со ова копче за помошна функција. За

детални информации, видете во „Избори на доза, откажување или употреба на детергент во прав“

• Поставка за автоматско дозирање



Можете да ја користите оваа функција за да ги менувате дозите на течен детергент и омекнувач. За да ја активирате програмата, притиснете го копчето за автоматско дозирање. Имајте ги предвид количината на алиштата, количината на извалканост на алиштата и тврдоста на водата за употреба на доволно количество детергент при перење. За автоматско дозирање, за машината да ја дозира соодветната количина детергент, на машината мора да ги дефинирате препорачаните количини дадени на пакувањето на детергентот што го користите. За ова, видете во „Изменување на поставките за дозирање на течен детергент и омекнувач“ подолу. Тврдоста на водата можете да ја дознаете од управата за водостопанство одговорна за Вашата локација или можете да ја одредите со примена на тестот за тврдост на водата. Производителите на детергенти препорачуваат користење повеќе детергент кога тврдоста на водата е висока.

Со оглед на тврдоста на водата, можете да дефинирате референтна вредност помеѓу 15 – 200 мл за 4-5 кг средно извалкани алишта. Количината на дозата ќе се прилагоди автоматски врз основа на откриените карактеристики на перењето.

За мека / средна тврдост на водата:

Малку извалкани: а мл.

Средно извалкани: б мл.

Многу извалкани: в мл.

За висока тврдост на водата:

Малку извалкани: г мл.

Средно извалкани: д мл.

Многу извалкани: ф мл.

Производителите на детергенти даваат препораки за употреба слични на табелата погоре. Вредноста што мора

да ја дефинирате на машината е вредноста за средно извалкани алишта. Врз основа на тврдоста на водата, дефинирајте ја вредноста **б** или **д** на машината.

Доколку количината на алишта што ќе ги перете се разликува од 4-5 кг, не треба да ја менувате поставката за дозирање. Вашата машина автоматски ќе ја приспособи количината на дозата врз основа на количината на полнењето.



Доколку го промените моделот на детергент што го користите, препорачуваме повторно да ја прилагодите дозата за да се постигнат најдобри резултати.

Препорака за програма според нивото на извалканост на алиштата


Може да ја користите карактеристиката „Брзо“ за малку извалканите алишта. Кога ќе ја изберете карактеристиката „Брзо“, машината ќе го приспособи дозирањето на детергент за малку извалкани алишта.

Може да ја користите карактеристиката „Интензивно“ за многу извалканите алишта. Кога ќе ја изберете карактеристиката „Интензивно“, машината ќе го приспособи дозирањето на детергент за многу извалкани алишта.


Ниво на извалканост во автоматската програма

Кај производитите што ја имаат функцијата за автоматско дополнително плакнење, откривањето на нечистотијата се врши како дел од автоматската програма. Времетраењето на програмата и дозираната количина на детергент ќе се изменат врз основа на откриената извалканост.

Изменување на поставките за дозирање на течен детергент и омекнувач:



1. Притиснете го копчето за автоматско дозирање. Кога течниот детергент е вклучен, а омекнувачот е исклучен, екранот за поставување течен детергент ќе стане активен. Кога течниот детергент е исклучен, а омекнувачот е вклучен, екранот за поставување течен детергент ќе стане активен. Ќе светне ЛЕД-сијаличката на екранот за активните поставки.



2. Притиснете ги копчињата „+“ и „-“ за да ги измените референтните вредности на дозирањето.
3. Кога ќе заврши процесот за поставување на количината на дозата, можете да се вратите на главното мени со притискање на кое било копче. За сите програми, дозирањето ќе биде извршено врз основа на последните поставки што сте ги избрале сè додека не изберете нова поставка.

• Далечинско управување

Можете да го користите копчето за помошна функција за да го повзете производот со паметен уред. За детални

информации, погледнете во делот за карактеристиката HomeWhiz и функцијата далечинска контрола.

• Приспособена програма

Помошната функција може да ја користите само за програми за памук и синтетика заедно со апликацијата HomeWhiz. Ако оваа функција е активирана во менито „Персонализирај“ на HomeWhiz, можете да додадете до пет дополнителни чекори за плакнење на програмата. Можете да избирате и користите некои од помошните функции дури и ако вашиот производ ги нема. Можете да го зголемите и намалите времето на програмите за памук и синтетика во безбеден опсег.



Кога е избрана помошната функција Специјализирана програма, перформансите на перење и потрошувачката на енергија ќе бидат различни од декларираната вредност.

6.8.2 Функции/Програми избрани со притискање на копчињата за функции 3 секунди

• Против туткање+

Оваа функција се избира кога ќе се притисне поврзаното копче за избор на помошна функција и се држи 3 секунди; тогаш се вклучува светлото за следење на програмата за соодветниот чекор. Кога ќе се избере функцијата, барабанот ротира и до 8 часа за да се спречи гужвање на алиштата на крајот на програмата. Можете да ја откажете програмата и да ги извадите алиштата во секој момент за време на 8-часовниот период. Притиснете го копчето за избор на функција или тоа за вклучување/исклучување на машината со цел да ја откажете функцијата. Сијаличката за следниот чекор од програмата ќе свети сè додека не ја откажете функцијата или додека не заврши чекорот. Ако не се откаже функцијата, таа ќе биде активна и во подоцнежните циклуси на перење.

• Заштита за деца

Користете ја функцијата Заштита за деца за да ги спречите децата да си играат со машината. Така ќе избегнете какви било промени во програмата што е вклучена.



Може да ја вклучите и исклучите машината со копчето Вклучено / Исклучено кога Заштитата за деца е активна. Кога повторно ќе ја вклучите машината, програмата ќе продолжи од кајшто запрела. Кога е вклучена Заштитата за деца, ако се притиснат копчињата ќе има звучно предупредување. Звучното предупредување ќе се откаже ако копчињата се притиснат пет пати последователно.

За да го активирате заклучувањето за деца:

Притиснете и задржете го копчето за поврзаната помошна функција 3 секунди. Откако ќе заврши одбројувањето „3- 2- 1“ на екранот, ќе се прикаже иконата за заштита за деца. Кога ќе се прикаже ова предупредување, ослободете го копчето Помошна функција 3.

За да ја деактивирате заштитата за деца:

Притиснете и задржете го копчето за поврзаната помошна функција 3 секунди. Откако ќе заврши одбројувањето „3- 2- 1“ на екранот, иконата за заштита за деца исчезнува.

• Безжично поврзување

Можете да ги усогласите Вашата машина и Вашите паметни уреди со безжично поврзување. На тој начин можете да го користите вашиот паметен уред за да добиете информации околу машината и да ја контролирате.

За да го активирате безжичното поврзување:

Притиснете и задржете го копчето за далечинско управување 3 секунди. Откако ќе заврши одбројувањето „3-2-1“ на екранот, се појавува симболот „On“. Кога ќе се прикаже ова известување, престанете да го притискате копчето за далечинско управување. Кога производот се поврзува со интернет, иконата за безжично поврзување трепка. Ако поврзувањето е успешно, иконата ќе продолжи да свети.

За да го деактивирате безжичното поврзување:

Притиснете и задржете го копчето за далечинско управување 3 секунди. Ќе се прикаже одбројувањето „3- 2- 1“, а потоа на екранот ќе се појави симболот „Off“.

i За да може да се овозможи безжично поврзување, поставувањето на машината треба да се заврши преку апликацијата HomeWhiz. По поставувањето, безжичното поврзување автоматски ќе се овозможи ако го притиснете копчето „Далечински управувач“.

i Времетраењето на програмата може да се разликува од вредностите во „Табелата за програми и потрошувачка“ во зависност од притисокот на водата, тврдоста на водата и температурата, температурата во просторијата и количината и видот на алиштата, избраните дополнителни функции и промените во напонот на струјата.


i По одреден период откако ќе се активира функцијата за време на завршување, машината се префрла во режим на мирување, а некои ЛЕД-сијалички на екранот ќе се исклучат. ЛЕД-сијаличките се осветлуваат во случај на внес од корисникот.

Со функцијата Време на завршување, времето на завршување на програмата може да се постави до 24 часа. По притискање на копчето за време на завршување, се прикажува проценетото време на завршување на програмата. Ако е поставено времето на завршување, индикаторот за времето на завршување се осветлува.


6.9 Време на завршување

Екран за време

Кога е избрана функцијата за време на завршување, преостанатото време до започнувањето на програмата се прикажува во часови како 1ч, 2ч, а преостанатото време за завршување на програмата по започнувањето на програмата се прикажува во часови и минути како во примерот 01:30.



За да се вклучи функцијата за време на завршување и програмата да заврши по дефинираното време, треба да притиснете на копчето за старт/пауза по прилагодување на времето.



Ако сакате да ја откажете функцијата Време на завршување, притиснете го копчето за вклучување и исклучување по приспособување на времето.



Кога ја активирате функцијата Време на завршување, не додавајте течен детергент во одделот за детергент во прав бр. 2. Постои ризик од создавање дамки на облеката


1. Отворете ја вратата за полнење, ставете ги алиштата и ставете детергент итн.
2. Изберете програма за перење, температура, брзина на центрифуга и доколку е потребно, дополнителни функции.
3. Поставете го времето на завршување по Ваш избор со притискање на копчето Време на завршување . Индикаторот за времето на завршување ќе светне.
4. Притиснете го копчето за старт / пауза. Започнува одбројувањето.



Дополнителни алишта може да се додадат во машината за време на одбројувањето на Времето на завршување. На крајот на одбројувањето, симболот за време на завршување исчезнува, започнува циклусот на перење, а времето за избраната програма се појавува на екранот.


6.10 Вклучување на програмата

1. Притиснете го копчето Start / Pause за да ја започнете програмата.
2. Светлото на копчето Start / Pause што претходно се исклучи, почнува постојано да свети сега, покажувајќи дека програмата започнала.



МК

3. Вратата е заклучена. Симболот за заклучување на вратата се појавува на екранот откако ќе се заклучи вратата.



4. Светлата на индикаторот за следење на програмата на екранот ќе го покажат тековниот чекор на програмата.

6.11 Заклучување на вратата за полнење

Има вграден систем за заклучување на вратичката за да не се отвори во случај на несоодветно ниво на вода.

Симболот за заклучување на вратата се појавува на екранот кога ќе се заклучи вратата.



1. Ако се избере функцијата за далечинско управување, вратата ќе се заклучи. За да се отвори вратата, мора да се деактивира функцијата Далечинско управување со притискање на копчето Далечинско управување или со менување на позицијата на програмата.

Отворање на вратичката ако снеса струја:




Во случај да снеса струја, можете да ја користите рачката за итни случаи на вратичката под капакот на филтерот на пумпата за рачно да ја отворите вратата за полнење.




За да се избегне прелевање на вода пред да ја отворите вратата за полнење, проверете дали има вода во машината.

1. Исклучете го уредот со копче и од струја.
2. Отворете го капакот за филтерот на пумпата.




3. Повлечете ја рачката за итни случаи надолу на вратата за полнење со алат и ослободете ја. Потоа отворете ја вратата за полнење.
4. Доколку вратата за полнење не се отвори, повторете го претходниот чекор.




6.12 Менување на изборот откако ќе се вклучи програмата

Додавање алишта откако ќе се вклучи програмата

Ако нивото на вода во машината е соодветно кога ќе го притиснете копчето Start/Pause, заклучувањето на вратата ќе се деактивира и вратата ќе се отвори за да можете да додадете алишта. Символот за заклучување на вратата на екранот се исклучува кога се деактивира заклучувањето на вратата. Откако ќе додадете алишта, затворете ја вратата и притиснете го копчето Start/Pause уште еднаш за да продолжите со циклусот на перење.




Ако нивото на вода во машината не е соодветно кога ќе го притиснете копчето Start/Pause, заклучувањето на вратата не може да се деактивира, а символот за заклучување на вратата продолжува да свети.



Ако температурата на водата во машината е над 50°C, не може да го деактивирате заклучувањето на вратата од безбедносни причини, дури и ако нивото на водата е соодветно.

Префрлување на машината во режим на паузирање:

Притиснете го копчето Start/Pause за да ја префрлите машината во режим на пауза. Символот за пауза ќе трепка на екранот.



Менување на изборот на програма по започнувањето на програмата:

Менувањето на програма не е дозволено кога тековната програма се извршува. Можете да ја изберете новата програма откако ќе ја префрлите тековната програма во режим на пауза.

i Избраната програма започнува одново.

Промена на помошната функција, брзината и температурата:

Во зависност од тоа до кој чекор дошла програмата, може да ги понишувате или избирате помошните функции. Видете го делот „Избор на дополнителна функција“.

Можете да ги промените вредностите на брзината и температурата. Видете во „Избор на брзина на центрифугата“ и „Избор на температура“.

i Вратата нема да се отвори ако температурата на водата во машината е висока или нивото на водата е над основната линија на вратата.

6.13 Откажување на програмата

Програмата се откажува кога копчето за избор на програма ќе се сврти на друга програма или машината ќе се исклучи и повторно ќе се вклучи со копчето за избор на програма.

i Ако го свртите копчето за избор на програма кога е овозможена заштитата за деца, програмата нема да се откаже. Треба да ја откажете прво заштитата за деца.

Доколку сакате да ја отворите вратата откако сте ја откажале програмата, но не е возможно да ја отворите вратата бидејќи нивото на водата во машината е над отворот на вратата, тогаш свртете го копчето за избор на програма на програмата Pump+Spin (Испуштање вода+Центрифуга) за да ја испуштите водата од машината.

6.14 Крај на програмата

Симболот за крај се појавува на екранот кога програмата е завршена.

Ако не притиснете ниту едно копче во рок од 10 минути, машината ќе се префрли во ИСКЛУЧЕН режим. Екранот и сите индикатори се исклучени.

Завршените чекори на програмата ќе се прикажат ако притиснете на копчето On/Off.

6.15 Карактеристика HomeWhiz и функција Далечинско управување

Можете да ја проверите Вашата машина за перење преку паметни уреди и да добивате информации за статусот на машината благодарение на функцијата HomeWhiz. Можете да извршувате многу операции на Вашата машина од Вашиот паметен уред со апликацијата HomeWhiz. Покрај тоа, можете да користите одредени својства само со функцијата HomeWhiz.

За да ја користите карактеристиката Wifi на машината, мора да ја преземете апликацијата HomeWhiz од продавницата за апликации на Вашиот паметен уред.

За да ја користите апликацијата, осигурете се дека Вашиот паметен уред е поврзан со интернет.

Доколку ја користите апликацијата за првпат, завршете ја регистрацијата на корисничка сметка следејќи ги упатствата на апликацијата. Можете да ги користите сите прикажани производи на HomeWhiz во Вашиот дом преку оваа сметка откако ќе ја завршите регистрацијата.

Функцијата Bluetooth на Вашиот паметен уред треба да биде вклучена, а уредот треба да биде поврзан со интернет за време на поставувањето. Паметниот уред треба да биде близу машината за перење. По поставувањето, функцијата Bluetooth може да се исклучи или паметниот уред не треба да биде близу машината за перење. Можете да го користите производот под услов паметниот уред да биде поврзан со интернет.

Може да ја допрете картичката „Уреди“ во апликацијата за да ги видите апаратите спарени со Вашата сметка. Можете да го изведете спарувањето на корисниците на овие производи на оваа страница.

Откако апликацијата ќе се постави, машината за перење може да Ви испраќа инстантни известувања за статусот преку Вашиот паметен уред со функцијата HomeWhiz.

Машината за перење ќе Ви испраќа известувања преку апликацијата HomeWhiz во следните случаи:

- На крајот на програмата,
- Кога вратата од машината за перење е отворена,
- Во случај на предупредување за прекин на вода,
- Во случај на безбедносно предупредување,



За да ја користите функцијата HomeWhiz, осигурете се дека апликацијата HomeWhiz е инсталирана на Вашиот паметен уред, а Вашата машина за перење е поврзана на Вашата домашна Wi-Fi мрежа. Кога машината за перење не е поврзана на мрежата, ќе работи како машина без функцијата HomeWhiz.

Производот ќе работи преку поврзување со безжичната мрежа во домашната мрежа. Контролите направени преку апликацијата се вклучуваат преку оваа мрежа. Затоа јачината на безжичниот сигнал во близина на машината мора да биде соодветна.

Работи во фреквентен опсег на HomeWhiz од 2,4 GHz.

Одете на www.homewhiz.com за да дознаете кои верзии на Android и IOS поддржани од апликацијата HomeWhiz.




Сите безбедносни мерки опишани во делот со наслов „ОПШТИ УПАТСТВА ЗА БЕЗБЕДНОСТ“ од упатството за употреба важат и за далечинско управување со функцијата HomeWhiz.

6.15.1 Инсталирање на HomeWhiz


Треба да се постави поврзување меѓу Вашиот производ и апликацијата за таа да функционира. Следете ги долунаведените чекори за да се воспостави поврзување.

1. Ако додавате уред за првпат, допрете на картичката „Appliances (Уреди)“ во апликацијата HomeWhiz. Изберете го копчето „ADD APPLIANCE (Додај уред)“ (допрете овде за поставување нов уред) во горниот десен агол. Направете го поставувањето следејќи ги и чекорите подолу и чекорите во апликацијата HomeWhiz.

2. За да започнете со инсталирање, проверете дали машината е исклучена. Притиснете и задржете го копчето за вклучување/исклучување, а копчето за функцијата за далечинско управување последователно 3 секунди за да ја префрлите машината во режим на поставување HomeWhiz.



3. За време на поставувањето на HomeWhiz ќе се прикаже анимација на екранот, а иконата за безжично поврзување ќе продолжи да трепка додека машината успешно да воспостави интернет поврзување. Само копчето за вклучување/исклучување ќе биде активно во овој режим. Другите копчиња ќе бидат неактивни.




4. Следете ги упатствата на екранот на апликацијата HomeWhiz.
5. Почекајте да заврши инсталирањето. Кога ќе заврши инсталирањето, именувајте ја машината за перење. Сега можете да го видите производот што сте го додале во апликацијата HomeWhiz.



Вашата машина за перење автоматски ќе се исклучи ако не можете успешно да го направите поставувањето во рок од 5 минути. Во тој случај, мора повторно да го започнете процесот на поставување. Доколку проблемот продолжува, контактирајте со овластен сервисер.

Можете да ја користите машината за перење со повеќе од само еден паметен уред. За да го сторите тоа, преземете ја апликацијата HomeWhiz и на другите паметни уреди. Кога ќе ја стартувате апликацијата, ќе треба да се најавите со сметката што претходно ја создадовте и спаривте со Вашата машина за перење. Во спротивно, прочитајте го делот за поврзување со машина за перење којашто е поврзана со нечија друга сметка.



Апликацијата HomeWhiz може да бара да го напишете бројот на производот прикажан на етикетата на производот. Можете да ја најдете етикетата на производот во вратата на производот. Бројот на производот ќе биде прикажан на оваа етикета.



6.15.2 Поврзување со машина за перење што е поврзана со туѓа сметка

Ако машината за перење што сакате да ја употребите била претходно внесена во системот преку нечија друга сметка, мора повторно да го поврзете производот со апликацијата HomeWhiz.

1. Преземете ја апликацијата HomeWhiz на новиот паметен уред што сакате да го користите.
2. Направете нова сметка и најавете се во неа преку апликацијата HomeWhiz.
3. Следете ги чекорите опишани во Поставување на HomeWhiz и продолжете со поставувањето.




Со оглед на тоа што функцијата HomeWhiz и Далечинско управување на Вашиот производ работат преку Bluetooth или Wi-Fi технологија, во зависност од моделот на Вашиот производ, важно е да се напомене дека само една апликација HomeWhiz може да управува со Вашиот производ во секој даден момент.

6.15.3 Бришење на совпаѓање со сметката на HomeWhiz

Следете ги следните чекори за да избришете машина за перење што е претходно усогласена со туѓа сметка.

1. Вклучете ја Вашата машина со копчето за вклучување/исклучување.
2. Кога машината работи, притиснете и задржете ги копчето за функцијата за далечинско управување и копчето за поставување на време на завршување 5 секунди.



3. Ќе чуete звук за предупредување од производот за да го извести Вашето барање по одбројувањето на екранот. Бришењето на совпаѓањето ќе трае неколку секунди.

По оваа операција, не можете да ја користите функцијата HomeWhiz на Вашата машина за перење сè додека не направите друго поставување.

Вашиот производ не треба да е поврзан со интернет за да се избрише совпаѓање на сметката. Вашето барање ќе биде применo. Ова совпаѓање автоматски ќе се избрише кога производот првпат ќе се поврзе со интернет.

6.15.4 Функција за далечинско управување и нејзина употреба

Откако ќе заврши инсталирањето на HomeWhiz, Wifi автоматски ќе се вклучи. За да го активирате или деактивирате Wifi поврзувањето, погледнете во „Безжично поврзување“.


Ако ја исклучите и вклучите машината додека е активно безжичното поврзување, таа автоматски повторно ќе се поврзе. Во случај на промена на лозинката на мрежата или исклучување на модемот, безжичната врска автоматски ќе се исклучи. Од таа причина, треба повторно да го вклучите безжичното поврзување ако сакате повторно да ја користите функцијата за далечинско управување.

Проверете го симболот за безжично поврзување на екранот за да го следите статусот на поврзување. Ако симболот постојано свети, тоа значи дека имате поврзување со интернет. Ако симболот трепка, тоа значи дека машината се обидува да се поврзе. Ако симболот е исклучен, не сте поврзани.



Кога безжичното поврзување е вклучено во Вашиот производ, ќе може да се избере функцијата за далечинско управување. Ако не можете да ја изберете функцијата за далечинска контрола, проверете го статусот на врската. Доколку не може да се воспостави поврзување, повторете ги првичните чекори на инсталацијата на апаратот.

Доколку сакате да управувате со машината за перење од далечина, мора да ја активирате функцијата за далечинско управување со притискање на копчето Далечинско управување на контролната табла. Штом е остварен пристап до производот, ќе видите екран сличен на тој долу.



Кога е вклучено далечинското управување, може само да ја вклучувате машината, да ја исклучувате и да го следите статусот преку машината за перење. Преку апликацијата можете да управувате со сите функции освен со заштитата за деца.

Можете да следите дали функцијата Далечинско управување е вклучена или исклучена преку индикаторот за функција на екранот.

Ако е исклучена функцијата за далечинска контрола, сите операции се контролираат преку машината за перење и дозволено е само да го гледате статусот преку апликацијата. Функцијата Далечинско управување може да не се активира ако далечинското поврзување е исклучено или вратата на производот е вклучена. Откако ќе ја вклучите оваа функција на Вашата машина за перење, таа останува активна во повеќето услови, обезбедувајќи Ви можност да ја контролирате машината преку интернет.

Оваа функционалност е достапна без разлика дали машината е вклучена или исклучена и може да се пристапи од која било локација.

Во одредени случаи, се деактивира од безбедносни причини:

- Кога машината за перење има прекин во напојувањето.
- Кога вратата од машината за перење е отворена.
- Копчето за програми е свртено и избрана е различна програма или уредот е исклучен.

6.15.5 Приказ на вредности на потрошувачка на HomeWhiz

Вашиот производ има функција за управување со потрошувачката. Можностите на оваа функција може да варираат помеѓу различни модели на производи, опфаќајќи функционалности како што се следење на потрошувачката на енергија, следење на потрошувачката на вода и друго. За да функционира оваа функција, Вашиот производ мора да се додаде во HomeWhiz и да се поврзе на интернет.

Со оваа функција, можете да ги следите податоците за потрошувачката на Вашиот паметен производ во различни временски интервали и да имате корист од приспособените предлози насочени кон намалување на потрошувачката.



Имајте предвид дека податоците за потрошувачката прикажани во апликацијата HomeWhiz се наменети само за информативни цели и може да не ја одразуваат точно вистинската употреба. Вредностите наведени на етикетата на производот се добиваат во стандардизирани лабораториски услови. Имајте предвид дека бројките за вистинската потрошувачка може да варираат врз основа на индивидуалните модели на употреба и различните климатски услови.

6.15.6 Решавање проблеми

Направете го следното ако имате проблем со управувањето или поврзувањето. Набљудувајте дали се повторува истиот проблем откако ќе направите исто.

1. Проверете дали вашиот паметен уред е поврзан со домашната интернет-мрежа.
2. Рестартирајте ја апликацијата.

7 Одржување и чистење



Прво прочитајте го делот „Безбедносни упатства“!

Работниот век на производот е продолжен и проблемите што често се појавуваат ќе се намалат ако производот се чисти во редовни интервали.

7.1 Чистење на фиоката за детергент

Кога да ја исчистам?

- Ако видите каков било цврст, нетечен детергент или омекнувач кога ќе го отворите капакот на преградата на садот за дозирање,
- Ако не сте задоволни со резултатите од перењето, детергентот или омекнувачот можеби се згуснал и не може да се апсорбира во барабанот.
- Ако е избрано дозирање, но не сте ставиле детергент или омекнувач долго време и течноста во преградата не е намалена,
- Ако сакате да ги смените средствата за перење што сте ги наполниле во преградата (на пр., ако не сте задоволни со детергентот и не сакате да го користите) или ако погрешно сте наполниле (на пр., ако сте ставиле детергент во садот за омекнувач или или омекнувач во садот за детергент),
- Ако сакате да додадете различен бренд на детергент или омекнувач од претходниот,

3. Исклучете и вклучете го Bluetooth или Wi-Fi преку контролната табла, во зависност од моделот на Вашиот производ.
4. Ако не можете да воспоставите врска со помош на чекорите горе, повторете ги првичните чекори за поставување на машината за перење. Ако проблемот и понатаму опстојува, обратете се до овластен сервисер.


- Ако сте додале средство за перење со различни својства (на пример, ако сте додале детергент за обоени алишта наместо детергент за бели алишта во преградата),
- Ако сте додале средство за перење со различна концентрација (за да не го трошите стариот детергент што сте го испразниле, можете да го користите при следното перење така што ќе го ставите во преградата за детергент во прав и ќе ја изберете позицијата „детергент во прав активен“ на екранот).
- Ако новиот омекнувач што треба да се додаде ги има истите својства, но само мирисот е различен, (имајте на ум дека мешавината ќе има различен мирис кога ќе се додаде без да се исчисти преостанатиот омекнувач)
- Ако производот не се користи подолг временски период (на пр. за време на преместување во и од викендица, 3 месеци или повеќе), течното средство за перење може постепено да се згусне и на крајот да се зацврсти и системот можеби нема да може да дозира иако се чини дека е полна.

Како да се чисти:


Пред да започнете со чистење, исклучете го производот со притискање на копчето за вклучување/исклучување и исклучете го приклучокот за напојување од штекер.




Се препорачува да носите соодветни ракавици за да избегнете директен контакт со детергентот и другите средства за перење што ќе ги испразните од фиоката за детергент.



1. Притиснете на елементот означен со стрелка и повлечете ја фиоката за детергент кон себе и извадете ја.



2. Отстранете ја одводната цевка што се наоѓа на задниот дел од фиоката, од нејзиниот отвор.
3. Донесете го отворот на задниот дел од преградата за детергент кон садот во кој го празните детергентот.
4. Поттурнете ја одводната цевка во отворот на задниот дел од преградата за детергент.
5. Детергентот ќе почне да истекува во садот.
6. Следете ја истата постапка за преградата за омекнувач.



7. Отстранете ги јазичињата што го држат горниот капак на фиоката за детергент со шрафцигер (има вкупно 6 јазичиња, по две десно, лево и задниот дел од фиоката) и измијте ја внатрешноста на фиоката.
8. Кога ќе завршите со чистењето, вратете го капакот на фиоката. Проверете дали се зацврстени сите јазичиња. Ако јазичињата не се вклопуваат, течностите може да се излеат од фиоката или дозерот со детергент може да се заглави во лизгачот на фиоката или тешко да се движи. Затоа проверете дали јазичињата се цврсто заглавени.
9. Ставете ја одводната цевка назад во нејзиниот отвор во задниот дел од фиоката.
10. Повторно вметнете ја фиоката, обрнувајќи внимание на отворот и лизгачите и турнете ја фиоката да се затвори. Откако ќе додадете детергент и омекнувач, машината ќе биде подготвена за употреба во програми со функција за дозирање.


7.2 Чистење на вратата и барабанот

За производи со програма за чистење на барабанот, погледнете го делот Ракување на производот..



Повторувајте го процесот за чистење на барабанот секои 2 месеци.

ЗАБЕЛЕШКА: Користете средство против бигор што е соодветно за машини за перење.



По секое перење проверете дали страни тела се останати во производот.

Ослободете ги отворите со чепкалка за заби ако оние на внатрешната страна на барабанот што се прикажани на сликата се блокирани.

Страни тела од мета ќе предизвикаат дамки од р'фа на барабанот. Искристите ги дамките на површината на барабанот користејќи средства за чистење не'рѓосувачки челик.

Не користете челична или метална волна. Така ќе ги оштетите обоените, хромирани и пластични површини. Ви препорачуваме да ја избришете гумената лента со сува и чиста крпа на крајот од програмата. Ова ќе ги отстрани остатоците од гумената лента во машината и ќе спречи создавање на непријатни мирисби.


7.3 Чистење на куќиштето и на контролната табла

Избришете ја шасијата на производот со вода и сапун или меки детергенти во форма на гел коишто не предизвикуваат корозија ако е неопходно и потоа исушете со мека крпа.

Користете само мека и сува крпа за да го искристите контролниот панел. Не користете средства за чистење што содржат белило.

7.4 Чистење на филтрите за довод на вода

Има филтер на крајот на секој вентил за довод на вода од задната страна на производот, како и на крајот на секое црево за довод на вода каде што се закачени за славината. Овие филтри спречуваат страни тела и нечистотија од водата да навлезат во производот. Филтрите треба да се чистат доколку се валкани.



1. Затворете ги славините.
2. Извадете ги навртките на цревата за довод на вода за да пристапите до филтрите на вентилите за довод на вода и искристите ги со соодветна четка. Ако филтрите се многу нечисти, извадете ги со клешта и искристите ги на овој начин.
3. Извадете ги филтрите на рамните краеви на цревата за довод на вода заедно со дихтунзите и искристите ги темелно под млаз вода.
4. Внимателно заменете ги дихтунзите и филтрите и затегнете ги нивните навртки со рака.

7.5 Испуштање на преостаната вода и чистење на филтерот на пумпата

Системот со филтер на производот спречува цврсти предмети како копчиња, монети или влакна од ткаенини да се запуши пумпата при испуштање на водата. Така, водата се испушта без проблем, а рокот на траење на пумпата се продолжува.

Ако производот не успее да ја испушти водата, филтерот на пумпата е запушен. Филтерот мора да се чисти секогаш кога е запушен или на секои 3 месеци. Водата прво мора да се испушти за да се исчисти филтерот на пумпата.

Дополнително, пред да го превезувате производот (на пример, кога се селите во друга куќа) водата треба целосно да се исцеди.



ЗАБЕЛЕШКА:

Надворешни предмети што се останати во филтерот на пумпата можат да го оштетат производот или да предизвикаат проблем со бучава.

Ако живеете во области подложни на мраз, не заборавајте да ја исклучите славината за вода, да го исклучите главното црево и да ја исцедите водата од производот кога не е во употреба.

По секоја употреба, затворете ја славината на која е поврзано доводното црево.


За да го исчистите нечистиот филтер и да ја испуштите водата:

1. Исклучете го производот од струја за да го прекинете напојувањето.



Температурата на водата во производот може да се зголеми до 90°C. За да избегнете ризик од изгореници, исчистете го филтерот откако ќе се излади водата во производот.

2. Отворете го капакот на филтерот.



8 Решавање проблеми




Прво прочитајте го делот „Безбедносни упатства“!

Програмите не се вклучуваат кога ќе се затвори вратата.

- Копчето Вклучи / Паузирај / Откажи може да не е притиснато. >>> * Притиснете го копчето Вклучи / Паузирај / Откажи.

3. Следете ги постапките подолу за да ја испуштите водата.

Ако производот нема црево за итно испуштање на водата, за да ја исцедите водата:



- Ставете голем сад на крајот од црево за да ја собере водата од филтерот.
 - Кога филтерот на пумпата ќе почне да истекува вода, олабавете го со вртење (спротивно од стрелките на часовникот). Наполнете ја проточната вода во садот што е поставен пред филтерот. Подгответе крпа за да ја исчистите водата што може да се истури.
 - Целосно свртете го и извадете го филтерот на пумпата кога ќе истече вода во производот.
1. Исклучете ги остатоците во филтерот како и конците, ако има, околу областа на пумпата.
 2. Заменете го филтерот.
 3. Ако капакот на филтерот се состои од два дела, затворете го со притискање на јазичето. Ако се состои од еден дел, поставете ги прво јазичињата во долниот дел на своите места и потоа притиснете го горниот дел да се затвори.

- Затворањето на вратата од барабанот може да оди потешко доколку е преполно. >>> Намалете ја количината на алишта и проверете дали вратата е соодветно затворена.

Програмата не може да започне да работи или да се избере.

- Производот се префрли во режим на самозаштита поради проблем со напојувањето (линиски напон, притисок на вода и сл.). >>> Во

зависност од моделот на производот, изберете друга програма со вртење на копчето за избор на програма или притискање и држење на копчето за вклучување/исклучување 3 секунди за да ја откажете програмата. Претходната програма ќе се откаже. Видете во Откажување на програмата [► 89]

Вода во производот.

- Останала малку вода во машината заради процесот за контрола на квалитетот во производството. >>> Ова не е дефект; водата не е штетна за производот.

Производот не зема вода.

- Славината е затворена. >>> Отворете ги славините.
- Доводното црево е превиткано. >>> Исправете го цревото.
- Затнат е доводниот филтер. >>> Искристете го филтерот.
- Вратата за полнење не е затворена. >>> Затворете ја вратата.

Машината не ја испушта водата.

- Одводното црево е затнато или превиткано. >>> Искристете или исправете го цревото.
- Затнат е филтерот на пумпата. >>> Искристете го филтерот на пумпата.

Машината вибрира или работи бучно.

- Производот не е стабилен. >>> Приспособете ги ногалките за да го балансирате производот.
- Тврда супстанца навлегла во филтерот на пумпата. >>> Искристете го филтерот на пумпата.
- Шрафовите за безбеден транспорт не се извадени. >>> Извадете ги безбедносните навртки за транспорт.
- Количината алишта во производот е премала. >>> Додајте повеќе алишта во машината.
- Има премногу алишта во производот. >>> Извадете дел од алиштата од машината или распределете ги алиштата со рака за да ги распоредите еднакво.

- Производот е навален врз цврст предмет. >>> Погрижете се производот да не се потпира на ништо.

Протекува вода од дното на производот.

- Одводното црево е затнато или превиткано. >>> Искристете или исправете го цревото.
- Затнат е филтерот на пумпата. >>> Искристете го филтерот на пумпата.

Производот престана да работи кратко време по започнувањето на програмата.

- Машината привремено застана заради низок напон. >>> Производот ќе продолжи да работи кога напонот ќе се врати на нормално ниво.

Производот веднаш ја испушта водата што ја прима.

- Одводното црево не е поставено на соодветна висина. >>> Поврзете го одводното црево како што е опишано во упатството за употреба.

Во производот не се гледа водата додека пере.

- Водата се наоѓа во делот од производот што не можете да го забележите. >>> Ова не е дефект.

Вратата за полнење не може да се отвори.

- Активирана е бравата на вратата поради нивото на вода во производот. >>> Испуштете ја водата со извршување на програмата Цедење или Центрифуга (Pump or Spin).
- Производот ја загрева водата или е во фаза на центрифуга. >>> Почекајте да заврши програмата.
- Вратата од барабанот може да се заглави поради притисокот врз неа. >>> Фатете ја рачката и туркајте и влечете ја вратата за да ја ослободите и отворите.
- Ако нема струја, вратичката на производот нема да се отвори. >>> За да ја отворите вратата, отворете го капакот на филтерот на пумпата и повлечете ја рачката за итни случаи

поставена на задната страна од капакот. Видете во Заклучување на вратата за полнење ► 87]

Перењето трае подолго од наведеното во упатството за употреба. (*)

- Притисокот на водата е низок. >>> Производот чека додека не се наполни со соодветна количина навода за да спречи слаби резултати при перењето, поради намалената количина на вода. Поради тоа, времето на перење се продолжува.
- Напонот е низок. >>> Времето на перење е продолжено за да се избегнат лоши резултати при перењето кога напонот е низок.
- Влезната температура на водата е ниска. >>> Потребното време за загревање на водата трае подолго во ладните годишни времиња. Исто така, времето на перење може да се продолжи за да се избегнат лоши резултати при перењето.
- Бројот на плакнења и/или количината на вода за плакнење се зголемија. >>> Производот ја зголемува количината на вода за плакнење кога е потребно добро плакнење и прави дополнително плакнење доколку е неопходно.
- Се појавила прекумерна пена и системот за апсорпција на пената се активирал заради премногу детергент. >>> Ставајте ја препорачаната количина на детергент.

Времетраењето на програмата не одбројува. (само кај моделите со екран) (*)

- Тајмерот може да запре кога машината прима вода. >>> Индикаторот на тајмерот нема да одбројува додека производот не прими соодветна количина вода. Производот ќе чека сè додека не прими доволно вода за да се избегнат незадоволителни резултати од перењето заради недостаток на вода. Потоа, индикаторот на тајмерот ќе продолжи да одбројува.

- Тајмерот може да запре при загревање. >>> Индикаторот на тајмерот нема да одбројува додека производот не ја достигне избраната температура.
- Тајмерот може да запре при центрифугирање. >>> Системот за автоматско откривање на нерамномерно распоредени алишта ќе се активира заради нерамномерна распореденост на алиштата во производот.

Времетраењето на програмата не одбројува. (*)

- Полнењето во производот не е избалансирано. >>> Системот за автоматско откривање на нерамномерно распоредени алишта ќе се активира заради нерамномерна распореденост на алиштата во производот.

Производот не се префрла на фаза на центрифугирање. (*)

- Полнењето во производот не е избалансирано. >>> Системот за автоматско откривање на нерамномерно распоредени алишта ќе се активира заради нерамномерна распореденост на алиштата во производот.
- Производот нема да центрифугира ако водата не е целосно испуштена. >>> Проверете ги филтерот и одводното црево.
- Се појавила прекумерна пена и системот за апсорпција на пената се активирал заради премногу детергент. >>> Ставајте ја препорачаната количина на детергент.

Слаби резултати при перењето: Алиштата стануваат сиви. ()**

- Употребувана е недоволна количина детергент подолг временски период. >>> Користете ја препорачаната количина детергент соодветна за тврдоста на водата и алиштата.
- Перењето при ниски температури трае долго. >>> Изберете ја соодветната температура за перење на алиштата.

- Користена е недоволна количина детергент кај тврда вода. >>> Користењето недоволна количина детергент со тврда вода предизвикува нечистотијата да се залепи на алиштата и тие да станат сиви со тек на време. Многу е тешко да се отстранат сивата боја кога еднаш ќе се нафати на алиштата. Користете ја препорачаната количина детергент соодветна за тврдоста на водата и алиштата.
- Се користи преголема количина детергент. >>> Користете ја препорачаната количина детергент соодветна за тврдоста на водата и алиштата.

Слаби резултати при перењето: Дамките не се отстрануваат или алиштата не се белат. ()**

- Се користи недоволна количина детергент. >>> Користете ја препорачаната количина детергент соодветна за тврдоста на водата и алиштата.
- Ставени се премногу алишта. >>> Не преполнувајте ја машината. Наполнете ја со количина препорачана во „Табела со програми и потрошувачка“.
- Избрана е погрешна програма и температура. >>> Изберете ја соодветната програма и температура за перење на алиштата.
- Користен е погрешен детергент. >>> Користете оригинален детергент соодветен за производот.
- Се користи преголема количина детергент. >>> Ставете детергент во соодветната преграда. Не мешајте средство за белење и детергент.

Слаби резултати при перењето: Се појавуваат маслени дамки на алиштата. ()**

- Барабанот не е чистен редовно. >>> Барабанот чистете го редовно. За оваа процедура, видете на Чистење на вратата и барабанот [► 95]

Слаби резултати при перењето: Алиштата мирисаат непријатно. ()**

- Мириси и слоеви бактерии се формираат во барабанот како резултат на континуирано перење при ниски температури и/или кратки програми. >>> Оставете ги подотворени фиоката за детергент и вратата за полнење после секое перење. Така ќе се спречи влажната околина во машината погодна за
- Поставувањето на дозата на детергентот и омекнувачот може да биде на ниско ниво. >>> Прилагодете ја количината на детергент и дозирање според препорачаната количина на пакувањето на употребениот детергент и омекнувач.

Бојата на алиштата избледува. ()**

- Ставени се премногу алишта. >>> Не преполнувајте ја машината.
- Детергентот што го користите е влажен. >>> Чувајте ги детергентите затворени, во околина каде што нема влага и не изложувајте ги на многу високи температури.
- Избрана е повисока температура. >>> Изберете ја соодветната програма и температура, според видот на алишта и нивото на извалканост.

Машината за перење не плакне добро.

- Количината, брендот и условите на чување на детергентот не се соодветни. >>> Користете детергент соодветен за машината и за алиштата. Чувајте ги детергентите затворени, во околина каде што нема влага и не изложувајте ги на многу високи температури.
- Ставен е детергент во погрешна преграда. >>> Ако е ставен детергент во преградата за претперење, иако не е избран циклус за претперење, производот може да го земе овој детергент за време на фазата на плакнење или омекнување. Ставете детергент во соодветната преграда.
- Поставувањето на дозата на детергент може да биде на високо ниво. >>> Прилагодете ја количината на дозирање на детергент според

препорачаната количина на пакувањето на употребениот детергент.

- Затнат е филтерот на пумпата. >>> Проверете го филтерот.
- Превиткано е одводното црево. >>> Проверете го одводното црево.

Алиштата остануваат крути по перењето. ()**

- Се користи недоволна количина детергент. >>> Користењето недоволна количина детергент според тврдоста на водата може да предизвика алиштата да станат крути со тек на време. Користете соодветна количина детергент согласно тврдоста на водата.
- Ставен е детергент во погрешна преграда. >>> Ако е ставен детергент во преградата за претперење, иако не е избран циклус за претперење, производот може да го земе овој детергент за време на фазата на плакнење или омекнување. Ставете детергент во соодветната преграда.
- Детергентот е измешан со омекнувачот. >>> Не мешајте го омекнувачот со детергентот. Измијте ја и исчистете ја фиоката со жешка вода.

Алиштата не мирисаат на омекнувачот. ()**

- Ставен е детергент во погрешна преграда. >>> Ако е ставен детергент во преградата за претперење, иако не е избран циклус за претперење, производот може да го земе овој детергент за време на фазата на плакнење или омекнување. Измијте ја и исчистете ја фиоката со жешка вода. Ставете детергент во соодветната преграда.
- Детергентот е измешан со омекнувачот. >>> Не мешајте го омекнувачот со детергентот. Измијте ја и исчистете ја фиоката со жешка вода.
- Поставката на дозата на омекнувачот може да биде на ниско ниво. >>> Прилагодете ја количината на дозирање на омекнувачот според

препорачаната количина на пакувањето на употребениот омекнувач.

Има остатоци од детергентот во фиоката за детергент. ()**

- Детергентот е ставен во влажна фиока. >>> Избришете ја фиоката за детергент пред да ставите детергент во неа.
- Детергентот бил влажен. >>> Чувајте ги детергентите затворени, во околина каде што нема влага и не изложувајте ги на многу високи температури.
- Притисокот на водата е низок. >>> Проверете го притисокот на водата.
- Детергентот во главната преграда станал влажен додека машината примала вода за претперење. Отворите во преградата за детергент се затнати. >>> Проверете ги отворите и исчистете ги ако се затнати.
- Има проблем со јазичињата на фиоката за детергент. >>> Повикајте овластен сервисер.
- Детергентот е измешан со омекнувачот. >>> Не мешајте го омекнувачот со детергентот. Измијте ја и исчистете ја фиоката со жешка вода.
- Барабанот не е чистен редовно. >>> Барабанот исчистете го редовно. За оваа процедура, видете на Чистење на вратата и барабанот [► 95]

Во производот се прави премногу пена. ()**

- Користени се несоодветни детергенти за машината. >>> Користете детергенти соодветни за машината за перење.
- Се користи преголема количина детергент. >>> Ставајте само доволна количина детергент.
- Детергентот бил чуван во несоодветни услови. >>> Чувајте го детергентот затворен и на суво место. Не чувајте го на многу топли места.
- Некои мрежести алишта, како на пример тул, може да произведат многу пена поради нивната текстура. >>> Користете помали количини детергент за овој тип алишта.

- Ставен е детергент во погрешна преграда. >>> Ставајте го детергентот во соодветната преграда.

Излегува пена од фиоката за детергент.

- Има ставено премногу детергент. >>> Измешајте 1 голема лажица омекнувач и 1/2 литри вода и истурете го во одделот за главно перење во фиоката за детергент. >>> Ставете детергент во производот што е соодветен за програмите и за максималното полнење што е посочено во „Табелата за програми и потрошувачка“. Намалете ја количината на детергент кога користите дополнителни хемиски средства (отстранувач на дамки, белило и сл.)

Алиштата се мокри на крајот на програмата. (*)

- Се појавила прекумерна пена и системот за апсорпција на пената се активирал заради премногу детергент. >>> Ставајте ја препорачаната количина на детергент.

(*) Производот не се префрлува во фазата на центрифугирање кога алиштата не се правилно распоредени во барабанот за да се спречи оштетување на производот и на околината околу него. Алиштата треба да се прераспоредат и одново да се извртат.

(**) Барабанот не е чистен редовно. Барабанот чистете го редовно. Видете во Чистење на вратата и барабанот [► 95]



Ако не може да го елиминирате проблемот и покрај тоа што сте ги следеле упатствата во ова поглавје, консултирајте се со застапникот или со овластениот сервис. Никогаш не обидувајте се сами да поправите нефункционален производ.



Проверете го делот HomeWhiz за поврзаните информации за решавање проблеми.

9 ОДРЕКУВАЊЕ ОД ОДГОВОРНОСТ / ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ

Крајниот корисник може соодведно да се справи со некои (едноставни) дефекти без да се појави безбедносен проблем или небезбедна употреба, под услов да се извршуваат во границите на и во согласност со следниве упатства (видете во делот „Самопоправка“).

Затоа, освен ако не е поинаку потврдено во делот "Самопоправка" подолу, поправките треба да се адресираат на регистрирани професионални сервисери за да се избегнат безбедносни проблеми. Регистриран професионален сервисер е професионален сервисер кој има пристап до упатствата и списокот на резервни делови на овој производ од страна на производителот во согласност со методите опишани во законодавните акти согласно Директивата 2009/125/ЕС.

Сепак, само агентот за сервис (т.е. овластени професионални сервисери), до кој можете да стапите во контакт преку телефонскиот број даден во упатството за употреба/

картичката со гаранција или преку вашиот овластен дистрибутер, може да обезбеди услуга според условите во гаранцијата. Затоа, имајте на ум дека поправките од професионални сервисери (кои не се овластени од Beko) ја поништуваат гаранцијата.

Самопоправка

Крајниот корисник може да изврши самопоправка во однос на следниве резервни делови: врата, шарки и заптивки на вратите, други заптивки, склоп за заклучување на вратата и пластични периферни додатоци како диспензери за детергент (ажурирана листа е достапна и на support.beko.com од 1 март 2021 година)

Освен тоа, за да се осигури безбедноста на производот и да се спречи ризик од сериозни повреди, споменатата самопоправка ќе се изврши следејќи ги упатствата во упатството за употреба за

самопоправка или оние што се достапни на support.beko.com За Ваша безбедност, исклучете го производот од струја пред да се обидете сами да поправате.

Поправката и обидите за поправка на крајните корисници на делови што не се вклучени во таков список и/или не ги следат упатствата во упатството за употреба за самопоправка или оние што се достапни на support.beko.com, може да предизвикаат безбедносни прашања што не се припишуваат на support.beko.com и ќе ја поништи гаранцијата за производот.

Затоа, се препорачува крајните корисници да се воздржат од обид да извршат поправки што не спаѓаат во споменатата листа на резервни делови, и во вакви случаи да контактираат овластени професионални сервисери или регистрирани професионални сервисери. Напротив, таквите обиди на крајните корисници може да

предизвикаат безбедносни проблеми и да го оштетат производот и последователно да предизвикаат пожар, поплава, струен удар и сериозни лични повреди.

Како пример, но не ограничувајќи се на, следниве поправки мора да бидат адресирани до овластени професионални сервисери или регистрирани професионални сервисери: мотор, склоп на пумпа, главна плоча, моторна плоча, табла со екран, грејачи итн.

Производителот/продавачот не сноси одговорност во секој случај кадешто крајните корисници не го почитуваат гооренаведеното

Достапноста на резервните делови на машината за перење или за перење и сушење што ја купивте е 10 години. За време на овој период, оригиналните резервни делови се достапни за правилно да работи машината за перење или за перење и сушење.

Кога апаратот е исклучен, ако ги притискате подолго време копчињата 1 и 2 за помошна функција, на екранот се појавува одбројување 3-2-1 и вкупните завршени циклуси на перење.

Откако ќе се прикаже вкупниот циклус на перење, се прикажуваат и кодовите за грешка, ако има.

Проверете ги информациите на екранот преку долната табела.

Информации на екранот	Причина	Решение
Грешка	На апаратот е прикажан алгоритам за безбедност.	Почекајте испишаниот текст да исчезне. По притискањето на копчиња 1 и 2 за помошна функција, проверете ги информациите на екранот.
SC	Вашата поплака на не е решена за време на проверката.	Јавете се во овластениот сервис.
E5	Можеби е запушен филтерот на пумпата.	Исчистете го филтерот на пумпата Видете „Испуштање на преостанатата вода и чистење на филтерот на пумпата“. Обидете се да ја пуштите centrifугата. Ако проблемот не се реши, јавете се во сервисот.
E8	Машината можеби не прима вода.	<ul style="list-style-type: none"> • Пуштете ги славините. • Проверете дали снемало вода. • Проверете ја конекцијата со влезното црево, ако се превиткало некаде, исправете го. • Исчистете го филтерот на пумпата. Видете „Испуштање на преостанатата вода и чистење на филтерот на пумпата“. • Затворете ја предната врата на машината. Проверете дали вратата е добро затворена. Пуштете ја машината уште еднаш. Ако проблемот не се реши, јавете се во сервисот.
E29	Машината се префрлила на режим за самозаштита поради проблем со напојувањето (напон на линијата, притисок на водата итн.)	За да се поништи некоја програма, свртете го копчето за избор на програми за да изберете друга програма. Претходната програма ќе биде поништена. Видете „Поништување на програмата“. Ако проблемот остане, јавете се во сервисот.
E17	Во машината има пена откако е завршен циклусот.	<ul style="list-style-type: none"> • Чувајте го детергентот на затворено и суво место. Не го чувајте на премногу топли места. • Ставајте помалку детергент за порозни ткаенини, како на пример тул. • Користете соодветно количество детергент за количеството алишта и нивната валканост. • Користете само доволно количество детергент. • Ставајте го детергентот во соодветната преграда. • Пуштете ја програмата за чистење на барабанот додека машината е празна. Видете ја програмата „Чистење на барабанот“. Ако машината нема програма за чистење на барабанот, може да ја користите програмата Cotton 90C (Памук 90C). • Откако ќе пуштите кратка програма без детергент, проверете ја машината. Ако проблемот остане, јавете се во сервисот.
E18	Centrifугирањето не почнало поради нерамнотежа на машината.	Проверете ги алиштата во машината. Можеби внатре нема доволно алишта. Обидете се да ставите повеќе алишта. Алиштата можеби довеле до нерамнотежа; рачно сортирајте ги алиштата и рамномерно распоредете ги во машината. Повторно обидете се со centrifугата.
E12	Можеби во машината има вода.	Извадете го приклучокот од штекер. Можеби под машината има вода. Исчистете ја водата под машината. Повторно ставете го приклучокот во штекер. Обидете се да пуштите краток циклус. Ако проблемот остане или гледате дека протекува вода од некое црево, затворете ги вентилите и јавете се во сервисот.
E27	Проверете го одводот на вода од машината.	Видете „Поврзување на црево за одвод со одводот“.
E84	Не може да се воспостави BLE конекција.	Проверете ја конекцијата и обидете се да се конектирате. Видете „HomeWhiz и далечинско управување“. Ако проблемот остане, јавете се во сервисот.